



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 7 април 2000
Скопје

Број 27

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1735.

Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за внатрешната пловидба, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 март 2000 година.

Бр. 07-1229/1
23 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Саво Климовски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува внатрешната пловидба и безбедноста во внатрешната пловидба во Република Македонија, условите и начинот на користењето, одржувањето, обележувањето и заштитата на пловните патишта, пристаништа, зимовници и сидришта, условите кои треба да ги исполнуваат пловните објекти, постапката за упис и бришење на пловните објекти, постапувањето во случај на пловидбена незгода, спасувањето, вадењето потонати предмети и други прашања во врска со внатрешната пловидба.

Член 2

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на бродовите се применуваат и на пливачките објекти, на чамците и на воените бродови, само ако тоа со овој закон изречно е предвидено.

Врз односите што не се уредени со овој закон, се применуваат и обичаите во внатрешната пловидба.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. "Внатрешни води" се сите водени површини погодни за пловидба (езера, канали и реки);

2. "Внатрешна пловидба" е пловидба по внатрешните води во Република Македонија;

3. "Пловен пат" по внатрешните води е појас доволно длабок и широк за безбедна пловидба, кој по потреба е обележан;

4. "Пловен објект" е брод, пливачки објект, технички пловен објект, скела, чамец и друг објект способен за пловидба;

5. "Брод" е пловен објект чија минимална должина е 15,00 м. минимална ширина 3,00 м. или 15 БРТ депласман и превезува повеќе од 12 патници;

6. "Македонски воен брод" е брод кој е под команда на вооружените сили на Република Македонија, со воен екипаж и се вее знамето на Република Македонија;

7. "Странски воен брод" е брод кој е под команда на странски вооружени сили и има знаци на распознавање на воен брод;

8. "Патнички брод" е брод кој превезува повеќе од 12 патници;

9. "Јавен брод" е брод чиј носител на правото на располагање е државата или нејзин орган, а не е воен брод и е наменет за стопански цели;

10. "Товарен брод" е брод наменет за превоз на товар;

11. "Брод за научно истражување" е брод опремен со инструменти за научни цели или испитување на дното;

12. "Брод во градба" е брод од моментот на поставување на кобилица до моментот на впишување во уписникот на бродови;

13. "Пливачки објект" е објект кој постојано е приврзан или вкотвен, кој не е способен за пловидба (ресторан, понтонски мост, пристан, склад, работилница);

14. "Технички пловен објект" е пловен објект наменет за вршење на технички работи;

15. "Скела" е пловен објект со посебна конструкција, наменет за превоз на лица, предмети и стока од еден до друг брег;

16. "Чамец" е пловен објект чија максимална должина е 15,00 м. максимална ширина 3,00 м. или до 15 БРТ депласман и превезува до 12 патници;

17. "Чамец со посебна конструкција" е пловен објект изграден од специфични материјали (лесен армиран бетон, пластика, полиестер и нивни комбинации);

18. "Јахта" е пловен објект кој служи за спорт и рекреација и е способен за повеќедневно крстарење;

19. "Бродар" е физичко или правно лице кое како држател на бродот е носител на пловидбениот потфат со тоа што се претпоставува додека не се докаже спротивното дека е бродар лицето кое во уписникот на бродовите е запишано како сопственик на бродот;

20. "Патник" е секое лице натоварено на пловен објект, освен деца под една годишна возраст, лицата вработени на бродот и членовите на нивните семејства;

21. "Јавен превоз" е превоз на лица и предмети, кој е достапен за сите корисници под еднакви услови и се врши врз основа на договор за превоз;

22. "Превоз за сопствени потреби" е превоз со пловни објекти што го вршат правни и физички лица за задоволување на сопствени потреби;

23. "Внатрешен превоз" е превоз со пловни објекти што се одвива меѓу домашни пристаништа;

24. "Меѓународна пловидба" е пловидба што се одвива од македонско пристаниште до странски пристаништа и обратно;

25. "Меѓудржавна пловидба" е пловидба што се одвива меѓу две држави;

26. "Пристаниште" е воден и со вода непосредно поврзан копнен простор со изградени и неизградени брегови, бранобрани, уреди, постројки и други објекти наменети за пристанување, сидрење и заштита на пловните објекти и натоварување и истоварување на патници и стока;

27. "Сидриште" е природно засолниште на внатрешните води што служи за безбедно засолнување на пловните објекти;

28. "Зимовник" е изграден или природен воден простор на внатрешните води, уреден и оспособен да служи како сигурно засолниште за пловните објекти;

29. "Оперативен брег" е дел од пристаништето со изградена инфраструктура за качување и натоварување на патници и стока;

30. "Капалиште" е уреден и ограден простор во внатрешните води;

31. "Пловидбена незгода" е незгода во која има човечки жртви настанати телесни повреди, материјална штета и загадување на животната средина и природата;

32. "Спасување" е укажување на помош во случај на пловидбена незгода и спасување на лица и предмети од пловни објекти, авиони и хидроавиони и

33. "Масло" ги означува сите постојани масла, а особено суровата нафта, тешкото дизел масло, мазиво масло, и китово масло, без оглед дали се превезуваат на пловниот објект како товар или како гориво за погон на пловниот објект.

Член 4

Вршењето на внатрешната пловидба е дејност од јавен интерес.

Член 5

Одредени работи и дејности од внатрешната пловидба можат да се дадат со одобрение (концесија) на начин и под услови утврдени со овој закон.

Член 6

Безбедноста во внатрешната пловидба се однесува на внатрешните пловни патишта, пристаништата, зимовниците, сидриштата и капалиштата, пловидбата, пловните објекти и екипажот на пловните објекти.

Член 7

Забрането е вршење работи кои ги доведуваат во опасност човечките животи, здравјето на луѓето,

нанесуваат штети на пристаништата, пристаните, капалиштата, пловните објекти или ги загадуваат внатрешните води.

II. БЕЗБЕДНОСТ ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

1. Внатрешни пловни патишта

Член 8

Пловните патишта на внатрешните води се делат:

- меѓународни пловни патишта,
- меѓудржавни пловни патишта и
- државни пловни патишта.

На меѓународните пловни патишта се одвива меѓународна пловидба, на меѓудржавните пловни патишта се одвива меѓудржавна пловидба, а на државните пловни патишта се одвива пловидба меѓу македонски пристаништа.

Член 9

Правното или физичкото лице што управува со пловните патишта, истите ги одржува, по потреба обележува, поставува на нив објекти за безбедност на пловидбата и го обезбедува нивното правилно функционирање.

Член 10

Правните или физичките лица што вршат превоз во внатрешната пловидба и правните лица што вршат одржување на пловните патишта се должни да организираат и обезбедат трајно вршење контрола на безбедноста на пловидбата.

Член 11

На внатрешните пловни патишта се поставуваат и одржуваат објекти за безбедност во пловидбата:

- за техничко подобрување на условите во пловидбата (брани, зимовници, сидришта, хидро-технички објекти и друго) и
- за обележување и сигнализација (крајбрежни, пловни сигнали и ознаки).

Член 12

За одржување на спортски и други приредби на внатрешните води, одобрение издава Капетанијата на пристаништата, по барање на организаторот на спортската или друга приредба.

Барањето за издавање на одобрение од став 1 на овој член, организаторот е должен да го поднесе најдоцна 30 дена пред одржувањето на спортската или друга приредба.

Член 13

Организаторот на приредбата е должен во рок од 24 часа по одржувањето на приредбата да ги отстрани ознаките, уредите и предметите што биле поставени во врска со одржувањето на приредбата.

Ако организаторот на приредбата не ја изврши обврската од став 1 на овој член, правното или физичко лице што ги одржува пловните патишта ќе го изврши отстранувањето на сметка на организаторот.

Член 14

Просторот наменет за спорт, рекреација и разонода мора да биде одвоен од пловниот пат.

Пловните објекти не можат да пловат во просторот од став 1 на овој член.

2. Пристаништата, зимовници, сидриштата и капалиштата

Член 15

Пристаништата, зимовниците, сидриштата и капалиштата мора да ги исполнуваат условите за безбедност на пловидбата.

Член 16

Пристаништата, зимовниците, сидриштата и капалиштата можат да се користат за јавен сообраќај и за сопствени потреби.

Правното или физичко лице што управува со пристаништата, зимовниците, сидриштата или капалиштата е должно да ги одржува, опремува и обележува истите на начин со кој се обезбедува безбедност на пловидбата.

Правното или физичко лице што управува со пристаништата, зимовниците, сидриштата или капалиштата отворени за јавен сообраќај врши услуги на сите корисници под еднакви услови во согласност со општите услови за работење.

Сопственикот, односно корисникот на пловниот објект одговара за штетата што ќе ја нанесе на други пловни објекти, оперативните брегови, пристанишните уреди и постројките, како и на други објекти во пристаништата и на внатрешните води.

Член 17

Пристаништето и зимовникот мора да имаат:

- 1) обележено подрачје,
- 2) потребна длабочина на водниот простор,
- 3) опрема за врзување на пловните објекти и
- 4) осветлен простор.

Одобрение за користење на пристаништето и зимовникот издава Капетанијата на пристаништата.

Член 18

Сидриштето мора да има:

- 1) обележано подрачје и
- 2) потребна длабочина на водниот простор.

Одобрение за користење на сидриштето издава Капетанијата на пристаништата.

Член 19

Капалиштето мора да има:

- 1) обележано подрачје,
- 2) простор за кабин и санитарни јазли и
- 3) обезбедени технички средства за спасување.

Одобрение за користење на капалиштето издава Капетанијата на пристаништата.

Видот и обележувањето на капалиштето го пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 20

Одржувањето и заштитата на пристаништата, зимовниците, сидриштата и капалиштата, правното или физичко лице е должно да го врши на начин кој ќе овозможи безбедна внатрешна пловидба, како и да овозможи непречено извршување надзор од страна на надлежните органи.

3. Пловидба

Член 21

Во внатрешната пловидба мора да се применуваат пропишаните правила на пловидбата и пропишаните

сигнали и ознаки што мора да ги задоволат барањата за безбедна и уредна пловидба.

Правилата на пловидбата, сигналите и ознаките ги пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 22

Капетанијата на пристаништата привремено ќе ја ограничи или забрани употребата и пловидбата на пловниот пат, пристаништата, зимовниците, сидриштата и капалиштата, доколку е загрозна безбедноста или сигурноста на пловните објекти.

За ограничувањето или забраната на пловидбата органот на управата од став 1 на овој член навремено ќе ги извести учесниците во пловидбата преку средствата за јавно информирање.

Странски пловни објекти не смеат да пловат во зони забранети за пловидба.

Зоните од став 3 на овој член ги определува Владата на Република Македонија.

Член 23

Деловите на брегот и водниот простор на внатрешните води на кои можат да се градат пристаништата, зимовниците, сидриштата и капалиштата и да се поставуваат пловни и пливачки објекти се определуваат со просторно-урбанистички планови.

Владата на Република Македонија може да го ограничи бројот на пловидба на одделни чамци со моторен погон, ако е загрозна животната и природна средина на внатрешните води.

Владата на Република Македонија може да забрани или ограничи пловидба на одделни реони, ако е во интерес на безбедноста на Република Македонија.

Член 24

Во постапката за донесување на просторно-урбанистичките планови за објектите од член 23 став 1 на овој закон со свое мислење учествува Капетанијата на пристаништата.

Член 25

Пловен објект кој доаѓа од странство не смее да стапи во врска со друг пловен објект, физички или правни лица на брегот или во водата пред да добие одобрение за пристанување од Капетанијата на пристаништата.

Странски пловен објект при доаѓањето во пристаништето должен е да се пријави во Капетанијата на пристаништето со општа изјава, здравствена изјава, извадок од пописот на екипажот и листа на патниците.

При заминување од пристаништето странскиот пловен објект е должен да предаде извод од пописот на екипажот и листа на патниците.

4. Пловни објекти

4.1. Брод

4.1.1 Утврдување способност на бродот за пловидба

Член 26

Бродот е способен за пловидба во определените граници на пловидбата и за определената намена:

1. Ако неговата конструкција и пловните својства, како и машините и опремата што служат за одржување на сигурноста на пловидбата на бродот, според

нивните технички својства, количеството, видот и распоредот на бродот им одговараат на барањата на техничките правила заради:

- а) сместување лица на бродот и заштита на човечките животи,
- б) заштита при работа на членовите на екипажот и други лица кои работат на бродот,
- в) заштита на бродот,
- г) заштита на товарот на бродот и
- д) заштита на животната средина и природата (пловниот пат, пловните и други објекти, водите, брегот и друго) од загадување со опасни и штетни материји (масла, отпадоци од течни горива и нивните мешавини, отпадни води и други отпадни материјали) што од страна на бродот се испуштаат во водите;

2. Ако има пропишан број стручно оспособени членови на екипажот;

3. Ако сместувањето и бројот на патниците на бродот се во согласност со пропишаните услови за превоз на патници од член 37 на овој закон и

4. Ако товарот на бродот е натоварен во согласност со добиената товарна линија, односно со слободната страна и со правилен начин на распоред на товарот согласно член 38 од овој закон.

Член 27

Способноста на бродот за пловидба во смисла на одредбата од член 26 точка 1 на овој закон, се утврдува со вршење на технички надзор и издавање извадоци од бродските книги и исправи.

Способноста на бродот за пловидба во смисла на одредбите од член 26 точки 2, 3 и 4 на овој закон ја проверува инспекторот со редовен преглед на исправите, а по потреба и преглед на бродот или одделни делови од бродот.

Техничкиот надзор од став 1 на овој член го врши Министерството за сообраќај и врски или организација овластена од министерот за сообраќај и врски.

Овластената организацијата од став 3 на овој член мора да ги исполнува следниве услови:

- да е регистрирана за вршење на тие работи пред надлежниот суд;
- да има опрема за вршење на тие работи и
- да има еден вработен дипломиран инженер за бродоградба и еден вработен дипломиран машински инженер.

Член 28

Техничкиот надзор на бродот опфаќа:

1. Одобрување на техничката документација врз основа на која бродот се гради или преправа и техничката документација врз основа на која се изработуваат материјали, машини, уреди и опрема наменети за градба, преправка и поправка на бродот;

2. Типно или одделно одобрение за машините, уредите и опремата наменета за вградување во бродот;

3. Надзор над градбата и преправката на бродот кој се врши во текот на неговото градење или изведување работи на неговата преправка и надзор над изработката на материјалите, машините, уредите и

опремата од точка 1 на овој член, кој се врши во текот на нивната изработка, што се потврдува со потврда и надзор над изработката, вградувањето и сместувањето на машините, уредите и опремата на бродот;

4. Преглед на постојните бродови, вклучувајќи го и надзорот над изведувањето на поправки и обновување на оние делови на бродот за кои со преглед е утврдено дека треба да се поправат или обноват и

5. Преглед на документите за стручна оспособеност и пополнетост на работните места на бродот и екипажот на бродот заради безбедност на работа и заштита на животната средина и природата при користењето на бродот.

Член 29

Прегледите на постојните бродови можат да бидат основни, редовни, контролни и вонредни.

Член 30

На обврската за вршење на основен преглед подлежат новоизградените бродови и постојните бродови:

1. Пред нивниот упис во регистарот на бродовите, ако надзор над нивната изградба или преправка не вршело Министерството за сообраќај и врски или овластената организација од член 27 став 3 на овој закон;

2. Секогаш кога на бродот трајно се менува неговата намена или се проширува границата на пловидбата и тоа пред почетокот на неговото користење и

3. Секогаш кога на бродот се врши преправка со која се менуваат конструктивните особини и својства на погонските уреди и тоа пред почетокот на неговото користење.

Член 31

Со редовен преглед се утврдува дали состојбата на бродот им одговара на техничките правила, а со контролен преглед се проверува правилното одржување на бродот согласно со член 36 на овој закон.

Член 32

Вонреден преглед на бродот се врши:

1. По претходна хаварија или утврден недостаток на брод, ако според наодот на инспекцијата претрпената хаварија или утврдениот недостаток на бродот влијаат врз способноста на бродот за пловидба;

2. Кога се вршат поголеми поправки или обнова на бродот надвор од барањата што произлегуваат од основниот, редовниот или контролниот преглед на бродот;

3. Кога бил во преуредување подолго од една година;

4. При привремена промена на намената или проширување на границата на пловидбата на бродот и

5. При одлагање на редовниот и контролниот преглед за рок подолг од еден месец.

Член 33

Прегледот на бродот заради утврдување на неговата способност за вршење на пробно возење се врши пред тргнувањето на бродот на пробно возење.

Прегледот на бродот за вршење пробно возење е составен дел на надзорот над изградбата или преправката на бродот и на основниот преглед на бродот. Обемот на овој преглед треба да ги задоволува посеб-

ните услови за вршење пробно возење, пропишани од министерот за сообраќај и врски.

Член 34

За вршење преглед на брод за внатрешна пловидба заради утврдување на способноста за пловидба, издавање уверение за способност за пловидба на бродот и регистрација на бродот, сопственикот на бродот плаќа надоместок.

Висината на надоместокот за вршење на работите од став 1 на овој член ја пропишува министерот за сообраќај и врски или спогодбено се утврдува меѓу сопственикот на бродот и овластената организација од член 27 став 3 на овој закон.

Член 35

По извршениот надзор над изградбата односно прелавката на бродот или по било кој извршен преглед на бродот, не смеат без претходна согласност на Министерството за сообраќај и врски или овластената организација од член 27 став 3 на овој закон, да се вршат било какви промени или преправки на конструкцијата на трупот на бродот, на неговите машини, уреди и опрема, или други делови на кои се однесуваат техничките правила за градба на бродови.

Член 36

Обемот и начинот на вршењето на техничкиот надзор на бродот, како и роковите за вршење на редовни и контролни прегледи се определуваат со технички правила.

Техничките правила од став 1 на овој член се меѓународни технички правила утврдени од Меѓународната асоцијација за класификација на стандарди (IACS).

Член 37

Бродот може да превезува само определен број патници чиј број и сместување на бродот се определува врз основа на пропишаните услови, пловните својства на бродот, расположливата површина за сместување на патници, уредите и опремата наменети за патниците и хигиенските услови.

Дозволеният број патници и нивното сместување на бродот се утврдува со техничките правила од член 36 став 2 на овој закон.

Член 38

Товарот на бродот мора да биде распореден така што ќе ги обезбедува пловните својства на бродот и да не предизвикува прекумерни напрегања на конструкциските делови на бродот за различни услови на користење.

Товарот на бродот мора да биде товарен во границите на дозволеното оптоварување на бродот и согласно со техничките правила и да биде распореден и обезбеден така што во сите услови што можат да се појават во пловидбата да не може да дојде до поместување на товарот, што би можело да ја загрози безбедноста на бродот, човечките животи, товарот и заштитата на животната средина и природата.

Најголемото дозволено оптоварување на бродот и распоредот на товарот се определуваат со техничките правила од член 36 став 2 на овој закон.

Член 39

Одредбите од членовите 26 до 38 на овој закон за утврдување на способноста на бродот за пловидба

што се однесуваат на бродовите во внатрешната пловидба се применуваат и врз скелињата, кога тие по своите димензии им одговараат на димензиите на брод за внатрешна пловидба.

4.1.2 Баждарење на бродовите

Член 40

Баждарење на брод се врши заради утврдување тонажа на бродот.

Член 41

Баждарење на бродот врши Министерството за сообраќај и врски или овластената организација од член 27 став 3 на овој закон согласно со техничките правила од член 36 на овој закон.

За извршеното баждарење се издава свидетелство за баждарење.

Член 42

Баждарење се врши пред впишување на бродот во македонскиот уписник на бродови.

Барање за баждарење на брод е должен да поднесе носителот на правото на користење, односно сопственикот на бродот.

Член 43

Повторно баждарење на бродот ќе се изврши:

1. Ако по баждарењето на бродот се извршат преправки на бродот со што настанале промени во распоредот, конструкцијата, капацитетот, употребата на просторот, бројот на патниците дозволен да се превезуваат, промена на најголемата дозволена тонажа и

2. Ако постои сомневање за точноста на баждарењето.

4.1.3 Бродски исправи и книги

Член 44

Бродските исправи и книги служат како доказ за идентитетот, способноста за пловидба и други својства на бродот.

Во бродските исправи и книги, што екипажот на бродовите мораат да ги водат се внесуваат податоци за поважните настани на бродот и за извршените работи на бродот.

Бродот мора да биде опремен со радио станица за која има дозвола од Министерството за сообраќај и врски.

Член 45

Бродските исправи и книги пропишани со овој закон мораат да се наоѓаат на бродот и секогаш да бидат достапни на овластено лице за проверка.

Бродските исправи и книги се водат на македонски јазик, а по потреба се преведуваат и на странски јазик.

Член 46

Бродски исправи и книги се:

- 1) бродско свидетелство;
- 2) свидетелство за баждарење;
- 3) книга за стабилност;
- 4) книга за прегледи и надзор;
- 5) машински дневник;
- 6) бродски дневник;
- 7) радио дневник и
- 8) попис на екипажот.

Исправите и книгите од став 1 точки 1 до 4 на овој член ги издава Министерството за сообраќај и врски

или овластената организација од член 27 став 3 на овој закон.

Другите исправи и книги од став 1 на овој член ги издава Капетанијата на пристаништата.

Член 47

Формата и содржината на исправите и книгите од член 46 на овој закон ја пропишува министерот за сообраќај и врски.

4.2 Пливачки објекти

Член 48

Пливачкиот објект е способен за употреба по претходно добиена локација, доколку ги исполнува следниве услови:

1. Да ги задоволува техничките правила од член 36 на овој закон во врска со:

- а) заштита на човечките животи;
 - б) заштита при работа, сместување на екипажот и други лица на пливачкиот објект,
 - в) заштита на објектот и
 - г) заштита на животната средина и природата и
2. Да има пропишан број членови на екипажот.

Член 49

Бажарењето на пливачките објекти се врши согласно со членовите 40 до 43 на овој закон.

Член 50

Исправите и книгите за бродовите соодветно се применуваат и на пливачките објекти.

4.3 Чамци

Член 51

Чамецот е способен за пловидба доколку ги исполнува условите во поглед на изградбата и опременоста за пловидба предвидени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на:

- а) спортски чамци без сопствен погон наменети за натпреварување (кајак, кану и скиф),
- б) чамци од гума и гумирано платно без сопствен погон,
- в) даски,
- г) чамци изградени од други материјали до 3,00 м. должина без сопствен погон и
- д) чамци кои припаѓаат на друг пловен објект.

Член 52

Способноста за пловидба на чамец се утврдува со основен, редовен и вонреден преглед.

Министерот за сообраќај и врски донесува поблиски прописи за утврдување на способноста за пловидба, впишување и одредување име и ознака на чамецот.

Член 53

Прегледот за способност за пловидба на чамецот го врши Капетанијата на пристаништето, а за чамец со посебна конструкција прегледот го врши Капетанијата на пристаништата или овластената организација од Министерството за сообраќај и врски.

Член 54

Субјектите што имаат намера да градат чамец пред почетокот на градбата се должни во Капетанијата на пристаништата да ја пријават градбата на чамецот и да достават проект за градба со:

- план за градба со пресек на главното ребро,
- план за сместување на опрема и лица и
- опис на градбата.

Непосреден надзор над градбата на чамецот врши Капетанијата на пристаништата, односно овластената организација од член 27 став 3 на овој закон, а по завршувањето на градбата се издава сведителство за градба кое содржи податоци за производителот, местото и годината на градбата, типот на чамецот, основните димензии, материјалот од кој е изграден чамецот и бројот на лицата и товарот што чамецот е способен да ги превезува.

Имателот на чамецот кој врши преправка на чамецот пред отпочнувањето со преправката е должен истата да ја пријави во Капетанијата на пристаништата.

Член 55

За вршење преглед на чамец заради утврдување способност за пловидба, издавање пловидбена дозвола и регистрација, сопственикот на чамецот плаќа надоместок.

Висината на надоместокот за вршење на работите од став 1 на овој член ја пропишува Владата на Република Македонија.

Член 56

Во регистарот на чамци се впишува чамецот кои ги исполнува техничките правила од член 36 на овој закон.

Чамците способни за пловидба се впишуваат во регистарот на чамци.

Регистарот на чамци е јавна книга, а го води Капетанијата на пристаништата.

Начинот на водењето на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака ги пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 57

Барањето за впишување на чамецот во регистарот на чамци или за промена на податоците или бришење од регистарот на чамци, сопственикот на чамецот го поднесува во Капетанијата на пристаништата.

Барањето за впишување на настанатите измени се поднесува во рок од 30 дена од настанувањето на измената.

Член 58

Кон барањето за прв упис на чамецот во регистарот на чамци задолжително се приложува:

- исправа со која се докажува сопственоста на чамецот (договор за купопродажба, фактура, царинска декларација, изјава за градба и слично) и
- исправа со која се докажува способноста за пловидба на чамецот (атест, записник за извршен преглед и свидетелство за градба).

Член 59

Чамецот се впишува во регистарот на чамци.

По исклучок во регистарот на чамци може да се впише чамец од друга земја, ако чамецот постојано или привремено се задржува или плови во внатрешните води на Република Македонија.

Во регистарот на чамци неможе да се впише чамец кој е впишан во регистар на друга земја.

Исправата за способност за пловидба на чамец издадена од странска држава се признава под услов на реципроцитет.

Член 60

За чамците кои се впишани во регистарот на чамци се издава пловидбена дозвола со рок на важење од една година и регистарски број.

Пловидбената дозвола содржи:

- назив на органот што ја издал,
- регистарски број и име на чамецот,
- датум и место на издавањето,
- карактеристики на чамецот, материјал од кој е изграден, димензии, истиснина и носивост,
- карактеристики на механичкиот двигател, марка, тип, јачина и сериски број,
- име, презиме, адреса, односно назив на сопственикот,
- намена,
- опрема,
- број на членови на екипажот,
- број на лица и тежина што е способен да превезува,
- подрачје на пловидба и
- датум на извршената регистрација со рок на важење.

Пловидбената дозвола мора секогаш да се наоѓа на чамецот што плови.

Сопственикот на чамецот е должен да го истакне регистарскиот број за идентификација на начинот пропишан со член 52 став 2 на овој закон.

Член 61

Чамецот во пловидба мора да ги исполнува условите за опременост за безбедна пловидба утврдени со Правилникот за чамци кој го пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 62

Пловните својства на чамецот се утврдуваат со пресметување на неговата истиснина и носивост на патници, товар и стока.

Корисна носивост е вкупната носивост на чамецот, а ја сочинуваат дозволеният број на патници или количината на товарот и стоката.

Со чамецот не смее да се превезува поголем број патници, товар и стока од дозволената носивост.

Член 63

Чамецот се брише од регистарот на чамци ако:

- 1) пропадне или се претпоставува дека пропаднал или биде уништен;
- 2) повеќе не ги исполнува условите на изградбата и опременоста за пловидба;
- 3) трајно е повлечен од пловидба и
- 4) му припадне на друг пловен објект или со преправки се скрати на помалку од 3,00 м.

Се смета дека чамецот пропаднал ако од последното видување поминале три месеци. Во тој случај се смета дека чамецот пропаднал следниот ден од добивањето на последната вест за него.

Сопственикот на чамецот е должен во рок од 15 дена од настанувањето на околностите од став 1 на овој член до Капетанијата на пристаништата да поднесе барање за бришење на чамецот од регистарот на чамци.

Член 64

За впишувањето, односно бришењето од регистарот на чамци решение издава Капетанијата на пристаништата.

Член 65

Чамците што не се впишуваат во регистарот на чамци можат да пловат најмногу на оддалеченост од 1.000 м. од брегот.

На барање на странката Капетанијата на пристаништата, на чамец што не е регистриран еднаш годишно може да му издаде привремено одобрение за пловидба во траење од 30 дена.

5. Екипаж на пловни објекти

5.1 Екипаж на брод

Член 66

Екипажот на бродот го сочинуваат лица задолжени за извршување работи на бродот и запишани во пописот на екипажот.

Со пописот на екипажот се утврдува кои лица се натоварени на бродот како членови на екипажот, за какви работи и какви се нивните стручни квалификации.

Бројот и составот на членовите на екипажот за безбедна пловидба на бродовите во внатрешната пловидба го пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 67

За вршење работи со кои се обезбедува пловидба на брод, мора да има соодветен број членови на екипажот со пропишана стручна подготовка.

Член на екипаж на брод може да биде лице кое се стекнало со соодветно звање и кое за вршење на работите на тоа звање на бродот има соодветно овластување, како и приправник за стекнување на звање.

Звањата на членовите на екипажот на брод се стекнуваат со полагање соодветен испит за определено звање. Испитот за стекнување со соодветно звање се полага по посебен план и програма, пред комисија формирана од министерот за сообраќај и врски. Испитот се полага во Капетанијата на пристаништата.

Планот и програмата за стекнување звања и овластувања на брод ги пропишува министерот за сообраќај и врски.

Образецот и содржината на уверението и овластувањето ги пропишува министерот за сообраќај и врски, а ги издава Капетанијата на пристаништата.

За полагање испит за стекнување звање се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот од став 6 на овој член ја пропишува Владата на Република Македонија.

Член 68

Членот на екипажот мора да ги врши работите на брод во согласност со своите должности пропишани со закон и со правилата на навигација на чамци што неможе да ја доведе до опасност за безбедноста на пловидбата, бродот, товарот на него, безбедноста на патниците на бродот или на другите членови на

екипажот и животната средина и природата од загадување со опасни и штетни материи (масло, отпадоци од течни горива и нивни мешавини, отпадни води и други отпадни материи) од страна на бродот.

Член 69

Како член на екипаж може да се качи само лице кое има бродска книшка или дозвола за качување.

Со бродска книшка се докажува стручната подготовка на член на екипаж, здравствената состојба, својството во кое членот на екипаж, здравствена состојба, својството во кое членот на екипажот е качен на бродот, како и траењето на вработувањето на бродот.

Формата и содржината на бродската книшка и дозволата за качување ги пропишува министерот за сообраќај и врски.

Бродската книшка и дозволата за качување ги издава Капетанијата на пристаништата.

Бродската книшка и дозволата за качување се лични исправи на лицето на кое му се издадени.

Бродската книшка снабдена со виза за патување во странство, издадена од надлежен орган служи како патна исправа (пасош) и го овластува лицето да биде член на екипаж на брод што плови во странство, како и да патува во странство заради качување на брод, или по слегување од бродот да се врати во Република Македонија.

Член 70

Со бродот управува заповедникот на бродот.

Заповедникот на бродот го именува и разрешува од должност сопственикот на бродот.

Во случај на смрт, спреченост или отсуство, заповедникот на бродот го заменува со сите негови овластувања според рангот најстариот член на екипажот на службата на палуба, но најдоцна до крајот на пловидбата.

Член 71

Заповедникот на бродот е одговорен за безбедноста и редот на бродот, а во согласност со одредбите на овој закон го застапува сопственикот на бродот.

Ако брод за внатрешна пловидба со сопствен погон влече или турка други бродови, заповедникот на тој брод е раководител на целиот конвој.

Член 72

Заповедникот на бродот е должен да се грижи за снабдувањето на бродот, за бродската администрација, за одржување во исправна состојба на трупот на бродот, машините, уредите и опремата, за правилно натоварување, превоз и истоварување на патници и товар и за извршување на сите задачи сврзани со процесот на работата.

Заповедникот на бродот е должен пред тргнување на пат да ја провери исправноста на бродот која му овозможува да го изврши определеното патување и да ги обезбеди сите пропишани исправи и книги, како и членовите на екипажот да се наоѓаат на бродот, а при превозот на патници особено да утврди дали се преземени сите мерки за безбедност на патниците.

Заповедникот на бродот е должен за време на пловидбата да биде на бродот.

Заповедникот на бродот е должен во роковите пропишани со техничките правила од член 36 на овој закон да врши вежби со чамците и другите средства за

спасување, како и со уредите за откривање, спречување и гаснење на пожар.

Заповедникот на бродот смее да го напушти бродот дури откако во границите на вистинската можност ги презел сите мерки за спасување на бродот.

Заповедникот на бродот е должен да ги преземе сите мерки за спасување на бродскиот дневник, а ако допуштаат околностите и другите бродски документи и книги.

Член 73

Ако на бродот се случи настан што ја загрозува сигурноста на бродот или пловидбата, или ако се случи вонреден настан на бродот, патниците и товарот, или ако се забележи загадување од масла и хемикалии на пловниот пат, заповедникот на бродот е должен тоа веднаш да го внесе во бродскиот дневник.

Извештај за настанот, со извод од бродскиот дневник, заповедникот на бродот е должен да поднесе до Капетанијата на пристаништата најдоцна во рок од 24 часа.

Член 74

Заповедникот на бродот има право членот на екипажот на бродот, кој ја нарушува безбедноста на пловидбата, да го отстрани од работното место, а по потреба и да го симне од бродот, по пристигнување на првото пристаниште, односно пристан.

Заповедникот на бродот е должен самоволното напуштање на бродот од член на екипажот на бродот да го пријави во Капетанијата на пристаништата.

Ако член на екипажот на бродот, патник или друг субјект на бродот изврши или има намера да изврши кривично дело, заповедникот на бродот е должен да ги преземе сите мерки потребни да се спречи или ублажи кривичното дело со тоа што:

- ќе му ја ограничи слободата на движење на бродот,
- ќе го лиши од слобода,
- ќе сочини записник врз основа на сослушување на сведоци и докази кои се земаат на чување и во првото пристаниште извршителот на кривично дело и лишаниот материјал ќе ги предаде на надлежниот орган.

Член 75

Во случај на судир на бродови заповедникот на бродот е должен, ако е во можност тоа да го стори и без сериозна опасност за бродот со кој заповеда и за лицата на него, покрај првенственото спасување на лицата да преземе и спасување на другиот брод.

Член 76

Одредбите од членовите 66 и 75 на овој закон се применуваат и на воените бродови.

5.2 Екипаж на чамец и пливачки објект

Член 77

Чамец со сопствен погон може да се користи во пловидба ако со него управува лице кое е стручно оспособено за управувач на чамец, кое е телесно и душевно способно и има наполнето 18 години живот.

Лице со наполнети 16 години живот може да управува чамец со сопствен погон со јачина на мотор

до 5 КЊ или до 5 м. должина на пловниот објект само за сопствени потреби.

Чамец на весла што се користи за сопствени потреби може да управува лице со наполнети 12 години живот.

Член 78

Програмата и начинот на полагање на стручниот испит за стекнување звање управувач на чамец ги пропишува министерот за сообраќај и врски.

Стручниот испит се полага пред комисија именувана од министерот за сообраќај и врски.

Стручниот испит се полага во Капетанијата на пристаништата.

За положен испит се издава уверение за оспособеност за управување со чамец.

Образецот на уверението за оспособеност за управување со чамец го пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 79

За полагање испит за стекнување звање за управувач на чамец се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член ја пропишува Владата на Република Македонија.

Член 80

Екипажот на пливачкиот објект го сочинуваат стручно оспособени лица и други лица вработени на објектот.

5.3 Здравствена способност на членовите на екипажот на пловните објекти.

Член 81

Условите со кои се утврдува здравствената способност на членовите на екипажот на пловните објекти (бродовите, чамците и пливачките објекти), како и условите и начинот на вршење на здравствениот надзор ги пропишува министерот за здравство во согласност со министерот за сообраќај и врски.

Член 82

Пловен објект не смее да се довери на управување на лице кое не е стручно оспособено за управувач на чамец, кое е под дејство на алкохол или некое друго опojно средство.

III. КОНЦЕСИИ

Член 83

Изградбата, користењето, одржувањето и заштитата на пловните патишта, пристаништа, зимовници, сидришта и капалишта на предлог на министерот за сообраќај и врски Владата на Република Македонија, може да ги даде со одобрение (концесија).

Член 84

Концесија може да се даде на домашно или странско правно или физичко лице (концесионер), кои имаат потребен капитал и кои располагаат со кадровски потенцијал и опрема за успешно извршување на работите што се предмет на концесијата.

Член 85

Давањето на концесијата се врши по пат на јавен конкурс.

Доколку на објавениот конкурс не се јави заинтересиран субјект, концесијата може да се даде врз основа на понуда која се поднесува до Министерството за сообраќај и врски.

Доколку давањето на концесија не може да се договори по пат на понуда, Владата на Република Македонија може привремено одржувањето на објектите да го даде на определен субјект за кој не важи обврската за плаќање надоместок од член 87 на овој закон.

Член 86

Концесијата се дава во рок кој не може да биде пократок од пет години.

Член 87

Меѓусебните права и обврски на Владата на Република Македонија и концесионерите се утврдуваат со договор за концесија.

Со договорот, покрај другото, се определуваат и условите под кои се дава концесијата, начинот на плаќање на надоместокот, како и неговиот износ.

Член 88

Како почеток на концесијата се смета рокот утврден во договорот за давање на концесијата.

Член 89

Концесионерот е должен пловните патишта, пристаништата, зимовници, сидришта и капалишта да ги проектира, изгради и користи согласно со меѓународните прописи и стандарди за ваков вид објекти (ИМО-меѓународен пловен режим).

Член 90

Концесионерот е должен да обезбеди неговите услуги да ги дава под еднакви услови на сите корисници на тие услуги.

Член 91

Концесијата престанува да важи со:

- истекот на рокот за која била дадена или
- одземање ако концесионерот не ги почитува обврските од договорот за концесија.

Член 92

Давателот на концесија може во секое време да ја откупи концесијата во целост или делумно, ако тоа го бара интересот на државата.

На корисникот на концесијата по престанувањето на правото на користење му припаѓа надоместокот на вложените средства за зголемување на вредноста на изградените објекти дадени на концесија.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ

Член 93

Финансиски средства за изградба, доградба, реконструкција, одржување и заштита на објектите и пловните патишта на внатрешните води се обезбедуваат од:

1. Надоместок за користење на објектите за безбедност во внатрешната пловидба;
2. Надоместок од странските пловни објекти;
3. Годишен надоместок за пловните објекти што подлежат на регистрација;
4. Надоместок за полагање стручни испити и
5. Средства од други други приходи.

Член 94

Висината и начинот на плаќање на надоместокот од член 93 точки 1 и 2 на овој закон ја утврдува Владата на Република Македонија.

Член 95

Се ослободуваат од плаќање на надоместокот од член 93 став 1 точка 3 на овој закон:

1. Пловните објекти на Армијата на Република Македонија;
2. Пловните објекти на полицијата;
3. Пловните објекти на Црвениот крст и
4. Пловните објекти на странски дипломатски претставништва под услов на реципроцитет.

Член 96

Средствата од член 93 на овој закон се уплатуваат на сметка на Министерството за сообраќај и врски-сопствени приходи и се користат за изградба, реконструкција, одржување и заштита на објектите и пловните патишта на внатрешните води.

V. ДРЖАВНА ПРИПАДНОСТ, ИДЕНТИФИКАЦИЈА, УПИС И БРИШЕЊЕ НА БРОД

Член 97

Бродот со упис во соодветен уписник на бродови кој го води Капетанијата на пристаништата стекнува македонска државна припадност.

Член 98

Бродот што стекнал македонска државна припадност, има право и должност да го вее знамето на Република Македонија.

Знамето има форма на знамето на Република Македонија во размер 1:1,5.

Правото и должноста да го вее знамето од став 1 на овој член не се однесува на брод без екипаж.

Чамците впишани во регистарот на чамци кога пловат надвор од границите на Република Македонија се должни да го веат знамето на Република Македонија.

Член 99

Министерот за сообраќај и врски го пропишува начинот на истакнување и вење на знамето.

Член 100

Брод кој е впишан во уписникот на бродови мора да има име и ознака.

Два брода не смеат да имаат исто име и иста ознака.

За одредување име на бродот сопственикот поднесува барање, по кое решение донесува министерот за сообраќај и врски.

Бродот мора да го носи името на пристаништето на уписот.

Член 101

Министерот за сообраќај и врски ги пропишува идентификацијата и уписот на бродот, определувањето на имињата, ознаките и знаците за распознавање на бродовите и водењето евиденција за имињата на бродовите.

Член 102

Во уписникот на бродовите мора да биде впишан:

1. Брод што во целост е сопственост на правни лица со седиште во Република Македонија и физички лица државјани на Република Македонија;

2. Брод што во дел поголем од половината е во сопственост на странски државјани или на лице без државјанство со живеалиште на територијата на Република Македонија, или странско правно лице под услов местото од кое редовно се управува со бродот да се наоѓа на територијата на Република Македонија и

3. Брод што во дел поголем од половината е во сопственост на државјанин на Република Македонија кој нема живеалиште на територијата на Република Македонија, чиј упис во македонскиот уписник на бродовите по барање на неговиот сопственик ќе го дозволи министерот за сообраќај и врски.

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и на упис на јахта.

Решението со кое се одбива уписот на бродот и јахтата од овој член не мора да ги содржи причините поради кои е одбиено барањето за упис.

Член 103

Во уписникот на бродовите со македонска државна припадност, не може да се впише брод што е впишан во странски уписник на бродови.

Член 104

Уписникот на бродовите е јавна книга, а го води Капетанијата на пристаништата.

Секој има право да врши увид во главната книга на уписникот на бродовите. Капетанијата на пристаништата е должна да издава потврда и препис со податоци од главната книга на уписникот на бродот за определен надоместок.

Член 105

Уписникот на бродовите се состои од главна книга и збирка на исправи.

Главната книга на уписникот на бродовите се состои од влошки.

Влошката има лист А, Б и Ц.

По исклучок кога се врши упис на јавни бродови, главната книга на уписникот на бродовите содржи само лист А и Б.

Секој брод се впишува во посебна влошка.

Член 106

Во листот А од влошката на главната книга на уписникот на бродовите се впишуваат карактеристиките на бродот и неговата идентификација.

Во листот Б од влошката на главната книга се впишуваат податоци за сопственикот на бродот (во колжав дел е сопственик на бродот согласно со член 102 став 1 точки 2 и 3 на овој закон).

Во листот Ц од влошката на главната книга се впишуваат стварните права со кои е оптоварен бродот или дел од бродот, како и правата стекнати над тие права (закуп на брод и друго).

Образецот и содржината на главната книга на уписникот на бродовите ги пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 107

Впишувањето во уписник на бродови се врши по поднесено барање во три примероци до Капетанијата на пристаништата од сопственикот на бродот.

Кон барањето за упис во уписник на бродови се приложува:

- доказ за сопственост,
- свидетелство за баждарење,
- уверение за способност за пловидба и
- доказ за стварните права со кои е оптоварен бродот.

Член 108

Решение за впишување во листот А на влошката од главната книга на уписникот на бродовите носи Капетанијата на пристаништата.

Решение за првиот упис на бродот, решенија за упис во листот Б и Ц на влошката на главната книга на уписникот на бродовите и решенија за бришење на бродот од уписникот на бродовите донесува надлежниот суд.

Постапката за впишување на брод се врши согласно со одредбите од Законот за општата управна постапка.

Член 109

Решението со кое се дозволува упис во уписникот на бродовите мора да содржи:

1. Назначување на влошката во која мора да се изврши уписот и име на бродот на кој се однесува уписот и
2. Назив и седиште, односно име и живеалиште на лицето во чија корист ќе се изврши уписот, бродот или правото на бродот на кој ќе се изврши уписот, назначување на исправите врз основа на кои се дозволува уписот, вид на уписот што ќе се изврши и суштествена содржина на правото кое се запишува и тоа со зборовите што треба да бидат запишани во уписникот на бродовите.

Ако содржината на правото што се запишува не може да се изрази накратко, може да се изврши повикување на точно означените места во исправите врз основа на кои е определен уписот и тоа со дејство како да се запишани тие места во главната книга.

Решението на судот со кое се определува упис на брод во уписникот на бродовите мора да ги содржи сите податоци што мораат да се запишат во листот А и тоа со зборовите со кои тие податоци се наведени во претходното решение на органот што го води уписникот на бродовите.

Член 110

Бродот се брише од уписникот на бродовите:

1. Ако се утврди дека бродот пропаднал или се претпоставува дека пропаднал;
2. Поради отуѓување на бродот од сопственост на физичко или правно лице врз странско лице;
3. Поради изјава на сопственикот на бродот со која се отповикува согласноста за впишување на бродот во македонскиот уписник на бродови, односно по правилна одлука на судот со која се потврдува дека изјавата на сопственикот е полноважна;
4. Поради изјава на сопственикот на бродот дека бродот трајно го повлекува од пловидба и
5. Поради престанување на условите за впишување на бродот во уписникот на бродовите од член 102 на овој закон.

Член 111

Одредбите од членовите 97 до 110 на овој закон се однесуваат и на другите пловни објекти.

VI. БРОДАР

Член 112

За обврските што настануваат во врска со пловидбата и со искористувањето на бродот одговара бродарот, ако со овој закон поинаку не е определено.

Член 113

За смрт и телесни повреди на капачи и на други лица кои ќе ги причини брод во внатрешна пловидба, одговара носителот на правото на располагање со бродот, односно сопственикот на бродот и бродарот, како и лицето кое во моментот на настанот управува со бродот, и тоа:

1. Ако смртта или телесната повреда е причинета во подрачје кое е прогласено за капалиште или во кое е забранета пловидба, ако не докаже дека оштетениот ја причинил штетата со своја намера или со грубо невнимание;

2. Ако смртта или телесната повреда е причинета во езерски појас од 150 м. од брегот, а тој појас не спаѓа во подрачјето наведено во точките 1, 3 и 4 на овој став, ако не докаже дека смртта или телесната повреда е причинета од виша сила или по вина на усртеното, односно повреденото лице;

3. Ако смртта или телесната повреда е причинета од пристаниште, на приоди на пристаниште, на вообичаени пловни патишта, на подрачје што се користи исклучително за спортска пловидба (веслачки и едриличарски регати, скијање и слично) и на подрачје оддалечено повеќе од 150 м. од брегот, а не се работи за подрачје од точката 4 на овој став, ако се докаже дека бродарот е виновен за смртта, односно телесната повреда на лицето и

4. Ако смртта или телесната повреда е причинета на подрачје во кое се забранети одделни начини и средства на пловидба (глисирање, скијање, пречекорување на брзината), а смртта, односно телесната повреда настанала за време на вршењето на забранетиот начин или со забранети средства за пловидба.

Носителот на правото на располагање со бродот, односно сопственикот на бродот и бродарот не се одговорни во случаите од став 1 на овој член ако бродот им е противправно одземен.

Во случаите од став 1 на овој член е одговорно покрај лицето кое во моментот на настанот управувало со бродот и лицето кое противправно го одзело бродот.

Член 114

За штетата што ќе ја причини брод со излевање или исфрлање материји опасни и штетни за околината одговара носителот на правото на располагање со бродот, односно сопственикот на бродот и бродарот, како и лицето кое во моментот на настанот управува со бродот.

Член 115

Одредбите од членовите 112 и 114 на овој закон соодветно се применуваат на другите пловни објекти.

Одредбите на оваа глава од Законот се применуваат и на воените бродови.

VII. ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Член 116

Јавен превоз може да се врши во линиска и волниниска пловидба.

Јавен превоз може да се врши со брод, чамец и скела.

Со товарен брод и таварен чамец не може да се превезуваат патници без одобрение на Капетанијата на пристаништата.

Со скела можат истовремено да се превезуваат патници, предмети и животни.

Член 117

Јавен превоз може да врши правно или физичко лице, ако располага со брод, чамец или скела кои ги исполнуваат условите пропишани со овој закон.

По исклучок од став 1 на овој член странско лице може да врши јавен превоз по претходно добиено одобрение од Министерството за сообраќај и врски.

Член 118

Превоз во линиска пловидба се врши на релација и по ред на пловидба кои однапред се утврдени.

Превоз во линиска пловидба се врши како локален превоз на подрачјето на општината или како меѓумесен превоз на територија на повеќе општини.

Организацијата на локалниот превоз ја уредува единицата на локалната самоуправа, а организацијата на меѓумесниот превоз ја уредуваат единиците на локалните самоуправи на чие подрачје се врши превозот.

Превоз на внатрешните пловни патишта во меѓународната пловидба, можат да вршат домашни или странски правни и физички лица, според одредбите на овој закон и меѓународните договори.

Член 119

Линискиот превоз опфаќа:

- релација и ред на пловидба и
- време, почеток и траење на редот на пловидбата.

Изменувањето на редот на пловидбата превозникот е должен да го пријави на органот што го утврдил редот на пловидбата и да го објави преку средствата за јавно информирање или на друг вообичаен начин најдоцна 15 дена пред почетокот на вршењето на превозот по изменетиот ред на пловидба.

Редот на пловидбата може да се укине и пред истекот на времето на неговото важење во случај на виша сила и во други вонредни случаи кои независно од волјата на превозникот го оневозможуваат вршењето на превозот.

Превозникот доставува известување за укинување на редот на пловидбата до органот што го утврдил редот на пловидбата.

Превозникот е должен да го објави преку средствата за јавно информирање и на друг вообичаен начин укинувањето на редот на пловидбата.

Органот на единицата на локалната самоуправа е должен да води регистар за редот на пловидба и во рок од седум дена од денот на приемот на пријавата за превоз да му издаде на превозникот извод од регистарот.

Член 120

Редот на пловидбата содржи:

- име на превозникот,
- линија и број на тргнувања,
- вид на линијата (постојана или сезонска),
- почетно и крајно пристаниште и редослед на пристаништата и
- време на поаѓање и доаѓање за секое пристаниште.

Член 121

Превозникот може да престане со вршење јавен превоз под услов престанувањето да го пријави на единицата на локалната самоуправа и во средствата за јавно информирање или на друг вообичаен начин да го најави престанокот на вршење на јавен превоз 30 дена пред престанокот на јавниот превоз.

Член 122

Превозникот е должен да го прими за превоз секој патник или предмет во границите на расположливите места за патници, односно корисната носивост на пловниот објект, ако патникот или предметот ги исполнуваат условите за превоз.

Член 123

Со пловен објект во јавен превоз не можат да се превезуваат деца помали од шест години старост без придружник, лица заболени од заразни болести, лица во пијана состојба, експлозивни, лесно запаливи, отровни, радиоактивни, нагривачки и заразни материи како и други предмети кои заради своите особини можат да бидат штетни и опасни по безбедноста или здравјето на луѓето, или можат да предизвикаат друга штета.

Член 124

За претрпената штета во превозот превозникот одговара на корисниците на превозот.

Член 125

Вонлиниска пловидба е слободна пловидба што се врши по пат на спогодба што се склучува меѓу бродарот и корисникот.

VIII. ПЛОВИДБЕНА НЕЗГОДА

Член 126

Во случај на пловидбена незгода во која некое лице ќе го изгуби животот или е повредено или е настаната поголема материјална штета или штетно влијание врз животната средина и природата, заповедникот на бродот или одговорното лице на пловниот објект се должни да:

- го задржат пловниот објект на местото на пловидбената незгода до завршувањето на увидот, ако пловниот објект со својата положба не ја загрозува својата безбедност или безбедноста на други пловни објекти и

- за пловидбената незгода веднаш да биде известена Капетанијата на пристаништата, а најдоцна во рок од 24 часа.

Увидот за пловидбената незгода го врши Капетанијата на пристаништата.

Член 127

Ако на пловниот пат, пристаниште, зимовник, сидриште или капалиште се случи незгода, секој

учесник во пловидбата кој се наоѓа во непосредна близина е должен да укаже помош.

Во случај на незгода од став 1 на овој член Капетанијата на пристаништата може да му нареди на заповедникот на бродот или одговорното лице на пловниот објект да укаже помош.

Член 128

Одредбите на оваа глава на Законот се однесуваат и врз воените бродови.

IX. СПАСУВАЊЕ

Член 129

Под спасување се подразбира спасување на лица и предмети од пловни објекти, авиони и хидроавиони и укажување помош во случај на пловидбена незгода.

Член 130

Ако во спасувањето учествувале повеќе спасители од кои некои спасиле лица, а некои пловниот објект и предмети на пловниот објект од член 126 на овој закон, на спасителот кој спасил само лица му припаѓа правичен дел од наградата за спасување признаена на спасителот на пловниот објект и предметите од истиот.

Висината на наградата не може да изнесува повеќе од вредноста на спасениот пловен објект и спасените предмети.

За спасување само на лица не припаѓа награда.

Член 131

Спасителот кој се впуштил во спасување на пловниот објект и предметите од пловниот објект, против изречната и разумна забрана од страна на одговорното лице на пловниот објект нема право на награда.

X. НУРКАЊЕ И ВАДЕЊЕ ПОТОНАТИ ПРЕДМЕТИ

Член 132

Нуркање е секое задржување на лице под површината на водата со нуркачка опрема.

Начинот на кој се врши нуркањето го пропишува Министерството за сообраќај и врски.

Член 133

Вадење на потонати предмети подразбира вадење на бродови, чамци, авиони, нивни делови и други предмети (во натамошниот текст: потонати предмети).

Одредбите за вадење потонати предмети се однесуваат и на заринкани пловни објекти.

Член 134

Потонат предмет може да вади домашно, странско правно или физичко лице, што има право да располага со тој предмет.

Капетанијата на пристаништата презема вадење на потонат предмет кој се наоѓа на такво место што претставува пречка за пловидба.

Се смета дека познатото лице нема намера да преземе вадење на потонат предмет, односно дека го прекинало или напуштило вадењето ако во рок од 90 дена:

- од денот кога предметот потонал не поднесе писмена изјава во Капетанијата на пристаништата дека има намера да го вади потонатниот предмет и

- од денот на добивањето на одобрението за вадење на потонатниот предмет не започне со вадење, односно не продолжи со работите со вадење на потонатниот предмет, кое порано го прекинал или напуштил.

Се смета дека познатото лице нема намера да го вади потонатниот предмет, ако во рок од 90 дена од денот кога предметот потонал не поднесе барање за вадење и докази за своето право на потонатниот предмет.

Член 135

Во барањето за издавање одобрение за вадење на потонат предмет мора да се наведе името или ознаката на потонатниот предмет, местото каде што тој лежи, начинот и средствата потребни за вадење, доказ за правото на располагање и времето предвидено за започнување и завршување на работите за вадење на потонатниот предмет.

Во одобрението за вадење на потонатниот предмет Капетанијата на пристаништата ги определува условите за сигурноста на пловидбата и рокот за започнување и завршување на работите.

Капетанијата на пристаништата во согласност со Министерството за култура, издава одобрение за вадење потонат предмет, за предметите кои имаат или може да се претпостави дека имаат својство на споменик на културата.

Член 136

За вршење подводни активности одобрение издава Капетанијата на пристаништата.

Ако потонатниот пловен објект или предмет претставува пречка или може да предизвика опасност за пловидба или искористувањето на природните богатства на внатрешните води, Капетанијата на пристаништата ќе му нареди на сопственикот на потонатниот пловен објект или предмет во определен рок да го извади или отстрани.

Ако сопственикот на потонатниот пловен објект или предмет не постапи по наредбата од став 1 на овој член, Капетанијата на пристаништата за сметка и ризик на лицето, а со посредување на овластената организација, потонатниот пловен објект или предмет ќе го извади или отстрани од пловниот пат.

Организацијата од став 2 на овој член ја овластува министерот за сообраќај и врски, ако ги исполнува следниве услови:

- да е регистрирана за вршење таква дејност со надлежниот суд и

- да има опрема за вршење таква дејност.

Член 137

Ако потонатниот пловен објект или предмет претставуваат непосредна пречка или опасност за пловидба, а сопственикот на пловниот објект не е познат, Капетанијата на пристаништата ќе нареди со посредување на овластената организација потонатниот пловен објект или предмет да се извади или отстрани од пловниот пат.

Трошоците за вадење, како и трошоците за натамошно чување ќе се обезбедат од средствата кои се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Ако се дознае сопственикот на потонатиот пловен објект или предмет, должен е да ги надомести трошоците во Буџетот на Република Македонија за вадење и чување на потонатиот пловен објект или предмет.

Член 138

Сопственикот на потонатиот пловен објект или предмет кој нема да постапи по член 134 став 3 на овој закон, а најдоцна за десет години го губи правото на сопственост.

Сопственик на потонатиот пловен објект или предмет станува правно или физичко лице кое истиот го извадило.

XI. КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА

Член 139

Капетанијата на пристаништата врши технички и стручни работи од областа на безбедноста на пловидбата, издава одобренија за користење на пловните патишта, пристаништа, зимовници, сидришта и капалишта, врши упис и бришење на пловни објекти, води регистар на бродови и чамци, води регистар и издава бродски книшки, дозволи за качување, овластување за вршење работи за соодветно звање на брод и уверенија за оспособеност за управување со чамец, издава одобренија за доаѓање на странски јахти и чамци, организира спасување на човечки животи и имот во внатрешните води, издава одобренија за вадење потонати предмети и врши други работи пропишани со овој закон и други прописи.

Член 140

Седиштето на Капетанијата на пристаништата е во Охрид.

Член 141

Работниците на Капетанијата на пристаништата се должни да носат службена облека за време на вршењето на работите и работните задачи.

Бојата, кројот и ознаките на службената облека ги пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 142

Со работата на Капетанијата на пристаништата раковои капетан.

Капетанот го именува и разрешува Владата на Република Македонија, по предлог на министерот за сообраќај и врски.

XII. НАДЗОР

Член 143

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Министерството за сообраќај и врски.

Инспекциски надзор вршат инспекторите за внатрешната пловидба.

Член 144

Во вршењето на работите на инспекцијата за безбедност во внатрешната пловидба, инспекторот е овластен и должен да ги прегледа: пловните објекти, бродските исправи и книги, исправите на членовите на екипажот, пристаништата, зимовниците, сидриштата и капалиштата, пловните патишта, пловидба на пловните патишта, објектите за безбедност на

пловните патишта, како и другата документација која овозможува увид во работата на екипажот на пловниот објект.

Во вршењето на работите на инспекцијата, инспекторот е овластен да презема мерки да:

- 1) забрани пловидба и да ги одземе исправите за способност на пловниот објект за пловидба;
- 2) забрани употреба на оперативниот брег или негов дел;
- 4) забрани пловидба во пристаништето, зимовникот, сидриштето или капалиштето;
- 5) го одземе одобрението за вршење превоз;
- 6) забрани натамошно изведување на работи додека утврдените неправилности не се отстранат;
- 7) забрани работи кои се изведуваат спротивно на прописите за градење објекти на внатрешните води;
- 8) забрани употреба на пловечки објект и
- 9) обезбеди извршување на потребните работи преку друга организација или орган, а за сметка на организацијата, односно сопственикот на пловниот објект кои биле должни да го отстранат утврдениот недостаток, односно да постапат по законот или налогот на инспекторот.

Во вршењето инспекторски надзор над странски бродови инспекторот проверува и дали се применети:

1. Конвенцијата за заштита на човечките животи;
2. Меѓународната конвенција за спречување од загадување на животната средина и природата;
3. Меѓународната конвенција за стандардите за обука и издавање на свидетелство за вршење стража на соодветно работно место и
4. Меѓународната конвенција за товарните линии.

За работите при вршењето инспекција, инспекторот е должен да состави записник.

Член 145

Ако инспекторот при вршење на инспекцискиот надзор утврди дека е сторено повреда на законот, односно дека одредбите од законот не се применети или не се правилно применети, поради што настанале или може да настанат последици што ја загрозуваат пловидбата ќе нареди, со решение, мерки за отстранување на утврдените неправилности и ќе одреди рокови за нивно спроведување.

Член 146

Инспекторот е должен да забрани пловидба на пловен објект, ако утврди дека било кој член на екипажот е под дејство на алкохол, опојни средства или е во таква здравствена состојба што не е способен да ги врши работите за кои е овластен.

Забраната од став 1 на овој член не може да трае пократко од шест часа.

Инспекторот е овластен членот на екипажот да го подвргне на испитување со помош на соодветни средства и апарати (алко-метар и друго), или да го одведе, односно упати на стручен преглед заради проверка дали има алкохол во организмот, или дали покажува знаци на алкохолна пореметеност, односно дали се наоѓа под дејство на опојна дрога или лекови на кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на пловидбата (возењето).

Член 147

Во случај на загадување на внатрешните води Капетанијата на пристаништата е должна да го забрани испловувањето на пловниот објект, да ја утврди причината за загадувањето, сочини записник за настанот загадување и да го извести инспекторот за заштита на водите од загадување.

Член 148

Инспектор за безбедност на внатрешната пловидба може да биде лице со високо образование: наутички инженер, бродомашински, машински и сообраќаен инженер, со најмалку три години работно искуство во структурата и положен соодветен стучен испит за звање.

Инспекторот за безбедност на внатрешната пловидба има легитимација. Образецот на легитимацијата и начинот на нејзиното издавање и користење го пропишува министерот за сообраќај и врски.

За извршување на одделни инспекциски работи може да се овластат други стручни лица кои ги исполнуваат условите од став 1 на овој член.

XIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 149

Заповедникот на бродот, одговорното лице на пловниот објект, носителот на правото на располагање на бродот, односно сопственикот на бродот, бродарот како физичко лице, како и лицето кое во моментот на настанот управува со бродот кој не постапува по одредбите од член 113 став 1 и член 126 на овој закон и со тоа ќе предизвика опасност за животот или телото на луѓето или за имот од значителен обем ќе се казни за кривично дело со затвор од шест месеци до пет години. Учесник во пловидбата или лице кое се наоѓа во непосредна близина кое не постапува по одредбата од член 127 на овој закон ќе се казни за кривично дело со казна затвор од една година.

Член 150

Со парична казна во износ од 50.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

1) на внатрешните води презема работи кои ги доведува во опасност животот и здравјето на луѓето (член 7);

2) се одржуваат спортски и други приредби без одобрение (член 12);

3) не ги применува пропишаните правила, сигнали и ознаки за безбедна и уредна пловидба (член 21);

4) превезува повеќе патници од дозволеният број (членови 37 став 1 и 62 став 3);

5) пловните објекти пловат без утврдена способност за пловидба (членови 26, 48 и 51);

6) натовари брод надвор од границите на дозволеното оптоварување со што не ги обезбедува пловните својства на бродот (член 38);

7) исплови од пристаниште брод што нема пропишан број членови на екипажот со пропишана стручна подготовка (член 67 став 1);

8) со товарен брод или товарен чамец превезува патници без одобрение на Капетанијата на пристаништето (член 116 став 3);

9) јавен превоз во линиска пловидба врши без ред на пловидба (член 118 став 1);

10) изменетиот ред на пловидба не го пријави на надлежниот орган и не го објави преку средствата за јавно информирање (член 119 став 2) и

11) по издадена забрана за испловување, исплови пловен објект (член 147).

Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни одговорното лице на правното лице за дејство од став 1 на овој член.

Со парична казна од 10.000 до 40.000 денари ќе се казни физичко лице за дејство од став 1 на овој член.

Член 151

Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице ако:

1) по одржувањето во пропишан рок не ги отстрани ознаките, уредите и предметите кои биле поставени во врска со одржувањето на приредбата (член 13 став 1);

2) без одобрение за користење пушти во употреба пристаниште или зимовник (член 17 став 1);

3) без одобрение за користење пушти во употреба сидриште (член 18 став 1);

4) по издадено ограничување или забрана од Капетанијата на пристаништата пловат пловни објекти (член 22 став 1);

5) пловен објект стапи во врска со друг пловен објект, физички или правни лица на брегот или во водата, без одобрение за пристанување и без пријавување на Капетанијата на пристаништата (член 25 ставови 1 и 2);

6) не поднесе барање за повторно баждарење на брод (член 43);

7) брод во пловидба нема бродски исправи и книги (член 45 став 1);

8) заповедникот на бродот како член на екипажот качи лице кое нема бродска книшка или дозвола за качување (член 69 став 1);

9) со пловен објект управува лице кое не е стручно особено за управувач на чамец, кое е под дејство на алкохол или друго опојно средство (член 82);

10) брод со македонска државна припадност не го вее знамето на Република Македонија (член 101 став 1);

11) на пловниот објект на пропишан начин не се истакнати името или ознаката (членови 103 став 1 и 60 став 4);

12) вади потонат предмет без одобрение (член 135);

13) не постапи по налог на Капетанијата на пристаништата (член 136) и

14) во определен рок не ги преземе предвидените мерки утврдени со решение од инспекторот (член 145).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни одговорното лице на правното лице со парична казна од 10.000 до 40.000 денари.

Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се казни физичко лице за дејство од став 1 на овој член.

Член 152

Со парична казна од 30.000 до 70.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице ако:

1) не ги пријави во капетанијата на пристаништата преправката, обновувањето или градбата на пловниот објект (членови 28 точка 3 и 54 став 1);

2) пловниот објект не го подвргне на преглед (членови 29, 30, 31 и 52);

3) се затекне брод во пловидба без исправна радио станица (член 44 став 3);

4) чамец во пловидба нема пловидбена дозвола и уверение за оспособеност за управување со чамец (членови 60 став 3 и 78 став 4) и

5) во предвидениот рок не поднесе барање за бришење на пловниот објект од уписникот (членови 63 и 113).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни одговорното лице на правното лице со парична казна од 9.000 до 20.000 денари.

Со парична казна од 3.000 до 10.000 денари ќе се казни физичко лице за прекршок од став 1 на овој член.

Член 153

Покрај казните од членовите 150 до 152 на овој закон, на член на екипаж на пловен објект (брод, пливачки објект, чамец, јахта, хидроглисер, скутер) може да му се изрече мерка на безбедност одземање овластување за вршење одредени работи на пловен објект во траење од три месеци до една година.

Член 154

Со мандатна казна од 20.000 денари ќе се казни правно лице што ќе стори прекршок од член 150 точки 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 и член 152 точка 9.

Со мандатна казна од 1.000 денари ќе се казни физичко лице што ќе стори прекршок од став 1 на овој член.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 155

Сопствениците на пловни објекти, правни и физички лица што управуваат со пристаништата, односно зимовниците, сидриштата и капалиштата должни се да го усогласат своето работење и општите акти со овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 156

Поблиски прописи за извршување на овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат прописите што важеле до денот на влегување во сила на овој закон.

Член 157

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за поморска и внатрешна пловидба ("Службен лист на СФРЈ" број 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 и 29/90); Законот за Југословенскиот регистар за бродовите ("Службен лист на СФРЈ" број 6/89) и Законот за Езерска пловидба ("Службен весник на СРМ" број 42/89 и 62/93).

Член 158

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1736.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизијата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 март 2000 година.

Број 07-1323/1
30 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Саво Климовски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈАТА

Член 1

Во Законот за ревизијата ("Службен весник на Република Македонија" број 65/97), во членот 8 се додава нова точка 1), која гласи:

"1) ревизијата не ја врши на начин пропишан со овој закон и според постапката утврдена со Меѓународните стандарди за ревизија;"

Точките 1), 2) и 3) стануваат точки 2), 3) и 4).

Член 2

Во членот 16 став 2 зборовите: "во рок од седум дена од денот на склучувањето на договорот за вршење на ревизија" се заменуваат со зборовите: "во рок од 60 дена од денот на запишувањето во трговскиот регистар".

Член 3

Во членот 29 став 2 по зборот "сметководствени" се става запирка, зборот "или" се брише, а по зборовите: "финансиски работи" се додаваат зборовите: "или работи на процена".

Член 4

По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи:

"Член 32-а

Министерот за финансии го одзема уверението за овластен ревизор, како и нострифицираното звање на овластен ревизор, на лицето кое не ги почитува правилата утврдени со Кодексот на етиката за професионалните сметководители на Меѓународната федерација на сметководители, како и на лицето кое е осудено за кривично дело кој го прави неподобен за професијата на ревизија."

Член 5

По членот 33 глава "В КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се додава нов член 33-а, кој гласи:

"Член 33-а

Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице кое не ја извршува законската обврска за подложување на своите финансиски извештаи и сметководствени искази на ревизија.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во правното лице, со парична казна од 45.000 до 50.000 денари.

Покрај паричната казна од став 2 на овој член, на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече мерка на безбедност, забрана на вршење на професија во траење од три месеци до една година."

Член 6

Во членот 38 став 1 точка 1) по зборот "сметководствени" се става запирка, зборот "или" се брише, а по зборовите: "финансиски работи" се додаваат зборовите: "или работи на процена".

Во точката 2) зборовите: "или дипломиран правник" се бришат.

Во ставот 4 зборовите: "31 декември 1999 година" се заменуваат со зборовите: "30 ноември 2000 година".

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1737.

Врз основа на член 158, став 3 од Законот за органите на управата, а во врска со точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, донесувам

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА****I**

Сузана Костадинова, се разрешува од функцијата советник на Претседателот на Република Македонија за комуникација со јавноста.

II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-462
31 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1738.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91), донесувам

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА****I**

Димка Илкова Бошковиќ, се именува за советник на Претседателот на Република Македонија за комуникација со јавноста.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-469
03 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1739.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.1999 ДО 31.12.1999 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за усвојување на Завршната годишна сметка за финансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија за периодот од 01.01.1999 до 31.12.1999 година, донесена на седницата на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, одржана на 28.02.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-997/2
28 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1740.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 20/97), Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ**

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјето – населбата која не е покриена со квалитетен телевизиски сигнал и тоа:

– с. Елевци (општина Центар Жупа) 32 домаќинства.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1290/1
28 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1741.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА РАКОВОДЕН ДРЖАВЕН ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА СО ЗАГРОЗЕНИ ДИВИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВИ**

1. Министерството за животна средина се назначува за раководен државен орган за издавање дозволи за меѓународна трговија со загрозени диви животински и растителни видови.

2. За давање мислење за меѓународна трговија со загрозени диви животински и растителни видови се овластуваат следните научни институции:

– Природно-математички факултет, Институт за биологија, Скопје,

– Земјоделски факултет, Скопје,

– Шумарски факултет, Скопје,

- Ветеринарен институт, Скопје,
- Природонаучен музеј на Македонија, Скопје и
- Хидробиолошки Завод, Охрид.

3. Раководниот државен орган и научните овластени институции од точка 1 и 2 на оваа одлука се должни да водат евиденција за издадените дозволи односно мислења, во согласност со одредбите од Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозуени диви животински и растителни видови (Вашингтон 1973).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1375/1
28 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1742.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93 и 40/99), член 17 од Законот за рибарство („Службен весник на РМ“ бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНИТЕ РЕВИРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. На петгодишно користење – концесија се дава рибниот фонд од риболовните ревири и тоа на:

- 1.1. риболовниот ревир од општините Берово, Пехчево на СРД „Абланица“ – Берово;
- 1.2. риболовниот ревир од општините Битола, Бистрица, Новаци, Бач, Старавина, Могила, Кукуречани, Цапари, Добрушево на СРД „Црна Река“ – Битола;
- 1.3. риболовниот ревир од општините Брод Македонски, Самоков, Пласница на СРД „Клен“ – Македонски Брод;
- 1.4. риболовниот ревир од општина Валандово на СРД „Клен“ – Валандово;
- 1.5. риболовниот ревир на општините Винаца, Блавец на СРД „Крап“ – Винаца;
- 1.6. риболовниот ревир на општините Гевгелија, Миравци, Богданци, Стар Дојран на СРД „Југ“ – Гевгелија;
- 1.7. риболовниот ревир на општините Дебар, Центар Жупа на СРД „Радика“ – Дебар;
- 1.8. риболовниот ревир на општините Делчево, Македонска Каменица на СРД „Брегалница“ – Делчево;
- 1.9. риболовниот ревир на општините Демир Хисар, Сопотница на СРД „Црнска пастрмка“ – Д. Хисар;
- 1.10. риболовниот ревир на општините Кавадарци, Конопните, Росоман на СРД „Бошавица“ – Кавадарци;
- 1.11. риболовниот ревир на општините Крива Паланка, Ранковце на СРД „Мрена“ – Крива Паланка;
- 1.12. риболовниот ревир на општините Куманово, Липково, Орашац, Клевчовце, Старо Нагоричане на ЗСР „Пчиља“ – Куманово;
- 1.13. риболовниот ревир на општините Крушево, Житоше на СРД „Мрена“ – Крушево;
- 1.14. риболовниот ревир на општините Неготино, Демир Капија на ЗСР „Неготино“ – Неготино;
- 1.15. риболовниот ревир на општините Охрид, Белчиште, Косел, Мешеништа на СРД „Свети Апостол Петар“ – Охрид;
- 1.16. риболовниот ревир на општините Прилеп, Долнени, Тополчани, Кривогаштани, Витолиште на СРД „Мамец“ – Прилеп;
- 1.17. риболовниот ревир на општините Пробиштип, Злетово на СРД „Злетовица“ – Пробиштип;
- 1.18. риболовниот ревир на општината Ресен на ДОО „Рибо Македонија“ – Ресен;

1.19. риболовниот ревир на општините Свети Николе, Лозово на СРД „Мрена“ – Св. Николе;

1.20. риболовниот ревир на општините Струмица, Ново Село, Василево, Босилово, Куклиш, Муртино на СРД „Мрена“ – Струмица;

1.21. риболовниот ревир на општините Струга, Луково, Делогожди, Лабуништа, Велешта, Вевчани на СРД „Пастрмка“ – Струга;

1.22. риболовниот ревир на општините Тетово, Цепчиште, Теарце, Брвеница, Каменеане, Боговиње, Шипковица, Желино, Јегуновце, Вратница на СРД „Југохром“ – Јегуновце;

1.23. риболовниот ревир на општините Велес, Богомила, Градско, Чашка, Извор на ЗСР „Бабуна“ – Велес;

1.24. риболовниот ревир на општините Штип, Карбинци на ЛРД „Штип“ – Штип;

1.25. риболовниот ревир на општините Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден, Карпош, Горче Петров, Сарај, Кондово, Кисела Вода, Сопиште, Зелениково, Студеничани, Чаир, Шуто Оризари, Чучер, Сандево, Центар на СРК „Шампи“ – Скопје.

2. Како почеток на користење – концесија на риболовниот ревир ќе се смета денот на потпишувањето и договорот за користење на рибниот фонд од ревирот.

3. Во името на Владата на Република Македонија договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1368/1
28 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1743.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам и градежништво и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:

8703 23

--Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 3000 см³.
---Нови:
----Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2000 см³.

1	2	3	4
		----Патнички автономи, составени: а) Audi Тур С4, Caravan Идент: Но: WAUZZ- Z4A-ZTN091725. Мо- тор Но: AD- R2581030218P, Работна зафатнина: 1781 см ³ . Сила на моторот: 92 KW б) Omega-B-Caravan Идент. Но. WOL000021T1007161, Мотор Но: XZOXE- T114163973 Работна за- фатнина: 1998 см ³ Сила на моторот: 100 KW --Со зафатнина на ци- линдриците над 3000 см ³ . --Нови: ----Патнички автономи, составени: 8703 24 90 00 --Употребувани а) Mercedes Benz Тур W 140, Идент. Но: WDB 14003-21A0147797, Мо- тор Но: 10499012008518, Работна зафатнина: 3199 см ³ , Сила на мото- рот: 170 KW	1 парче
			1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-1541/1
28 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1744.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за животна средина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

3707

Хемиски препарати за фотографски замени (освен лакови, лепила, средства за лепење и слични препарати); неизмешани производи за фотографска употреба, подготвени во одмерени дози или подготвени за продажба на мало во форма готова за употреба:

3707 10 00 00 -- Емулзни осетливи на светлост
Д-2060 Развива

1 парче

1	2	3	4
8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место: 8471 50 -- Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следиве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици: 8471 50 90 00 -- Друго а) Компак централна единица ЦПУ 8471 60 -- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште: 8471 60 40 00 ---- Печатари 8471 60 50 00 ---- Тастатури а) Компак тастатури 8471 70 -- Мемориски единици: 8471 70 51 00 - - - - - Оптички, вклучувачки и магнетно-оптички а) ИЦД РОМ	
			7 парчиња
			4 парчиња
			7 парчиња
			7 парчиња
8473		Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472: 8473 30 -- Делови и прибор на машини од тар. број 8471: 8473 30 10 00 -- Електронски а) Ентернет карта б) Интернет карта г) ИСДН карта Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони: 8517 19 -- Други 8517 19 90 00 ---- Други а) Телефонски апарати Еуро-сет 815 сите основни функции (тонско бирање) Спикерфон б) Тел. апарат Профисет 30 ИСДН сите основни функции	
			1 парче
			4 парчиња
			1 парче
			7 парчиња

1	2	3	4	1	2	3	4
8518	Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; главни слушалка, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплекти за засилување на звукот;					влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:	
	8518 21 -- Звучни кутии со еден звучник:			9008	8544 51 00 00 -- Жица за намотки:		7 парчиња
	8518 21 90 00 -- Друго		7 парчиња		-- Со конектори		
8524	а) Звучници			9008 10 00 00	а) Компакт ЦЕ-кит		
	Плочни, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:			9008 30 00 00	Проектори на слики, освен кинематографски; фотографски апарати (освен кинематографски) за зголемување и намалување:		
	8524 39 00 00 -- Други		1 парче	9009	- Проектори на дијапозитиви		
8525	а) МС Офис 2000 Вин 32 ЦД				а) Слайд проектор Braun Pahlmat Multimag 250		1 парче
	Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери:				-- Други проектори на слики		
	8525 20 - Предаватели со вграден приемник:				а) Графископ MEDIUM ONP Traver 3		1 парче
	8525 20 91 00 -- За целуларни системи (мобилен телефон)				Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактно копирање и апарати за термичко копирање:		
	а) Мобилен телефонски апарат Ц10 Сите основни функции GSM систем ДЦ Шаржер 220В СИМ картица				- Електростатички апарати за фотокопирање:		
	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:				-- Со вградени оптички системи		
	8528 21 00 00 -- Во боја		3 парчиња		а) Ц-2060 Фотокопир 2060		1 парче
	а) Компакт колор монитор				-- Делови и прибор:		
	8542 19 -- Друго, вклучувајќи кола добени со комбинација на биполарна и МОС технологија (БИМОС технологија):				9009 90 -- За електростатички фотокопирни апарати или за други фотокопирни апарати со оптички систем		
	8542 19 10 00 -- Мемории (Д-РАМС; С-РАМС; цацхе-РАМС; ЕПРОМС; Е2ПРОМС; ФЛАСХ Е2ПРОМС; РОМС; ЦАМС; ФИФОс, ЛИФОс; и др.)				а) Т-2060 Тонер		1 парче
	а) СДРАМ		7 парчиња		Апарати и опрема за фотографски (вклучувајќи и кинематографски) лаборатории (вклучувајќи и апарати за проектирање или цртање на врски на електронски кола на осетливи полупроводнички материјали), несомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; негативски; екрани за проекција:		
8544	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори, кабли од оптички				9010 60 00 00 - Екрани за проекција		1 парче
					а) Проекционо платно		
					2 Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.		
					Бр 23-1206/1	Претседател на Владата на Република Македонија,	
					28 март 2000 година	Љубчо Георгиевски, с.р.	
					Скопје		
					1745.		
					Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“, бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе		
					РЕШЕНИЕ		
					ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОМУ „ПАНЧЕ ПЕШЕВ“ - КУМАНОВО		
					1. Од должноста членови на Училишниот одбор на Основното музичко училиште „Панче Пешев“ - Кума-		

ново, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Нада Ивановска,
- Кочо Трајковски.

2. За членови на Училишниот одбор на Основното музичко училиште „Панче Пешев“ - Куманово се именуваат:

- Петар Поп Арсов, директор на Центарот за култура - Куманово,
- Валентина Стојановска, адвокат.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/10
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1746.

Врз основа на член 4 од Одлуката за основање Национална комисија за УНЕСКО на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр 16/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ,
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- а) претседателот
 - Слободан Унковски,
- б) генералниот секретар
 - Љубица Миљковиќ,
- в) членовите
 - Пруси Абдурауф,
 - акад. д-р Ксенте Богоев,
 - Сашо Георгиевски,
 - д-р Димитар Јуруковски,
 - д-р Радмила Кипријанова,
 - д-р Димитар Кокаревски,
 - Зоран Костов,
 - Маргарита Маленкова,
 - д-р Илинка Митрева,
 - д-р Целадин Мурати,
 - д-р Панче Стојановски,
 - д-р Софија Тодорова,
 - д-р Кирил Темков,
 - д-р Михаилчо Токарев,
 - Катица Кулафкова,
 - дипл. инж. арх. Јорго Шундовски,
 - дипл. инж. арх. Лазар Шуманов,
 - д-р Аслан Селмани,
 - д-р Љубомир Фрчковски,
 - Анка Пановска,
 - Горан Стефановски,
 - м-р Владимир Георгиевски,
 - Слободан Трајковски,
 - Мирка Велиновска

3. За претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија се именуваат:

- а) за претседател
 - Љубен Пауноски, министер за култура,
- б) за генерален секретар
 - Благој Чоревски, заменик на министерот за култура,

- в) за членови
 - Јасмина Хаџиева-Алексовска, претседател на Советот за култура,
 - д-р Александар Анчевски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје,
 - д-р Веби Беџети, министер за информации,
 - д-р Гале Галев, министер за образование,
 - Михајло Георгиевски, научен работник,
 - Паскал Гилевски, в.д. директор на Народната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје,
 - Александар Димитров, министер за надворешни работи,
 - Богомил Гузел, в.д. директор на Манифестацијата „Струшки вечари на поезијата“ - Струга,
 - акад. Георги Ефремов, претседател на МАНУ,
 - Љупчо Јакимовски, генерален директор на Јавното претпријатие Македонски радио телевизија,
 - Паско Кузман, в.д. директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј - Охрид,

- Милчо Манчевски, режисер.
- д-р Божидар Маслинов, ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,
- Драги Митревски, в.д. директор на РО Музеј на Македонија - Археолошки, Етнолошки и Историски - Скопје,

- д-р Ненад Новковски, министер за наука,
- Сефедин Нуредини, в.д. директор на Театарот на народностите - Скопје,
- Стојан Попов, режисер - пратеник во Собранието на Република Македонија,
- Анте Поповски, писател,
- Тони Поповски, министер за животна средина,
- м-р Донка Барџиева - Трајковска, в.д. директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата,

- д-р Гане Тодоровски, писател,
- Аднан Кахил, министер во Владата на Република Македонија,

- м-р Ганка Самоиловска - Цветановска, в.д. директор на Македонската филхармонија - Скопје,
- Владо Цветановски, в.д. директор на Македонскиот народен театар - Скопје,
- Лазар Шуманов, претседател на Македонскиот национален комитетот на ИКОМОС - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1244/1
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1747.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за организација на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. За советник на министерот за животна средина се назначува Јадранка Иванова, шеф на Кабинетот на министерот за животна средина

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1223/2
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1748.

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. За заменик на директорот на Заводот за животна средина се именува Ракип Дочи, досегашен професор во Гимназијата „Зеф Лјуш Марку“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1224/2
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1749.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. За советник на министерот за животна средина се назначува м-р Поликсена Чудо, досегашен извршител за апроксимација на останатата легислатива на Европската унија во Министерството за животна средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1225/2
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1750.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. За советник на министерот за животна средина се назначува Ленче Курчиева, досегашен советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1226/2
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1751.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА**

1. Се разрешува Ленче Курчиева од должноста советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1226/3
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1752.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. За советник на министерот за животна средина се назначува Исмет Јакупи, досегашен советник во Општина Студеничани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1227/2
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1753.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1. За советник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се назначува Владанка Манчева, досегашен виши советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1294/2
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1754.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА**

1. За директор на Управата за заштита на растенијата, се именува Роза Накова, досегашен виши републички инспектор за земјоделство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1295/2
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1755.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА**

1. За советник на директорот на Управата за заштита на растенијата, се назначува Ненад Веиќ, досегашен советник по заштита на растенијата во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1295/3
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1756.

Врз основа на член 158 став 3 и 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За републички советник во Владата на Република Македонија се именува м-р Бајрам Положани, досегашен заменик на министерот за правда.

2. Именованиот се распоредува на работа во Министерството за правда.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1313/3
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1757.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За советник на министерот за внатрешни работи во Одделението за Европска интеграција се назначува Александар Божовски, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1423/1
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1758.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За советник на министерот за внатрешни работи во Одделението за Европска интеграција се назначува Весна Исајловска, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1424/1
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1759.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За советник на министерот за внатрешни работи во Одделението за Европска интеграција се назначува Ана Поп-Ташева, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1425/1
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1760.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За советник на министерот за внатрешни работи во Кабинетот на министерот, се назначува Слободан Шошкоски, дипл. професор по историја.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1426/1
21 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1761.

Врз основа на член 68 став 3 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 56/99 и 86/99), министерот за финансии, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОВИТЕ НА ЦАРИНСКИ ОБЕЛЕЖЈА И
НАЧИНОТ НА НИВНА УПОТРЕБА**

Член 1.

Со овој правилник се определува видот на царинските обележја и се уредува начинот на нивна употреба.

Царинските обележја се средства со кои се обележуваат царинските стоки заради примена на мерките на царински надзор за утврдување на истоветноста на стоката. Обележувањето на стоките со царински обележја е мерка на царински надзор.

Член 2

Царински обележја се царинската пломба, отпечатоците на царинскиот жиг и на царинскиот печат.

Ако на царинските стоки не можат да се стават царинските обележја од став 1 на овој член, како царински обележја се сметаат описот на стоката, списоците, фотографиите, марката и серискиот број, скици или цртежи со опис на стоките, заверени од царинскиот орган.

Член 3

Царинската пломба е плоското парче од олово или од друг соодветен материјал, во тркалезна форма, со шуплина во пречникот што од едната страна се завршува со еден отвор, а од другата страна со два отвора. Низ пломбата се провлекува железна жица или канап.

При обележувањето на стоките, пломбата се жигосува (пресува) со царински клешти, на кои од едната страна е втиснат знакот на Царинска управа, а на другата страна – бројот на клештите. Секоја царинска клешта мора да има посебен број.

Член 4

Царинската пломба се става на транспортно средство, под услов транспортното средство да:

1. може да биде пломбирано на лесен и ефикасен начин;

2. е конструирано така, да никакви стоки не можат да бидат извадени или ставени, без да се остават видливи траги, или без да се оштети или уништи царинската пломба;

3. нема тајни и скришни места кои можат да се искористат за криење на стока;

4. товарниот простор е лесно достапен за проверка од царинските органи.

Царинската пломба се става и на самата царинска стока, на обвивката (амбалажата) на стоката, на просторијата или просторот во кои е сместена царинската стока.

При ставање на царинската пломба посебно се внимава стоките да не се оштетат или сторат неупотребливи за целите за кои се наменети.

Поставувањето на царинските пломби мора да биде забележано во царинските документи, а по потреба и во други документи.

Член 5

Царински жиг е жиг за восок и сув жиг.

Жигот за восок е од месинг, во тркалезна форма, со пречник од 32 мм.

Сувиот жиг е од челик, во тркалезна форма, со пречник од 32 мм.

На царинскиот жиг е втиснат називот на Царинарницата, Царинска Управа, Република Македонија, Министерство за финансии, во концентрични кругови околу грбот на Република Македонија.

Царинскиот печат е од гума, во тркалезна форма, со пречник од 32 мм, и на него е запишан називот на Царинската Испостава, Царинарницата, Царинска Управа, Република Македонија, Министерство за финансии, во концентрични кругови околу грбот на Република Македонија.

Царинскиот жиг и царинскиот печат се втиснуваат на најпогодно место на стоките, на обвивката на стоките, на транспортното средство, на просторијата или просторот во кој е сместена царинската стока, а забелешката за тоа се внесува на царинските документи или други документи.

При ставањето на царинскиот жиг и царинскиот печат посебно се внимава стоките да не се оштетат или сторат неупотребливи за целите за кои се наменети.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со отпочнување на примената на Царинскиот закон.

Бр. 11-4393/1
30 март 2000 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

1762.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Бељаковце – Општина Клевочевце.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1615/1
29 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горги Лазески, с.р.

1763.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Канарево – Општина Старо Нагоричане.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1616/1
29 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горги Лазески, с.р.

1764.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Мала Црпорија – Општина Крива Паланка.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1617/1
29 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник **Горги Лазески**, с.р.

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

19.

Врз основа на член 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за насоченото образование („Сл. весник на СРМ“ бр. 29/89), член 13 став 1 алинеја 9 и член 22 став 1 алинеја 17 од Спогодбата за здружување во Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетската управа, на 47 седница одржана на 22.03.2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА УНИ- ВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Во Правилникот за условите, критериумите, постапката и начинот за избор во наставно-научни, научни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 2/2000), по членот 45, во главата „Предодни и завршни одредби“, се додава нов член 45-а кој гласи:

„Член 45-а

Започнатите постапки за избор во звања пред влегувањето во сила на овој правилник ќе се завршат според одредбите на Самоуправната спогодба за усогласување на условите, критериумите, постапката и начинот за избор во звања на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје од ноември 1986 година.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Ректор,
проф. д-р **Александар Авчевски**, с.р.

20.

Врз основа на член 53 од Законот за насоченото образование („Службен весник на РМ“ бр.16/85) и член 15 од Статутот на Шумарскиот факултет-Скопје, Наставно-научниот совет на Шумарскиот факултет на II седница одржана на 13.03.2000 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ И ЗДОБИВАЊЕ ДОКТОРАТ НА НАУКИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се регулираат основните и општите услови за организирање постдипломски студии (VII² степен на стручна подготовка) и постапка за организирање постдипломски студии како студии за наука (магистратура), студии за стручно усовршување (специјализација), постапката и условите за здо-

бивање со докторат на науки на Шумарскиот факултет-Скопје.

Член 2

Постдипломски студии на Шумарскиот факултет се организираат од областа на шумарството и дрвната индустрија.

Член 3

Постдипломски студии можат да се организираат ако:

- постои долгорочна потреба од одредени стручни кадри;
- се обезбеди опрема, простор и потребни средства за нивно организирање и почеток со работа;
- е обезбеден потребен број на наставно-научен кадар;

Член 4

Постдипломски студии се организираат врз основа на елаборат за општествената и економската оправданост за основање и согласност од Министерството за образование, по претходно позитивно мислење од надлежен орган на Универзитетот.

Член 5

Постдипломски студии можат да се организираат ако покрај другите услови утврдени со Законот и со овој правилник, има најмалку половина од потребниот наставно-научен кадар во работен однос на неопределено време за остварување на плановите и програмите на воспитно-образовната дејност за постдипломски студии.

Член 6

VII² степен на стручна подготовка (постдипломски студии) се стекнува со завршување на соодветни планови и програми за воспитно-образовната дејност, по претходно завршен VII-1 степен на стручна подготовка (високо образование).

Соодветноста на плановите и програмите со посебен акт ја утврдува Факултетот.

Член 7

Со постдипломски студии за научно усовршување (магистратура) кандидатот се воведува во методите на научно-истражувачката работа и му се овозможува стекнување продлабочени знаења од определена научна област.

Член 8

Со постдипломски студии за стручно усовршување (специјализација) на кандидатот му се овозможува стекнување специјализирани и продлабочени знаења во една или повеќе научни и стручни дисциплини што се потребни за успешно извршување на стручните работи од определено работно подрачје, односно определен вид работа за што се потребни специјализирани и продлабочени знаења.

Член 9

Времетраењето на постдипломските студии за научно усовршување (магистратура) изнесува две години (четири семестри).

Времетраењето на постдипломските студии за стручно усовршување (специјализација) изнесува една година (два семестра).

Член 10

Кандидатот што ќе заврши студии според соодветните планови и програми за постдипломски студии за научно усовршување (магистратура) се здобива со VII² степен на стручна подготовка (академски степен магистер).

Кандидатот што ќе заврши соодветни планови и програми за постдипломски студии за стручно усовршување (специјализација) се здобива со VII² степен на стручна подготовка (академски степен специјалист).

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Член 11

Одлука за организирање постдипломски студии донесува Наставно-научниот совет на Факултетот.

Член 12

Содржината на материјалот што се изучува на постдипломските студии се утврдува со наставни планови и програми за секој постдипломски студиум посебно.

Согласност за плановите и програмите дава Универзитетската управа.

Плановите и програмите се менуваат и дополнуваат според согледувањата и оценките за потребите

од одредени профили кадри за определени научни области на шумарството и дрвната индустрија за стручно усовршување, развивање и унапредување на научната и практичната работа, покажаниот интерес на организациите од стопанските и другите дејности.

Член 13

За постдипломските студии, Факултетот формира совет.

Советот го сочинуваат наставниците кои ја изведуваат наставата на постдипломските студии, раководителот на студиите и секретарот на постдипломските студии.

III. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА VII² СТЕПЕН СТРУЧНА ПОДГОТОВКА (ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ)

Член 14

Запишувањето на кандидатите на постдипломски студии се врши по пат на конкурс.

Конкурсот ја содржи научната област за која се организираат студиите и другите услови за запишување на кандидатите.

Конкурсот го распишува Факултетот, односно заеднички конкурс распишан од Универзитетот.

Член 15

На постдипломски студии можат да се запишат кандидати што ги исполнуваат еден од следните услови:

- да има завршено соодветен VII-1 степен стручна подготовка со просечен успех од најмалку 7,5,
- да има завршено VII-1 степен стручна подготовка со просечен успех од најмалку 7 и да има работно искуство најмалку 3 години од работи кои имаат непосредна врска со предметот на студиите и објавени стручни трудови од таа област,
- што завршиле специјалистички студии во траење од два семестра.

При еднакви услови предност имаат кандидати со повисок просечен успех.

Член 16

Избор на кандидати го врши Наставно-научниот совет на предлог на советот за постдипломски студии во рок од 15 дена по истекот на рокот за пријавување. За изборот кандидатите писмено се известуваат.

Против одлуката за избор кандидатите имаат право на приговор до Наставно-научниот совет во рок од 15 дена од известувањето.

Член 17

Студентите на постдипломски студии се должни да ги положат испитите предвидени со плановите и програмите во рок од три години по стекнувањето право за полагање на испитите, односно по завршувањето на предавањата од соодветниот предмет.

Со одлука на Советот на постдипломскиот студийум, на студентот може да му се дозволи уште една година за полагање на испитите по рокот предвиден со претходниот став.

Член 18

Студентите имаат право секој испит да го полагаат најмногу два пати, во спротивно, губат право на натамошно студирање.

Член 19

Полагањето на испити се врши пред предметниот наставник или пред комисија составена од 3 члена.

Успехот на испитите се оценува од 5(пет) до 10(десет).

Ако студентот смета дека испитот е спроведен неправедно или ако не е задоволен од оценката добиена на испитот има право во рок од два дена од соопштувањето на оценката да поднесе приговор до деканот на Факултетот.

Деканот формира комисија за спроведување на испитот.

Член 20

Во рокот на студии студентите изработуваат по еден семинарски труд што претставува нивно насочување кон темата што ќе биде предмет на магистерскиот труд.

Член 21

Студентите се должни во текот на студиите да ја реализираат научно-истражувачката практика која се утврдува со овој правилник и одлуката за организирање на студиите.

IV. ПОСТАПКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ VII² СТЕПЕН СТРУЧНА ПОДГОТОВКА-МАГИСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТ (ПРИЈАВУВАЊЕ, И ПОДГОТОВУВАЊЕ НА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД)

Член 22

По положувањето на испитите предвидени со наставните планови, студентите изработуваат магистерски, односно специјалистички труд на тема од областа на научните дисциплини што ги изучувале на постдипломските студии.

Член 23

Пријава за изработување на магистерски односно специјалистички труд поднесуваат до Наставно-научниот совет преку советот на постдипломски студии.

Пријавата содржи: наслов на темата, образложение за научната и стручната оправданост на темата, план за работата и преглед на литературата.

Наслов на темата може да биде предложен од кандидатот или избран од списокот на темите кои на предлог од советот на постдипломски студии ги определува Наставно-научниот совет.

Одлуки за прифаќање на насловот на темата донесува Наставно-научниот совет.

Насловот на прифатената магистерска теза се објавува во Билтенот на Универзитетот.

Член 24

По прифатениот наслов на темата на магистерскиот односно специјалистичкиот труд, советот одредува ментор под чие раководство студентот ќе го работи трудот.

Менторот се одредува од наставно-научните работници од потесната област од која е пријавен трудот.

На барање на кандидатот или менторот, Наставно-научниот совет може да донесе одлука за промена на менторот.

Член 25

Студентот е должен да го изработи и предаде на оценка магистерскиот труд во рок од две години по положувањето на сите испити.

Студентот е должен да го изработи и предаде на оценка специјалистичкиот труд во рок од 1 година од положувањето на сите испити.

На барање на студентот, од оправдани причини Наставно-научниот совет, може да го продолжи рокот за изработување на трудот и тоа најмногу за една година.

По истекот на овој рок студентот губи право да брани магистерски односно специјалистички труд на постдипломски студии на Факултетот.

Член 26

На предлог на Советот, Наставно-научниот совет формира комисија за оценка и одбрана на трудот.

Комисијата за оценка и одбрана на трудот е должна во рок од три месеци од приемот на ракописот да го прегледа трудот и писмено да му ги достави на студентот евентуалните забелешки на трудот.

Комисијата, трудот со забелешките може да му го врати на кандидатот најмногу двапати и да му определи рок кој не може да биде подолг од три месеци.

Член 27

Комисијата од претходниот член подготвува извештај во кој дава оценка и образложение на трудот.

Извештајот се доставува до Наставно-научниот совет.

По усвојувањето на извештајот, Наставно-научниот совет, го определува денот на одбраната во рок од 15 дена од прифаќањето на извештајот.

Кандидатот писмено се известува за денот на одбраната.

Член 28

Одбраната на трудот е јавна и се објавува на огласна табла на Факултетот најмалку 7 дена пред денот на одбраната на трудот.

По завршувањето на одбраната на трудот Комисијата за оценка и одбрана на трудот јавно ја соопштува оценката на одбраната на магистерскиот односно специјалистичкиот труд.

Оценувањето се врши со две описни оценки - не го одбрал магистерскиот, односно специјалистички-

от труд и го одбрал магистерскиот односно специјалистичкиот труд.

За текот на одбраната се води записник во кој се внесува оценката и го потпишуваат членовите на комисијата.

Член 29

На студентите што со успех ги завршиле постдипломските студии и се здобиле со академски степен магистер, односно специјалист им се издава диплома.

Член 30

Дипломата ја издава Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

Дипломата ја потпишуваат ректорот на Универзитетот и деканот на Факултетот.

Промоцијата за магистер и специјалист ја врши деканот на Факултетот.

V. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ДОКТОРИРАЊЕ

Член 31

Докторат на науки (VIII степен стручна подготовка) се стекнува со успешна одбрана на научен труд (докторска дисертација) по претходно завршена магистратура.

Член 32

На факултетот, научен степен доктор на науки може да се стекне ако постојат најмалку 2 работника со наставно-научно звање и научен степен доктор на науки во соодветната научна област.

VI. ПРИЈАВУВАЊЕ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

Член 33

Право на пријавување, изработка и одбрана на докторска дисертација, односно на покренување постапка за стекнување докторат на науки имаат кандидатите што завршиле магистратура од иста или сродна научна област и кои покажуваат способност за научна работа.

Сродноста од став I се утврдува со посебен акт на Факултетот.

Кандидатот не може истовремено да пријави докторска дисертација во две установи, односно не може да ја пренесе пријавената докторска дисертација на друга установа.

Со научен степен доктор на науки, по исклучок, можат да се здобијат и лица со завршено високо образование кои се стекнале со научни и стручни резултати во практиката и кои објавиле соодветни научни и стручни трудови кои во посебна постапка ќе се оценат дека се на ниво на VII² степен и од кои еден јавно се брани.

Оцената на трудовите од претходниот став на овој член ја врши комисијата од соодветната научна област од три члена што ја формира Наставно-научниот совет.

Рефератот на комисијата содржи посебно објаснување за афирмацијата на кандидатот во научната јавност и за неговите објавени трудови.

Рецензијата се објавува во Билтенот на Универзитетот пред утврдувањето на подобноста и способноста на кандидатот за научна работа.

Член 34

Комисијата од член 33, до Наставно-научниот совет, поднесува реферат со предлог за одбрана на еден од објавените научни и стручни трудови на кандидатот, најдоцна три месеци од нејзиното формирање.

Член 35

Наставно-научниот совет, во рок од 60 дена од денот на објавувањето на рефератот во Билтенот на Универзитетот, донесува одлука по предлогот на комисијата.

Член 36

Доколку рефератот биде прифатен и трудот успешно одбранет се смета дека кандидатот ги исполнил условите за пријавување на докторската дисертација утврдена во член 33 став 4 од овој правилник.

Член 37

Право на пријавување, изработка и одбрана на докторска дисертација, имаат и странски државјани, под услов и начин утврден со Закон и овој правилник.

Член 38

Странските државјани докторската дисертација можат да ја работат и јавно да ја одбранат, по правило на англиски јазик или на еден од светските јазици (германски, француски и руски јазик) со задолжителен превод на докторската дисертација на македонски јазик.

Заради комуникација на докторантот со комисијата за одбрана и слушателите на одбраната, Факултетот определува лице кое го познава јазикот на кој се врши одбраната на докторската дисертација.

Странски државјани од поранешните републики на бивша Југославија, можат да пријават изработка на докторска дисертација на мајчин јазик, доколку постои реципрочитет што го утврдува Министерството за образование на Република Македонија, во спротивно, пријавувањето се врши на македонски јазик.

Член 39

Трошоците за стекнување на докторат на науки ги утврдува факултетот, а ги поднесуваат странските државјани.

Член 40

Одредбите од членовите 37, 38 и 39, соодветно се применуваат на странски државјани и пријавувањето, подготвувањето и одбраната на магистерски и специјалистички трудови.

Член 41

Во рок од 15 дена од денот на објавувањето на рецензијата во Билтенот на Универзитетот, заинтересираните лица можат да поднесат приговор на објавената рецензија.

Приговорот се доставува до рецензентската комисија.

Комисијата поднесува одговор на приговорот.

Приговорот заедно со одговорот на рецензентската комисија по наводите од приговорот, се објавува во Билтенот на Универзитетот.

Член 42

Ако рецензентската комисија утврди дека приговорот е злонамерен или со него се повредува достоинството на учесниците во постапката или на рецензентите, или се навредува јавниот морал и општествено-политичкото уредување на земјата, за објавување на приговорот одлучува деканот, на предлог на рецензентската комисија.

Член 43

Пријавата на кандидатот за докторска дисертација се поднесува до Факултетот.

Пријавата содржи: јасно изнесена работна хипотеза (образложен предлог на темата на дисертацијата), материјалот што ќе се користи, методот на работата на резултатите што се очекуваат, диплома за научен степен магистер во соодветна област, опис на објавените научни и високостручни трудови.

Кандидатите од член 33 став 4 поднесуваат и оценка од комисијата за научните и стручните трудови дека се на ниво на VII² степен на стручна подготовка.

Член 44

Пријавата на кандидатот се оценува во рок од три месеци од посебна комисија од три члена од областа што се обработува во предложената тема, при што комисијата ја утврдува подобноста и оспособеноста на кандидатот за научна работа.

Член 45

На предлог на комисијата од претходниот член на Наставно-научниот совет, доколку ја прифати изработката на докторската дисертација, одредува ментор.

Менторот треба да биде афирмиран научен работник од потесната област на пријавената докторска дисертација.

Член 46

Менторот може да биде предложен и од самиот кандидат.

Менторот се избира од наставно-научните и научните работници од потесната област во која е пријавена докторската дисертација.

Менторот не може да биде претседател на комисијата за одбрана на докторската дисертација.

На барање на кандидатот или менторот, Наставно-научниот совет може да донесе одлука за промена на менторот.

Член 47

Насловот на темата за изработка на докторската дисертација откако ќе биде прифатен од Наставно-научниот совет и имињата на членовите на комисијата се објавуваат во Билтенот на Универзитетот.

VII. ИЗРАБОТКА И ПРИФАЌАЊЕ НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА**Член 48**

Докторската дисертација е самостоен научен труд по методологијата на обработката и по научниот придонес е соодветен за утврдување на способностите на кандидатот за самостојна научна работа во научните подрачја за кои се здобива со докторат на науки.

Докторската дисертација по правило се изработува на факултетот.

Со прифаќањето на предлогот Факултетот е должен да обезбеди услови и стручна помош за изработка на докторската дисертација.

Член 49

Доколку докторската дисертација не е работена на Факултетот, тогаш до Наставно-научниот совет се поднесува посебен извештај дека кандидатот применил техники утврдени во пријавата на докторската дисертација и ги добил соодветните научни резултати.

Менторот поднесува извештај за извршената научно-истражувачка работа на кандидатот во организацијата каде ја спроведува.

Со извештајот кандидатот доставува и мислење од организацијата во која кандидатот ја изведувал научно-истражувачката работа.

За овие кандидати се применува истата постапка во целост.

Член 50

Докторската дисертација се изработува во рок од најмалку 5 години од денот на прифаќањето на темата.

На барање на кандидатот (предлог на менторот) од оправдани причини, Наставно-научниот совет може да го продолжи рокот за изработка на трудот, најмногу за една година.

По истекот на рокот од претходниот став, кандидатот го губи правото на одбрана на пријавената, односно прифатената тема за изработка на докторската дисертација.

Член 51

Кандидатот поднесува најмалку 8 примероци од докторската дисертација како на авторезиме на докторската дисертација во најмалку 5 примероци. Во авторезимето го изнесува предметот на истражувањето и добиените резултати со акцент на тоа што е негово и ново, што претставува придонес во развитокот на науката.

Авторезимето се доставува на одреден број организации кои работат на слична проблематика, со молба да дадат мислење и забелешки до Наставно-научниот совет во рок од 30 дена.

Член 52

Наставно-научниот совет во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на докторската дисертација и авторезимето, формира комисија за оценка и одбрана на докторската дисертација.

Комисијата составена од 5 члена наставници во звање најмалку доцент односно научни работници во звањето најмалку научен соработник, од кои мнозинството се доктори на науки.

Доколку докторската дисертација во својата содржина опфаќа две или повеќе научни области, комисијата се составува на тој начин што за секое научно подрачје има најмалку еден член со докторат на науки од тоа подрачје.

Член 53

Комисијата од претходниот член поднесува извештај (рецензија) за докторската дисертација до Наставно-научниот совет, најдоцна четири месеци по нејзиното формирање.

Доколку комисијата не се придржува кон утврдениот рок Наставно-научниот совет формира нова комисија.

Рецензијата се објавува во Билтенот на Универзитетот.

Член 54

Во рецензијата комисијата треба јасно да го нагласи научниот придонес на дисертацијата, владеењето на кандидатот со материјата и да даде предлог - заклучок за прифаќање, одбивање или за нужни измени и дополнувања на дисертацијата.

Член 55

Наставно-научниот совет во рок од 60 дена од денот на објавувањето на рецензијата во Билтен, донесува одлука по предлог на комисијата.

Член 56

Доколку Наставно-научниот совет го прифати предлогот на комисијата да се извршат нужни измени и дополнувања на дисертацијата, кандидатот е должен да постапи по забелешките и во рок од 6 месеци докторската дисертација повторно да ја достави на оценување.

Во случај Наставно-научниот совет, да не го прифати извештајот (рецензијата) за оценка на докторската дисертација, трудот се враќа на кандидатот и не може повторно да биде поднесен на оценување.

VIII. ОДБРАНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА**Член 57**

Доколку дисертацијата биде прифатена, Наставно-научниот совет закажува јавна одбрана на дисертацијата.

Одбраната се врши пред комисија од 5 члена.

Јавната одбрана на дисертацијата се закажува најдоцна 30 дена по прифаќањето на дисертацијата, а кандидатот се известува најмалку 15 дена пред денот одреден за одбрана на дисертацијата.

Денот, местото на одбраната, името на кандидатот и насловот на дисертацијата се објавуваат во дневниот печат најмалку 7 дена пред одржувањето на одбраната.

Во случај на отсутност на член од комисијата, најмалку 30 дена пред одбраната Наставно-научниот совет избира нов член на комисијата за одбрана.

Член 58

Одбраната на докторската дисертација е јавна.

Член 59

По завршената одбрана комисијата со мнозинство гласови донесува одлука за одбрана и одлуката (ЈА ОДБАНИЛ, односно НЕ-ЈА ОДБАНИЛ) јавно се соопштува пред кандидатот и присутните на одбраната.

Член 60

Комисијата за одбрана поднесува извештај за резултатите од одбраната на докторската дисертација до Наставно-научниот совет.

Член 61

Деканот на факултетот од името на Наставно-научниот совет, го известува ректоратот за одлуката на комисијата за одбрана на докторската дисертација, доставувајќи му ги сите податоци за кандидатот, како и за постапката според која стекнал право на научен степен доктор на науки.

Член 62

По еден примерок од одбранетата докторска дисертација се доставува до Универзитетската библиотека, Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" и библиотеката на факултетот.

Член 63

Промоцијата за доктор на науки ја врши ректорот на Универзитетот.

Член 64

Дипломите за доктор на науки ги издава Универзитетот, а ги потпишува ректорот и деканот на факултетот.

IX. ОДЗЕМАЊЕ НА ДОКТОРАТ НА НАУКИ**Член 65**

Докторат на науки се одзема ако се утврди дека докторска дисертација не е самостоен научен труд или не претставува придонес во науката во времето на нејзината изработка.

Член 66

Иницијативата за покренување постапка за одземање докторат на науки може да даде, стручен орган

на Факултетот, како и наставно-научен и стручен работник од областа во која е стекнат докторатот на науки.

Иницијативата мора да биде образложена.

Член 67

По прифаќањето на иницијативата, наставно-научниот совет во рок од 30 дена од покренатата иницијатива формира комисија од 5 члена од истакнати наставно-научни работници од областа од која е стекнат докторатот.

Комисијата е должна да утврди дали постојат елементи за одземање на докторатот.

Членови на комисијата не можат да бидат лицата пред кои е бранета докторската дисертација.

Член 68

По извештајот на комисијата се произнесува Наставно-научниот совет.

Наставно-научниот совет мислењето го доставува до Универзитетската управа во рок од 4 месеци по формирањето на комисијата.

Член 69

Одлука за одземање на докторат на науки донесува Универзитетската управа.

Одлуката се објавува во Билтенот на Универзитетот.

Член 70

Постапката за одземање на докторат може да се покрене во рок од 7 години од стекнувањето на докторатот и може да трае најмногу една година од денот на поднесувањето на предлогот односно од покренувањето на постапката.

Член 71

Со одземањето на докторатот се губат сите наставно-научни и научни звања за чие стекнување еден од условите е докторат на науки.

Член 72

Кандидатот на кој му е одземен докторатот не може повеќе да пријави и брани докторска дисертација.

X ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 73

Започнатите постапки за постдипломски студии и здобивање докторат на науки пред донесувањето на овој правилник, ќе се завршат според Правилникот донесен на 25.05.1987 година.

Член 74

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот донесен од Советот на факултетот на 25.05.1987 година.

Член 75

Овој правилник влегува во сила 8-иот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Декан,

проф. д-р Благој Иванов, с.р.

БИЛАНС НА УСПЕСИ

Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА - Скопје, согласно Законот за трговски друштва, член 565, став 4, го објавува Билансот на успех на начин пропишан со Закон, односно потполно и без измени како што е усвоена Годишната сметка од страна на Собранието на Акционерското друштво.

БИЛАНС НА УСПЕХ

Во периодот од 01.01. до 31.12. 1999 година

Животно осигурување

(во денари)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС		
	Претходна година	Тековна година	Индекс (3 : 2)
1.	2.	3.	4.
A.- ТЕХНИЧКА ПРЕСМЕТКА ОД РАБОТИ НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ			
I. ПРЕСМЕТАНИ ПРЕМИИ (ПРИХОДУВАНИ)			
1. Пресметана бруто Премија	61.393.874	76.519.567	124,7
2. Пресметани Премии на реосигурување (-)	61.393.874	76.519.567	124,6
3. Промена на преносната Премија (+) или (-)	-	-	-
4. Промена на преносната Премија - дел на реосигурување (+) или (-)	-	-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	13.055.226	15.594.566	119,5
1. Приходи од учество во вложувања во покрзани субјекти	-	-	-
2. Приходи од вложувања и камати	13.050.685	15.591.266	119,5
2.1. Приходи од земјишта и градежни објекти	-	-	-
2.2. Приходи од камати	13.050.685	15.591.266	119,5
2.3. Приходи од други вложувања	-	-	-

1.	2.	3.	4.
3. Приходи од припишувања (зголемување на вредноста)	4.541	3.300	72,7
4. Добивка од продажба (реализација) на вложувањата	-	-	-
III.- НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИСПЛАТА НА ШТЕТИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	5.701.747	11.251.012	197,3
1. Надоместоци по основ на исплатени штети	5.701.747	11.251.012	197,3
1.1. Бруто износ	5.701.747	11.251.012	197,3
1.2. Учество во штети на реосигурување (-)	-	-	-
IV.- ПРОМЕНА ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИРАЊА, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ / (+) или (-) /	47.491.251	56.755.437	119,5
1. Математичка резерва за животно осигурување	47.491.251	56.755.437	119,5
1.1. Бруто износ	47.491.251	56.755.437	119,5
1.2. Учество во штети на реосигурување (-)	-	-	-
V.- РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО - ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО - НЕТО	19.524.984	16.012.658	82,0
1. Трошоци за осигурување	7.208.779	11.183.719	155,1
1.1. Провизија	7.208.779	11.183.719	155,1
2. Основни трошоци за осигурување	12.316.205	4.828.939	39,2
VI.- ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТИ НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ	1.731.118	8.095.026	467,6
Б.- НЕТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ - ВКУПНА ПРЕСМЕТКА			
I.- ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТИ НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ	1.731.118	8.095.026	467,6
II.- ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	144.529	215.259	148,9
III.- ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ, ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ И ВРЕДНОСТИТЕ УСОГЛАСЕНОСТИ	244.547	180.785	73,9
IV.- ДОБИВКА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	1.631.100	8.129.500	498,4
V.- ДАНОК И ПРИДОНЕСИ ОД ДОБИВКА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ (ДЕЛ ОД ДАНОЧНИОТ БИЛАНС)	274.025	1.365.756	498,4
VI.- ДОБИВКА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ ПО ОДАНОЧУВАЊЕТО	1.357.075	6.763.744	498,4
VII.- ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	1.357.065	6.763.744	498,4

БИЛАНС НА УСПЕХ

Во периодот од 01.01. до 31.12.1999 година

Неживотно осигурување

(во денари)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС		
	Претходна година	Тековна година	Индекс (3:2)
I.	2.	3.	4.
A.- ТЕХНИЧКА ПРЕСМЕТКА ОД РАБОТИ НА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ			
I.- ПРЕСМЕТАНИ ПРЕМИИ (ПРИХОДУВАНИ)	4.693.457.782	4.793.104.702	102,1
1. Пресметана бруто премија	5.206.949.807	5.442.360.254	104,5
2. Преосигурени премијна реосигурување (-)	513.492.025	649.255.552	126,4
3. Промена на преносната премија / (+) или (-) /	-	-	-
4. Промена на преносната премија на реосигурување - дел за / (+) или (-) /	-	-	-
II.- ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	263.917.034	184.645.111	69,7
III.- НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИСПЛАТА НА ШТЕТИ НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	3.513.855.230	3.349.312.638	95,3
1. Надоместоци по основ на исплатени штети	3.420.837.651	3.175.134.661	92,8
1.1. Бруто износ	3.614.895.904	3.594.305.786	99,4
1.2. Учество во штети на реосигурув.	194.058.253	419.171.125	216,0
2. Промена во резервирањето за штети / (+) или (-) /	93.017.579	174.177.977	187,3
2.1. Бруто износ	190.886.196	225.509.461	118,1
2.2. Дел за реосигурени штети (-)	-	-	-
2.3. Намалување на реосигурувањето. (-)	97.868.617	51.331.484	52,5
IV.- ПРИХОДИ ОД ОСТАНАТИ РАБОТИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУР.	317.756.397	101.791.035	32,0
V.- РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО - ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО - НЕТО	1.090.949.371	1.171.429.055	107,4
1. Трошоци за осигурување	122.135.162	125.254.659	102,6
1.1. Провизија	108.439.157	111.297.494	102,6
1.2. Останати трошоци за осигурување	13.696.005	13.957.165	101,9
2. Остатни административни трошоци	389.245.880	430.544.984	110,6

1.	2.	3.	4.
2.1. Трошоци за вработените	349.234.632	389.567.254	111,6
- Нето плати и надоместоци	349.234.632	389.567.254	111,6
- Трошоци за даноци, социјално и пензиско осигурување и слично	-	-	-
2.2. Осиганати административни трошоци	40.011.248	40.977.730	102,4
3. Амортизација и вредносно усогласување на опремата и осиганати материјални средства	70.572.291	100.368.310	142,2
4. Провизија (од) реосигурување (реосигурителот) и учество во добивката (-)	47.950.148	63.169.696	131,7
5. Осиганати расходи од работењето, намалени за реосигурување	556.946.186	578.430.798	103,9
VI.- ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИРАЊА (-)	475.588.862	294.290.720	61,9
VII.- ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТИ НА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ	194.737.750	264.508.435	135,8
Б.- НЕТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ - ВКУПНА ПРЕСМЕТКА			
I.- ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТИ НА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ	194.737.750	264.508.435	135,8
II.- ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	105.122.460	52.013.576	49,5
1. Приходи од учество во вложувања во поврзани субјекти	4.972	-	-
2. Приходи од вложувања	56.709.723	32.676.055	57,6
2.1. Приходи од земјини и градежни објекти	7.944.508	4.524.549	56,1
2.2. Приходи од камати	39.921.239	27.254.679	68,3
2.3. Приходи од други вложувања	8.843.976	896.827	10,1
3. Приходи од припишувања (зголемување на вредноста)	48.407.765	19.337.521	39,1
III.- ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	39.900.488	56.873.366	142,5
1. Трошоци, вклучувајќи и камати, кои се однесуваат на земјини и градежни објекти	-	-	-
2. Осиганати трошоци поврзани со управување на вложувањата, вклучувајќи и камати	38.206.464	56.873.366	148,9
3. Усогласување на вредноста (намалување) на вложувањата	1.694.024	-	-

	1.	2.	3.	4.
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		128.053.987	102.463.196	80,0
V. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ, ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ И ВРЕДНОСТИТЕ УСОГЛАСЕНОСТИ		123.206.733	127.517.231	103,5
VI. ДОБИВКА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		264.806.976	234.594.610	88,6
VII. ЗАГУБА ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ				
VIII. ДАНОК И ПРИДОНЕСИ ОД ДОБИВКА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ (ДЕЛ ОД ДАНОЧНИОТ БИЛАНС)		47.388.697	41.171.322	86,9
IX. ДОБИВКА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ ПО ОДАНОЧУВАЊЕТО		217.418.279	193.423.288	88,1
X. ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА		217.418.279	193.423.288	88,1

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Татјана Стоилковиќ од Скопје ул."Рузвелтова" бр.70 вл. II ст.бр.1, против тужениот Љубиша Стоилковиќ со непозната адреса на живеење.

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје под бр.3020-452 од 7.07.1999 година за привремен старател на тужениот е поставен Бранко Костовски, адвокат од Скопје, кој ќе ги штити интересите на тужениот се до неговото појавување во судот, доколку истиот не се јави се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје XV П.бр.1313/99.
(12497)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Милев Петар од Скопје, ул."Струмичка" бр.12/2-5 против тужениот Зекири Муслија сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот и да ја достави својата сегашна точна адреса или пак да назначи полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот. Доколку во определениот рок тужениот не се јави во судот, не ја достави сегашната адреса на живеење и не постави свој полномошник, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје XVII П.бр.297-
/00 (12604)

Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот Десковски Павле од Скопје, на пивремена работа во Република Германија против тужениот Гулабовски Крсте од Скопје со поранешна адреса на ул."362" бр.18, сега со непозната адреса на живеење за утврдување на право на сопственост на стан што се наоѓа во Скопје на ул."Никола Малешевски" бр.39, влез 3 стан бр.6.

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје со решение бр.3020-109 од 2.3.2000 година, за привремен старател на тужениот Гулабовски Крсте е поставен адвокатот Никола Милановиќ од Скопје ул."Пајко Малало" б/б, кој ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот. Во спротивно, до завршувањето на постапката за неговите интереси ќе се грижи привремено поставениот старател.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, VIII.П.бр.328-
/00. (11704)

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје води спор тужителот ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Скопје, за отказ на договор за закуп и испразнување против тужената Алими Ајтена од Скопје, сега со непознато престојувалиште.

Со решение на тужената и е поставен за привремен застапник адвокатот Венцислав Крчински од Скопје, ул."Рајко Жинзифов" бр.49, кој ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, односно, додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека на тужената и поставил старател.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, VII.П.бр.847/98.
(12284)

Пред овој суд поведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Тефик Сопа против тужената Казиме Сопа од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, на тужената ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси до правосилното окончување на оваа постапка.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, V.П.бр.685/00.
(13878)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Рецел Мустафа од Скопје, против тужената Фикрије Муниши која се наоѓа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 20 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или со писмен поднесок да го извести за местото на живеење и адресата. Во спротивно, судот преку Центарот за социални работи ќе и постави привремен застапник адвокатот Митровиќ Ленче ул."Пајко Маало" бб, кој ќе ги заштитува нејзините интереси во постапката до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XIII.П.бр.2243/
99. (13921)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред овој суд поведена е парнична постапка по основ утврдување сопственост на недвижност по тужбата на тужителите Живка Горгиевска од Битола, ул."Никола Тесла" бр.18/6, Лилјана Андоновска од Битола, ул."Ленинова" бр.28, Офелија Митревска ул."Сречко Пужалка" бр.70-А, против тужениот Панде Кушовски од с. Буково, сега покосен, односно против неговите законски наследници, сопругата Милица Кушовска и ќерките Дана, Елица Лили и Менка Кушовски со непознати адреси во Австралија и Америка.

На тужените предлог на полномошникот адвокатот Мирјана Тодоровска од Битола, им е поставен привремен застапник за застапување на овој спор, и тоа адвокатот Ангелина Јошевска од Битола, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник и ќе ги застапува до правосилното завршување на овој спор, се додека тие или нивни полномошник не се појави пред судот, односно додека ЦСР, не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Битола, П.бр.2482/98. (14288)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Махмудов Амет од Велес, против тужената Нафије Дикме од СР Германија, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената да во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот до правосилното окончување на постапката. Доколку во определен рок не се јави судот за привремен застапник на тужениот го одредува Зоран Лозановски, стручен соработник во Основниот суд во Велес. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник, се додека туже-

ната или нејзин полномошник не се јави во судот односно се додека Органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.437/2000. (13855)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за основ сопственост и одршка по тужбата на тужителот Шабани Месут Цеват од с.Г.Бањица-гостиварско, против тужените Најдовски Васил од СР Југославија, со непозната адреса на живеење и Костовска Велика од Р. Бугарија со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 80.000,00 денари.

На тужените им се поставува привремен застапник при Основниот суд Гостивар, и тоа Елеса Алиу кој ќе ги застапува интересите на тужените додека тие или нивни полномошник или застапник не се јави во овој судот, односно се додека Органот за старателство не им постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар П.бр.131/2000.(13482)

Пред овој суд во тек е постапка за признавање на сопственост на куќа и трајно користење на дворно место по тужбата на тужителот Селими Рами од Гостивар, на ул."18-ти Ноември" бб, против тужените Караберзат Јашар на ул."18-ти Ноември" бб Гостивар, Музафер, Абдулкадар, Букурџије, Абдулвеап и Фарис Сартунџ, со непозната адреса во Турција.

На тужените им се одредува за привремен застапник Димитриеска Душица, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужените се додека тие или нивни полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.790/98. (13483)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за утврдување на сопственост по основ на усмен договор за купопродажба по тужбата на тужителот Кадрија Ислам од Гостивар против тужените Асипи Узеир и Асипи Абдулрезел од с.Долна Бањица и Бојкиќ Сафије, со непозната адреса во странство.

За привремен застапник на тужените име се поставува Алији Елесеј, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.147/2000.(12755)

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Гзиме родена Шазивари Имерти од с.Чегране, против тужениот Цезми Имери с.Чегране. Вредност на спорот неопределена.

На тужениот му се поставува привремен застапник и тоа лицето Елеса Алиу, стручен соработник при овој суд, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се додека, тој или негов полномошник, или застапник не се јави во судот, односно се додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.79/2000. (12754)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ислами Арсеме од с.Беловиште, преку полномошникот Демири Ристем од с.Беловиште, против тужениот Ислами Џабир од с.Лакавица, сега со непозната адреса во Германија.

За привремен застапник на тужениот му е поставен Алији Елејса, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.95/2000. (12117)

Пред овој суд заведена е граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Шакири Мерсим од с.Врбјане, против тужената Вјолца род-Идриз Шакири од Република Албанија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Шакири Вјолца со моминско презиме Хаџиу да се јави во судот, да достави адреса и да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена судот по службена должност во постапката, ќе и постави привремен застапник, и тоа Думоски Богдан, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.1027/97. (11927)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар заведена е постапка за развод на брак по тужбата на Бурбуке Скудриња од Дебар, против тужениот Бурхан Скудриња од Дебар, сега со непозната адреса на живеење во Р.Италија.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или да ја достави сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во определениот рок неговите интереси ќе ги застапува привремениот застапник до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.52/2000. (12118)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Душко Јорданов од Кочани, против тужената Благица Јорданова род.Алексова на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во судот или определи свој полномошник. Во спротивно, судот за привремен застапник на тужената ќе го определи Благојчо Стојменов, стручен соработник во Основниот суд во Кочани, кој ќе ги застапува интересите на тужената до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.136/2000. (13854)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово е поведена постапка за поништување на договор за доживотна издршка по тужбата на тужителката Кева Јаковска од с.Провице, против тужениот Гуте Јорданов Јаковски од с.Провице кој се наоѓа на привремена работа во Русија, со непозната адреса.

За привремен застапник на тужениот му се поставува адвокатот Живко Арсовски од Куманово, кој ќе го застапува во оваа постапка пред судот се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот со поставен старател на тужениот.

Од Основниот суд во Куманово, III П.бр.09-2883/99. (14286)

Пред Основниот суд во Куманово поведена е постапка за неосновано збогатување по тужбата на тужителот Живко Цветковски од Куманово ул."Б.И.Гуле"

бр.4, против тужениот Нинослав Атанасовски од Куманово, ул"Гуро Гаковик" бр.71, сега со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на тужениот му се назначува Тони Цветковски, адвокат од Куманово, кој ги има сите права и должности на законски застапник и истиот ќе го застапува тужениот во оваа постапка, се додека тој или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VII П.бр.2653/96.

(14290)

Пред Основниот суд во Куманово поднесена е тужба за сопственост на куќа во Куманово на КП.бр.9836 на ул."Д.Шутев" бр.2 заведена во Пл.бр.2524 за КО Куманово на име на тужителот Арслани Б.Мусли со дел на посет 1/1. А по тужбата на тужителот Мусли Арслани од Куманово ул."Драги Шутевски" бр.2 против тужениот Рамадан Аземи со непозната адреса во Турција.

Се повикува тужениот да се јави во судот или именува свој застапник кој ќе ги штити неговите интереси. Доколку во рок од 30 дена од објавувањето на огласот не се јави тужениот или не именува свој застапник судот ќе му постави привремен застапник и тоа адвокатот Јордан Серафимовски од Куманово кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот се додека не се јави тужениот, односно од него овластен застапник.

Од Основниот суд во Куманово, IX.П.бр.529/99.

(14287)

Пред Основниот суд во Куманово е покрената постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Живка Јовановска Петрушевска против Димитрија Петрушевски од Куманово, со поранешна адреса на ул."Иго Трнчковик" бр.11/25, а сега на привремена работа во Русија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот и да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во постапката. Во спротивно, за привремен застапник на тужениот му се одредува Живко Арсовски, адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот се додека тој или негов полномошник не се појават во судот.

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр.214/2000.

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА

Пред Основниот суд во Струга се води вошпарнична постапка за прогласување на исчезнатото лице Кочоски Спасо Андоп од с.Јабланица за умрено.

Се повикува лицето Кочоски Спасо Андоп од с.Јабланица, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Струга, во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Доколку наведеното лице, како и секое друго лице што нешто знае за неговиот живот не се јави во судот во определениот рок, ќе се смета дека исчезнатото лице Кочоски Спасо Андоп од с.Јабланица е умрено.

Од Основниот суд во Струга, P.бр.74/98. (11928)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на Бурхан Мифтари од с.Боговиње, против Хашмет Мемини од Тетово ул.И.-Р.Пола" бр.101, сега со непозната адреса во Швајцарија и други.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.162/2000. (11926)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мелинда Сејдија родена Ферати од с.М.Речица, против тужениот Фатмир Сејдија од Тетово ул."186" бр.20, а сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот, достави неговата адреса или одреди свој полномошник кој ќе го застапува пред судот до правосилното завршување на постапката. Во спротивно, по истекот на овој рок судот преку Центарот за социјални работи -Тетово ќе бара поставување на привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.141/2000. (14289)

Пред овој судот се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Деари Бедри од с.Челопек против тужените Алија Кадри и Алиу Шефит-Насер од Тетово, ул."Његошева" бр.5. сега со непозната адреса во странство.

Се повикуваат тужените да во рок 15 дена по објавувањето на огласот, да се јави во судот, или постават свој застапник, по истекот на овој рок ќе им биде поставен привремен старател кој ќе го води спорот во негово име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1061/99. (13856)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Кадири Демири од с.Боговиње, против тужениот Ашим Демири од с.Боговиње, а сега со непозната адреса во Босна и Херцеговина.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави во судот, или да одреди свој полномошник. Во спротивно, на тужениот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово, кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.316/2000. (13857)

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот Хајдари Хајдар од с.Камењане, против тужениот Биљали Ширафет и др. од с.Градец, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена се јави во Основниот суд во Тетово. Доколку, истиот во определениот рок не се јави, или не одреди свој полномошник, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.94/2000. (13858)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Флорика Крисијак од Тетово, ул."Б.Тоска" бр.216/5, против тужениот Кишишов Крисијак од Тетово, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, или пак, да достави до судот своја адреса на живеење, или да одреди привремен старател. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен старател кој ќе го застапува во постапката се до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.218/2000. (13859)

Пред овој суд води спор Реџепа Камер од Тетово против тужената Лазик Достана, со непозната адреса во СР Југославија, Михајловска Невена со непозната адреса во Шведска и Насовска Блага со непозната адреса во Америка.

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да достават адреси на судот или постават свој застапник. По истекот на овој рок судот ќе им постави старател кој ќе го води спорот во нивно име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.90/2000. (13860)

Пред овој суд води спор АД "Македонија" од Скопје, против тужениот Јакупи Махир, од с.Церово, Тетово, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да достави адреса на судот или постави свој застапник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател, кој ќе го води спорот во негово име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.771/99. (13862)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за наплата на долг, по тужбата на тужителот АД за осигурување и ресигурување "Македонија" Скопје, против тужениот Шанин Мазлам од с.Желнио, Тетово, сега на привремена работа во странство.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник, по истекот на рокот на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.21/2000. (13863)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнење на договор за купопродажба, по тужбата на тужителот Реџепа Акиф од с.Челопек, против тужениот Амеди Јусуф од с.Челопек сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот ќе му постави привремен застапник преку Центарот за социјална работа во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1181/99. (13864)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Цемали Цемалиќ од с.Теарце, против тужените Спасеновска Софија од Белград, СРЈ, Јовановска Ана од Добропац-СРЈ, и Несгоровски Билбил од Подгора-СРЈ, сите со непозната адреса.

Се повикуваат тужените Спасеновска Софија, Јовановска Ана, Николовска Фона, Петрушева Тода и Несгоровски Билбил, сите од СРЈ, со непознати адреси, во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на огласот, да се јават во судот, ги достават нивните точни адреси, или одредат нивно полномошник кој ќе ги зас-

тапува во судот. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи, Тетово, ќе им постави привремен старател, кој ќе се грижи за нивните права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.314/2000. (13481)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип покрената е постапка за докажување на смртта на Панзо Тодоровски од с.Пезово, Куманово, роден на 29.XII.1911 година во с.Пезово, Куманово, со последно живеалиште во Штип на ул.“Балканска” бр.36, кај цеговата ќерка Велика Николова, а починал на 13.II.2000 година во 12 часот.

Се повикува секој кој знае за денот и часот на смртта на Панзо Тодоровски да се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Штип, ВПН. Бр.11/2000.(12785)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1504/99, на регистарска влошка бр. 1-19239-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ЗТД на Друштво за производство, промет и угостителство „ЦИПСИ“ Круме ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Моша Пијаде“, 16/29, Куманово.

Основач на друштвото е Круме Петковски.

Дејности: 01.21, 15.11, 151.2, 151.3, 15.20, 15.31, 15.32, 15.42, 15.51, 15.52, 15.53, 15.91, 15.98, 24.16, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 28.11, 28.52, 50.30/1, 51.13, 51.15, 51.19, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.20, 71.10, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредништво и застапување, конSIGNАЦИЈА, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, Грција Албанија и СР Југославија, работи на меѓународен превоз на стока и патници, меѓународна шпедиција, туристички работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, неограничена одговорност, а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите средства, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на внатрешниот и надворешниот трговски промет е Круме Петковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1504/99. (2757)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 943/99, на регистарска влошка бр. 02022668?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ЦОКЕР-ТРЕЈД“ Драган ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Перо Чичо“ бр. 68, Куманово.

Дејности: 17.30, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 24.16, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.45, 36.22, 36.61, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.19, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47,

51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.30, 55.31, 55.23, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 70.20, 71.10, 74.12, 74.13, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредништво и застапување, конSIGNАЦИЈА, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки на меѓународни патишта, меѓународен транспорт на патници, меѓународна шпедиција, туристички работи со странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, неограничена одговорност, а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Драган Стојковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 943/99. (2758)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13268/98, на регистарска влошка бр. 02016031?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Услужното трговско друштво „А-ГРО КФАНТУМ“ Рамадан ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „184“ бр. 37, Тетово.

Претпријатието се усогласува согласно Законот за трговски друштва во Услужно трговско друштво „А-ГРО КФАНТУМ“ Рамадан ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „184“ бр. 37, Тетово.

Основач на друштвото е Хазири Рамадан од Тетово.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.82/3, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.70, 28.73, 28.74, 29.71, 29.72, 31.10, 31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.52, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.61, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.81, 92.33, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, конSIGNАЦИОНА ПРОДАЖБА, застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото ќе го застапува лицето Хазири Рамадан од Тетово, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13268/99. (2767)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14080/99, на регистарска влошка бр. 02021834?3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија „ФЕРШПЕД-КОМЕРЦ“ Фершпед ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „15-ти Корпус“ бр. 3, Скопје.

Дејности: 15.11, 15.81, 50.20, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 60.10, 60.21, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 62.10, 63.11, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, работи на посредување во надворешно-трговскиот промет, работи на застапување на странски лица, увоз и извоз на стоки и услуги во малограичниот промет со сите соседни земји, продажба на странски и домашни стоки во слободни царински продавници, домашни превозни средства кои сообраќаат на странски релации со гориво, мазиво, резервни делови, индустриски и со други стоки, туристички работи со странство, угостителски услуги (сместување и исхрана), меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, складирање, лучки и аеродромски услуги, агенциски услуги во транспортот и сл. услуги на контрола на квалитетот и квантитетот во извозот и увозот на стоки и други услуги.

Основач на друштвото е Претпријатието за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта „ФЕРШПЕД“ АД п.о. ул. „Народен Фронт“ бр. 17, Скопје.

Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет е Раде Луковик од Скопје.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I, Скопје, Трег. бр. 14080/99. (2773)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12583/99, на регистарска влошка бр. 020013262?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги „ЧАЈКОНИ“ ДОО, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 7/28, Скопје.

Содружник: Петрески Самоил со Изјава од 05.12.1998 година.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.87, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.72, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 26.82/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.52, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.11, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 72.40, 72.60, 71.40, 74.12, 74.13, 74.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34,

93.01, 93.02, 93.04, 93.05; надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, туристички, угостителски и туристичко агенциски услуги во странство, застапување странски фирми и посредување во надворешно-трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Со трети лица фирмата истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет, друштвото ќе го претставува и застапува како прв управител, Петрески Самоил, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12583/99. (2774)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 179/99, на регистарска влошка бр. 02019635?3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги „ИНТЕР-ПРОМ“ Фидаји и Милче, ДОО, експорт-импорт, с. Страчинци, Скопје.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Фидаји Исеини, управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 179/99. (2775)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13600/98, на регистарска влошка бр. 02017458?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги „ЕЛЕКТРО-ТРАДЕ“ Назми, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „1“ бр. 135, Арачино.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.25, 02.01, 02.02, 15.12, 15.13, 15.33, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.71, 18.24, 20.40, 20.51, 22.21, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.13, 36.63, 45.21/1, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2; 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, угостителство и туристички услуги, реекспорт, посредување и застапување.

ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Абази Назми, управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13600/98. (2777)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13601/98, на регистарска влошка бр. 020193607-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија на големо и мало „БОНИТА-КОМЕРЦ“ Сејди, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Дижонска“ бр. 9/28, Скопје.

Дејности: 01.21; 01.22/1, 01.25, 02.01, 02.02, 15.12, 15.13, 15.33, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.71, 18.24, 20.40, 20.51, 22.21, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.13, 36.63, 45.21/1, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 74.12, 74.20/2, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, угостителство и туристички услуги, реекспорт, посредување и застапување.

ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Сејди Куртиши, управител.

Основач: Сејди Куртиши од Скопје со стан на ул. „Дижонска“ бр. 29/28.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13601/98. (2778)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10373/98, на регистарска влошка бр. 020116097-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, градежништво, занаетчиство, трговија и услуги „АЛФА-ИНЖИНИРИНГ“ Насуф Санти ДООЕЛ, увоз-извоз, с. Беловиште, Гостивар.

Претпријатието за проскирање, инженеринг, занаетчиство, производство, трговија на големо и мало и услуги „АЛФА-ИНЖИНИРИНГ“ ДОО, експорт-импорт, с. Беловиште, Гостивар, со Срег. бр. 14108/93 година, рег. вл. бр. 1-42858-0-0-0, согласно на ЗТД се усогласува сметано од 14.12.1998 година во Друштво за производство, градежништво, занаетчиство, трговија и услуги „АЛФА-ИНЖИНИРИНГ“ Насуф Санти, ДООЕЛ, увоз-извоз, с. Беловиште, Гостивар, со ново вложување на главнината на основачкиот влог од чл. 112 на ЗТГ по извештај на овл. судски проценител.

Во правниот промет со трети лица Друштвото ќе го застапува управителот Насуф Санти од с. Беловиште, без ограничување на овластувањето.

Друштвото за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото е усогласено за неодредено времетраење.

Дејности: 01.21, 02.01, 05.02, 14.21, 15.11, 15.13, 15.21/2, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.51, 21.22, 28.73, 28.75, 29.71, 37.10, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.10, 51.20, 51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.22, 52.24,

52.42, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.84, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10373/98. (2780)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3116/99, на регистарска влошка бр. 020162237-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за транспорт-трговија и услуги „САШО-ТРАНС-КОМЕРЦ“ Петар ДООЕЛ, експорт-импорт с. Теарце.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Петар Наумовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3116/99. (2782)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6863/99, на регистарска влошка бр. 020217337-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги „ДАЛЕ-КОМЕРЦ“ Љубче ДООЕЛ експорт-импорт, с. Јанчиште, Јегуновце.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 25.22, 36.11, 36.12, 36.14, 74.84, 93.01, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 15.82/2, 15.85, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија, Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Далибор Симјановски, управител без ограничување.

Основач на претпријатието е Љубче Симјановски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6863/99. (2784)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13581/98, на регистарска влошка бр. 020158267-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги „НС-КОМПАНИ“ Стевче и други увоз-извоз, ДОО, ул. „Кавадарска“ бр. 18, Скопје.

Фирмата е основано со акт за основање од 19.12.1995 год., а содружници се Николче Стојановиќ од Скопје и Стевче Стојановиќ од Скопје.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/2, 15.85, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 55.30, 60.24, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, консигнација, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител и застапник во областа во надворешно трговскиот промет е Стевче Стојановиќ без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13581/98. (2785)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8202/99, на регистарска влошка бр. 02021893?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско претпријатие на големо и мало „ВИТО-КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Скоевска“ бр. 93, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.41, 20.40, 24.16, 24.17, 32.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.42, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 71.10, 71.21, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Славе Ангеловски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8202/99. (2787)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1595/99, на регистарска влошка бр. 02021906?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Претпријатие за трговија „ПАУН-КОМЕРЦ“ експорт-импорт ДОО ул. „Вера Јојчиќ“ бр. 135, с. Трубарско, Скопје.

Дејности: 50.31/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските

сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Боце Паневски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1595/99. (2788)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13795/99, на регистарска влошка бр. 02021563?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за услуги и трговија на големо и мало „ЕУРО ЛИБЕРО“ Славе ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Божин Панковски“ бр. 44 – Општина Илинден.

Основач е Радовски Славе од н. Илинден.
Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.11, 52.27, 52.24, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.46, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.48, 52.32, 52.50, 52.12, 52.33, 52.45, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.53, 51.54, 51.44, 51.53, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.56, 51.65, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.52, 51.42/1, 51.44, 51.54, 51.57, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 63.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.34, 92.61, 92.62, 91.72, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител е Радовски Славе од Скопје без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13795/99. (2789)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7788/98, на регистарска влошка бр. 02021835?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Агенција за застапување „ФЕР-АГЕНТ“ Ферипед ДООЕЛ ул. „Народен фронт“ бр. 17 – Скопје.

Дејности: 50.20, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.45, 52.48, 52.50, 52.63, 60.10, 60.21, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 62.10, 63.11, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, работи на посредување во надворешно трговскиот промет, работи на застапување на странски лица, увоз и извоз на стоки и услуги во меѓуграничниот промет со сите соседни земји, продажба на странски и домашни стоки и услуги во меѓуграничниот промет со сите соседни земји, продажба на странски и домашни стоки во слободни царински продавници, домашни превозни средства кои сообраќаат на странски релации со гориво, мазиво, резервни делови, индустриски и со други стоки, туристички работи со странство, угостителски услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и

патници во друмскиот сообраќај, складирање, пристанишни и аеродромски услуги, агенциски услуги во транспортот и сл. услуги на контрола на квалитетот и квантитетот во извозот и увозот на стоки и други услуги.

Основач на друштвото е Претпријатието за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта „ФЕРШПЕД“ АД п.о. Скопје.

Управител без ограничување во внатрешен и надворешен промет е Мишиќ Синиша од Скопје.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7788/99. (2790)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4136/99, на регистарска влошка бр. 02022721?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско-услужно претпријатието „РАБИС“ ДОО експорт-импорт с. Жировница – Гостивар.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.70, 51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 63.40, 70.20, 74.84, 74.20/3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.21/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Кенет Незирски управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4136/99. (2791)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3533/99, на регистарска влошка бр. 02021659?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија „ДУЛИ-ЦИПСИ КОМПАНИ“ Гулизар ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Бањалучка“ бр. 3, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 55.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 15.61, 15.81, 15.85, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 63.11, 55.30, 63.30, 63.40, 55.40, 55.51, 55.52, 65.12/3, 70.20, 74.84, 55.11, 55.12, 50.20, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 52.74, 52.72, 29.71, 29.72, 52.72/1., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, шпедиција, угостителско туристички работи во странство, меѓународен превоз на стоки и патници, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Гулизар Хуна, управител без ограничување. Основач на друштвото е Гулизар Хуна од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3533/99. (2793)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2347/99, на регистарска влошка бр. 02020320?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Претпријатието за трговија, транспорт и услуги „БЕЈЗО-КОМЕРЦ“ ДОО експорт-импорт с. Никуштак, Куманово.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.55, 51.57, 50.30, 63.30, 63.40, 15.81, 15.11, 65.12/3, 63.12, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Реџепа Зекирја, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2347/99. (2794)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5026/99, на регистарска влошка бр. 02015292?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија, услуги и одржување на апарати „МОНТЕНЕГРО-ЕЛЕКТРОНИК“ Зоран ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Благој Горев“ бр. 193, Велес.

Седиште: ул. „Благој Горев“ бр. 193, Велес.
Дејности: 01.12/1, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.12, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 14.40, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.24, 22.23, 24.30, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.22, 25.14, 26.11, 126.12, 26.13, 26.21, 26.22, 26.30, 26.40, 26.51, 26.62, 26.53, 26.61, 26.62, 26.64, 26.70, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.30, 35.11, 35.12, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 35.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 4.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.40, 65.12/3, 74.70, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, консигнација, реекспорт, туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица, Друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото ќе одговара во висина на сите свои средства.

Овластено лице за застапување е Тодоровски Зоран од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5026/99. (2796)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12920/98, на регистарска влошка бр. 02015977?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото со ограничена одговорност за трговија и транспорт „БИК-ШПЕД“ ДООЕЛ Биков Лазар увоз-извоз ул. „Гоце Делчев“ бр. 3, Кавадарци.

Дејности: 25.22, 20.40, 21.25, 21.21, 15.81/1, 60.21, 60.24, 60.22, 45.21/1, 52.24, 52.21, 52.22, 52.11, 52.42, 52.43, 52.45, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.26, 52.12, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.4201, 51.24, 51.43, 51.53, 51.55, 51.56, 51.35, 50.30/1, 51.51, 51.70, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 65.12/3, 6.40, 74.20/3, 74.84., посредување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, лизинг, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Биков Лазар, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12920/98. (2797)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6490/99, на регистарска влошка бр. 02018316?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштво за производство и трговија „АГРО-РОСОМАН“ Петре ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Пере Тошев“ бр. 10 – с. Росоман.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 74.84, 63.40, 01.13/1, 01.13/2, 01.12/1, 05.02, 65.12/3, посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бошков Петре управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6490/99. (2798)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1211/99, на регистарска влошка бр. 02016891?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Друштво за услуги, трговија и производство „ИНТЕРМОНТ“ Вејтула ДООЕЛ ул. „Серава“ бр. 46 – Скопје.

Се зголемува основната главнина на друштвото.
Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.33, 45.34, 45.32, 45.42, 45.43, 45.44, 29.71, 50.10, 50.30, 50.30/1,

50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.14, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 51.11, 52.62, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Нуредин Вејтула управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1211/99. (2799)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4346/99, на регистарска влошка бр. 02022707?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за трговија на големо и мало „АЛСИМПЕКС“ Александар и Душица ДОО експорт-импорт ул. „11 Октомври“ бб (до стара рампа) – Скопје.

Основачи се Александар Симеоновски и Душица Симеоновска од Скопје.

Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Александар Симеоновски управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4346/99. (2800)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7155/99, на регистарска влошка бр. 02021543?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ПЕНИТА“ Сотир ДООЕЛ ул. „Питу Гули“ бр. 37 – Неготино.

Сотир Чокрев се усогласува со ЗТД со изјава од 17.06.1999 година.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.53, 51.54, 51.55, 51.35, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки и услуги, шпедиција, реекспорт.

Основачот обезбедува основачки влог во предмети во износ од 626.100,00 денари.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-

ниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7155/99. (2801)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8295/99, на регистарска влошка бр. 02021542?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото за трговија производство и услуги „ЦАМБАЗ КОМЕРЦ“ Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт с. Долни Дисан, Неготино.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.48, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.24, 51.23, 51.31, 51.34, 51.39, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 60.1, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.40, 74.84, 50.20, 50.50, 51.51, 52.72, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 01.13/2, 15.98/2.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки и услуги, шпедиција, реекспорт.

Основачот обезбедува основачки влог во предмети во износ од 167.400,00 денари.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Љупчо Камбазов, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8295/99. (2802)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7154/99, на регистарска влошка бр. 02022712?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието на Друштвото за промет на големо и мало „КАБРАН КОМЕРЦ“ Горѓи ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул. „Илинденска“ бр. 75.

Основач е Горѓи Кабранов од Неготино.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/2, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.84, 15.85, 15.92, 15.93, 15.94, 15.98/1, 15.98/2, 17.22, 17.40/1, 18.21, 18.22, 20.40, 21.21, 60.21, 60.23, 60.24, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.51, 51.57, 52.11, 52.12, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.22, 55.30, 55.30/1, 63.30, 55.40, 55.51, 63.21, 63.40, 63.12, 70.20, 71.10, 74.13, 74.14, 74.84, 74.30, 92.33, 93.01.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки и услуги, шпедиција, реекспорт.

Основачот обезбедува основачки влог во предмети во износ од 179.800,00 денари.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Оливер Кабранов, застапник без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7154/99. (2803)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8957/99, на регистарска влошка бр. 02022665?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-

њето со ЗТД како ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЦАНЕ КОМЕРЦ-КРУНА“ Цане и Билјана ДОО увоз-извоз Валандово ул. „Маршал Тито“ бр. 111.

Основачи се Цане Јованов и Билјана Јованова од Валандово.

Дејности: 01.11, 01.12/12, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/21, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки во патниот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Пане Јованов – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8957/99. (2804)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8798/99, на регистарска влошка бр. 02022091?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото за производство, промет и услуги „АМБ-КОНСАЛТИНГ“ Анета и Благоица ДОО Скопје, ул. „Мраморец“ бр. 116 Скопје.

Содружници се Анета Стојановска и Благоица Стојановска од Скопје.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.25, 01.30, 15.81/1, 15.81/2, 15.982, 20.30, 20.51, 29.72, 31.61, 36.11, 36.12, 36.13, 36.13, 45.21/2, 45.25, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.11, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.32, 71.34, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, 92.33, 92.34, 92.71, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународни сообраќајно агенциски работи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт-повторен извоз на привремено увезени стоки, посредување во надворешно трговскиот промет, продажба на странски стоки од консигнациони складишта, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија, застапување на странски лица, застапување на странски фирми, туристички работи со странство, купување на стоки во странство и нивна продажба во странство.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Се брише Стојановска Анета, директор без ограничување.

Лице овластено за застапување е Стојановска Благица, управител од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 8798/99. (2805)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 13270/99, на регистарска влошка бр. 02022347?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство трговија и услуги „ИВАДА КОМПАНИ“ Гордана и други експорт-импорт ДОО Горче Петров, ул. „Горче Петров“ бр. 60 лок. 12.

Содружници се Гордана и Љубе Донеvски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 25/1/26.

Дејности: 20.40, 45.33, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.52, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 72.30, 74.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај.

Целосна одговорност, неограничени овластувања.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет Даница Аџиевска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 13270/99. (2806)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 7651/99, на регистарска влошка бр. 02022228?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието на Друштвото за трговија на мало и големо „ТЕТ-МАН“ Снежана увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. „Врполе“ бр. 56.

Се врши промена на основачот од друштвото истапува Тетман Милан сметано од 07.12.1998 година.

Единствен содружник е Тетман Снежана од Скопје, ул. „Врполе“ бр. 56.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 65.12/3, 71.21, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 28.11, 28.40, 28.52, 28.74, 28.75, 19.30, 18.10, 36.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај.

Целосна одговорност, неограничени овластувања.

Се брише Тетман Милан, директор на претпријатието овластен за застапување во внатрешен и надворешен промет.

За управител на друштвото се именува Тетман Снежана, управител на друштвото овластена за застапување во внатрешен и надворешен промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 7651/99. (2807)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 6761/99, на регистарска влошка бр. 02021927?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство трговија и услуги „АСР – КОМПАНИ“ Сузана ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Г.П. Христов“ Т.Ц. В.Главинов бр. 9 Скопје.

Скратено име: „АСР КОМПАНИ“ Сузана ДООЕЛ.

Основач на друштвото е Сузана Алиова од Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 13/2-7.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81, 15.84, 15.85, 15.98/2, 17.21, 17.22, 17.40, 17.40/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.40, 20.52, 21.21, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.20, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, пограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на страно лице, реекспорт, меѓународен транспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Реџеп Алиов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 6761/99. (2808)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 9257/99, на регистарска влошка бр. 02017654?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за консултации и понуда на софтвер, производство и услуги „АСП“ Томислав ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. „Никола Малешевски“ бр. 39/6-4.

Основач е Томислав Саздовски од Скопје.

Дејности: 22.22, 22.23, 30.01, 30.02, 32.20, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.32, 51.33, 51.34, 51.47, 51.56, 51.64, 55.44/1, 52.45, 52.48, 52.72/2, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, консигнација, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

За управител е именуван Томислав Саздовски од Скопје, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 9257/99. (2809)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6762/99, на регистарска влошка бр. 02018058?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие во Друштво за производство и промет на големо и мало „ИНО КОМЕРЦ“ Љубенчо

ДООЕЛ увоз извоз ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 2/19 Скопје.

Основач: Љубенчо Зафиров од Скопје.

Дејности: 15.61, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.10/2, 20.40, 21.21, 21.25, 21.24, 26.21, 26.25, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.12, 63.21, 71.10, 71.21, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Зафирова Сузана – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6762/99. (2810)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3804/99, на регистарска влошка го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото со ЗТД Трговско друштво за производство трговија и услуги „ШТИТ“ Љубомир ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Петре Георгиев“ бр. 117 Скопје.

Основач: Љубомир Филиповски од Скопје.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.52, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 29.71, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.44/1, 52.46, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, издавање на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи во земјата, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, консигнација, реекспорт, посредување, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Мимоза Филиповска – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3804/99. (2811)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3415/99, на регистарска влошка бр. 02021101?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД Друштво за градежништво промет производство и услуги „БИЧАКУ“ Микаил и Муниб ДОО увоз-извоз с. Чеграње, Гостивар.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47,

52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.41, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 52.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 70.20, 74.84, 74.12, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 02.02, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 50.20, 33.20, 33.30, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 52.74, 52.72, 29.71, 29.72, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 15.11, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 25.12, 93.01, 93.02, 65.12/3, 26.70, 14.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За управител на Друштвото се именува Микаил Лутовиу.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3415/99. (2812)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8731/98, на регистарска влошка бр. 02016024?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворање на Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија „ПЛАСТ-КОМЕРЦ“ ДООЕЛ Бошева Илинка ул. „Словенска“ бр. 43 Кавадарци.

Основач: Бошева Илинка од Кавадарци.

Дејности: 19.13, 24.62, 24.63, 24.64, 24.51, 24.66, 22.22, 24.65, 25.22, 22.23, 25.21, 25.24, 36.11, 36.12, 36.40, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 52.74, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 65.12/3, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажби на стоки од консигнациони складови малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Основачот не одговара за обврските на друштвото а ризикот го сноси во висина на основачкиот капитал.

Лице овластено за застапување: Да се брише Стојанов Лазар – директор без ограничување, да се запише Бошев Крсте – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8731/98. (2813)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5843/99, на регистарска влошка бр. 02020467?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатијата со ЗТД Друштво за трговија, производство, угостителство, туризам и превоз „АМОР-ВЕЛ КОМПАНИ“ Моме ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, нас. Карпош ул. 5 бр. 38.

Претпријатието е претворено во трговско друштво согласно со законот за трговско друштво и изјава за основање на ДООЕЛ од 27.05.1999 год. а содружник на друштвото е Моме Велковски од Куманово.

Дејности: 01.12/2, 01.13, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13,

15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.72, 18.10, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 26.70, 28.40, 28.52, 28.71, 28.73, 28.74, 36.12, 36.14, 376.10, 37.20, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.32, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Велковски Моме, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5843/99. (2814)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4534/99, на регистарска влошка бр. 02021766?3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „АСИС“ Станка и Ацо ДОО увоз-извоз Куманово ул. „Тоде Мендол“ бр. 4.

Претпријатието е усогласено во трговско друштво согласно Закон за трговски друштва и Договор за основање на ДОО од 14.04.1999 год. Содружниците на друштвото се Станка Георгиевска и Ацо Георгиевски од Куманово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 01.1301, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.32, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и

стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Станка Георгиевска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4534/99. (2815)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7774/98, на регистарска влошка бр. 020012897?8-1-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ПП „Мако траде“ д.о.о. Кавадарци ул. „Индустриска“ бр. 94. Друштво за промет на големо и мало „МАКО ТРАДЕ“ Цветко ДООЕЛ Кавадарци ул. „Индустриска“ бр. 94.

Претпријатието е усогласено со ЗТД со одлука за усогласување бр. 1/98 од 20.11.98 и изјава за основање бр. 1/98 од 20.11.98. Основач на друштвото е Цветко Стојанов од Кавадарци ул. „Индустриска“ бр. 94, со основен влог од 10.913 ДЕМ или 338.300,00 ден.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.3002, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/2, 63.30, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.12.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За превземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите средства со кои располага.

Во внатрешното и надворешното трговско работење друштвото го застапува Цветко Стојанов, управител со неограничени овластувања, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7774/98. (2816)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7847/99, на регистарска влошка бр. 02022819?3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ППП на Друштвото за производство, промет, превоз и услуги „ВЕРАНА-КОМЕРЦ“ Гоко Крстевски и др. ДОО увоз-извоз ул. „Георги Димитров“ бр. 17 – Скопје.

Дејности: 20.10/1, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 26.21, 28.61, 28.62, 28.75, 29.12, 29.24, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.62, 33.10/2, 33.20, 33.40, 33.50, 34.30, 35.41, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 93.02,

93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот, консалтинг, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Содружници се Гоко Крстевски и Верица Крстевска од Скопје.

Управител е Верица Крстевска од Скопје.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7847/99. (2817)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3872/99, на регистарска влошка бр. 02021661?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие со ЗТД на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало, производство и услуги „ТОМИК“ комерц Ц.О. ул. „Маршал Тито“ бр. 24 – Богданци.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.84, 15.82, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 02.01, 02.02, 60.21, 60.23, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.11, 55.12, 55.30, 63.30, 63.40, 55.40, 55.51, 74.13, 74.14, 74.84, 65.12/3, 51.17, 51.18, 51.19, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Ванга Милосавлевиќ – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3872/99. (2818)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3531/99, на регистарска влошка бр. 02022704?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ОЛГОС“ увоз-извоз ДОО ул. „Душко Поповиќ“ бб Скопје.

Дејности: 28.73, 28.74, 28.63, 28.75, 28.11, 28.12, 28.21, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 44.10/1, 29.24, 35.50, 36.14, 36.63, 30.02, 30.01, 33.20, 72.20, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 50.20, 50.40/4, 52.74, 52.73, 52.50, 33.50, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.63, 28.62, 27.54, 27.53, 27.51, 28.75, 36.22, 28.72, 28.71, 36.63, 28.51, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 31.50, 31.62, 32.10, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.35, 51.25, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 51.34, 51.42/2, 51.21, 55.12, 55.11, 55.22, 55.23, 31.61, 31.62, 25.22, 19.30, 25.21, 25.23, 25.24, 36.50, 24.65, 20.52, 17.60, 17.72, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/1, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 37.10, 37.20, 33.10/2, 36.50, 36.61, 36.62, 33.40, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 20.30, 20.40, 20.51, 36.15, 35.12, 20.10/1, 19.30, 18.10, 19.20, 25.12, 25.13, 52.71, 18.30, 25.21, 25.22, 93.01, 93.04, 74.81, 92.33, 92.34,

93.05, 71.40, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 63.40, 74.20/3, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.84, 70.31, 74.60, 63.21, 75.25, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнациона работа, посредување во областа на прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Зоран Олтовски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3531/99. (2819)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3838/99, на регистарска влошка бр. 02019661?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Производно трговско претпријатие „АТА-КОМЕРЦ“ извоз-увоз ДОО Скопје, Трговски центар Буњаковец кат 1 локал 33.

Дејности: 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.33, 51.32, 51.39, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.51, 55.30/2, 55.52, 15.11, 15.12, 15.13, 15.89, 15.20, 15.41, 15.51, 15.52, 15.88, 15.89, 15.83, 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.82/1, 15.41, 15.42, 15.43, 15.43, 15.87, 15.62, 15.86, 15.33, 15.92, 15.96, 15.91, 15.95, 15.98/2, 15.98/1, 15.71, 15.72, 50.50, 01.21; 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; застапување на странски фирми; реекспорт; консигнациона работа.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Снежана Балканова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3838/99. (2820)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8732/99, на регистарска влошка бр. 02019685?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ГОЛЕ-95“ Горѓе ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Коце Металец“ бр. 103-7, Скопје.

Преработка на дрво и производи од дрво 20.30 и 20.40.

Производство на метални производи во металопреработувачка фаза освен машини и уреди 28.51, 28.71, 28.72, 28.73 и 28.75.

Трговија на големо и мало, поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.39, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.44 и 52.48; копнен сообраќај и цемоводен транспорт 60.22, 60.23 и 60.24; други деловни активности 74.12 и 74.84; други услужни дејности 93.01, 93.02.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; реекспорт; малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8732/99. (2821)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9566/99, на регистарска влошка бр. 02021517?-

8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на Друштвото за трговија и услуги „РОМА“ Мане ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, улица „Браќа Симоски“ број 2.

Дејности: 15.86, 15.98, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84 – други деловни активности неспоменати на друго место, умножување изработка на фото и други копии, 92.33, 92.34.

Надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи; застапување на странски фирми; посредување во прометот на стоки и услуги; реекспорт; меѓународен превоз на стоки и патници; малограничен промет со соседните земји;

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Мане Илиески, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9566/99. (2822)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4623/99, на регистарска влошка бр. 02019629?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ТУМА-КОМЕРЦ“ Салвер и Зани ДОО увоз-извоз с. Желино, Желино.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.61, 15.71, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 21.21, 25.21, 25.24, 26.40, 26.70, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.82/1, 28.21, 28.40, 28.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.35, 51.53, 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72, 52.72/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 92.62, 92.72 – други културни активности не споменати на друго место, боди билдинг, 74.84 – надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи; застапување на странски фирми; реекспорт; посредување во надворешнотрговски промет; угостителски и туристички услуги; комисиони работи; малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице одговорно за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Селвер Фетан, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4623/99. (2823)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 485/99, на регистарска влошка бр. 02015242?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за градежништво, трговија и услуги „ЕЛЕКТРО БАЖЕ“ Блаже ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Мара Мендуречка“ бр. 25-6.

Седиште на друштвото е во Скопје на ул. „Мара Мендуречка“ бр. 25-6.

Дејности на друштвото се: 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.4, 51.40, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; застапување и посредништво во областа на промет со стоки и услуги; консигнација; изведување на инвестициони работи во странство, изведување на градежни работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите средства.

Управител на друштвото е Радмила Георгиева, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 485/99. (2824)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9776/99, на регистарска влошка бр. 02016275?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со Законот на Трговија, на мало колонијал „ДВА БРАТА“ ТП Димитриевска Иванче Јелица, Гостивар ул. „Р. Оцаклиески“ бр. 6.

Основач на ТП: Димитриевска Јелица од Гостивар со седиште на ул. „С. Спироски“ бр. 30.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет истапува во свое име и своја сметка а за обврските одговара лично со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување: Димитриевска Јелица, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9776/99. (2825)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4104/99, на регистарска влошка бр. 02014364?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги „ЗОГРАФ-КОМЕРЦ“ Горѓи ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. „Методија Митевски“ 6/8-5.

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 70.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84.

Дејности на надворешно-трговско работење: Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; реекспорт; застапување на странски фирми.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото: Горѓи Димитровски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4104/99. (2826)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9183/98, на регистарска влошка бр. 02016640?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги „КОММАК-КОМЕРЦ“ Сашо ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Душан Тасковик“ бр. 24, Скопје.

Основач:: Сашо Рајчановски од Скопје.

Дејности: 515.81, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.22, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 63.40, 74.84, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 64.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 80.42, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно трговскиот промет, услуги во меѓународен промет на стоки и услуги, туристички работи во странство, меѓународен сообраќајно агенцијски работи, реекспорт, консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото е Сашо Рајчановски, управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9183/98. (2827)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6007/99, на регистарска влошка бр. 02021712?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, промет и инженеринг „ТЕРМОКОМ“ Никола и друг ДОО увоз-извоз ул. „Димче Мирчев“ бр. 4, Скопје.

Дејности: 01.12, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 29.11, 29.12, 29.71, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 70.20, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.81, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на странски фирми и физички лица во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, вршење на консигнациони и комисиони работи во прометот со стоки, изведување на завршни работи, занаетчиски и инсталациони работи во градежништвото во странство.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Никола Сутуглу, управител без ограничување.

Основач се: Никола Сутуглу и Софија Сутуглу.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6007/99. (2830)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9033/99, на регистарска влошка бр. 02020984?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги „СИМ-9“ Славица ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Благоја Стефковски“ бр. 15-1/3, Скопје.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.30, 30.51, 21.12, 21.22, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 24.51, 24.52, 25.23, 25.24, 28.52, 31.50, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 74.12, 74.13, 74.15, 74.40, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, вршење на стопански дејности во странство, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз и извоз, услуги во надворешно трговски промет, долгорочна производствена коперација, компензациони работи, посредување во надворешно трговскиот промет, меѓународен транспорт.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9033/99. (2854)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9034/99, на регистарска влошка бр. 02022759?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Авто такси „МАЦА“ ТП Данчо Иван Станковски, ул. „Ташко Караца“ бр. 1/3-8, Скопје.

Дејности: 60.22, такси превоз.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9034/99. (2855)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5161/99, на регистарска влошка бр. 02022659?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Претпријатието за завршни работи во градежништвото „БАФАЛО-КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Илинденска“ бр. 90-а/16, Скопје.

Дејности: 28.71, 28.72, 28.75, 28.74, 28.21, 28.75, 25.21, 25.22, 25.24, 24.51, 24.52, 24.62, 24.66, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 18.21, 18.22, 17.40/1, 15.85, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.26, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 26.21, 26.25, 50.20, 18.23, 18.24, 15.81, 25.12, 25.23, 36.63, 74.13, 74.14, 74.70, 74.81, 74.84, 65.12/3, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, 51.19, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Србија, посредување и застапување, консигнација, меѓународна спедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Борис Павилковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5161/99. (2856)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5195/99, на регистарска влошка бр. 020185447-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ФЕРПРОМ ИМПОРТ“ Муса ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Љуботенска“ бр. 97, Тетово.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 55.30, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 28.75, 28.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување, посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен проемт со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Афердрита Камеари, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5195/99. (2857)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5005/99, на регистарска влошка бр. 020195967-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ИНТЕР-РИЧИ-ГМБХ“ Реша ДООЕЛ експорт-импорт с. Рогле, Желино.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 25.22, 36.11, 36.12, 36.14, 74.84, 93.01, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници, друмскиот сообраќај.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Зендели Решат, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5005/99. (2858)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението на регистарска влошка, го запиша во трговскиот реги-

стар Друштвото за трговија, шпедиција и транспорт „АТЛАНТИК“ Киро ДООЕЛ увоз-извоз ул. „515“ бр. 4, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 50.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.56, 51.54, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.31, 74.82, 74.83, 74.84, 28.62, 15.86, 15.87, 15.89, 15.81/1, 45.11, 45.21/1, 15.91, 15.93, 15.95, 45.31, 80.42, 92.34, 92.62, 55.30/1, 55.30, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународен патен сообраќај, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт и консигнација.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Киро Ефтимовски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2859)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10744/98, на регистарска влошка бр. 020174637-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало „ГОКЕ КОМЕРЦ“ Борис ДООЕЛ увоз-извоз бул. „АВНОЈ“ бр. 64/4-2, Скопје.

Основач: Борис Лалчевски.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 5.30/2, 51.41, 52.42, 51.55, 52.47, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.42, 51.43, 50.30/1, 74.40, 63.12, 65.12/3, 74.12, 55.44/1, 74.20/3, 74.84, 60.21, 60.24, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, комисиона продажба, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара во имотот со кој располага.

Управител: Борис Лалчевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10744/98. (2860)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10745/98, на регистарска влошка бр. 020141327-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за превоз и услуги „РАДОС КОМПАНИ“ Момчило ДООЕЛ извоз-увоз, ул. „Радован Ковачевиќ“ бр. 47, Скопје.

Основач: Момчило Тодоровски.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 50.30/2, 51.41, 52.42, 51.55, 52.47, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.42, 51.43, 50.30/1, 74.40, 63.12, 65.12/3, 74.12, 55.44/1, 74.20/3, 74.64, 60.21, 60.24, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, комисиона продажба, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со имотот со кој располага.

Управител е Момчило Тодоровски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10745/98. (2861)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10994/99, на регистарска влошка бр. 020222557-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за промет, услуги и градежништво „КОНАРТИС“ Михајло и други ДОО увоз-извоз ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 19/3, Скопје.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 70.10, 71.21, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.55, 51.35, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30, 55.40, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 74.20/3, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 45.50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во областа на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмски сообраќај, меѓународен транспорт на луѓе во друмскиот сообраќај, туристички работи со странство, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Друштвото во внатрешен и надворешен промет ќе го застапува, управителот без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10994/99. (2862)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14430/99, на регистарска влошка бр. 020229207-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД и промена на директор и основач на Трговско друштво „ДАИВА“ Свободанка ДООЕЛ ул. „Орце Николов“ бр. 71, Скопје.

Основач: Свободанка Попова.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.86, 01.41/3, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.33, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.55, 51.57, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.11, 51.16, 51.17, 51.19, 63.40, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 74.82, 74.84, 74.83, 74.20/3, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, консигнација, реекспорт, лизинг, посредување, туристичко посредување, консалтинг и маркетинг, услуги во меѓународната шпедиција.

Управител е Свободанка Попова, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14430/99. (2863)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1544/99, на регистарска влошка бр. 020134947-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за инженеринг, промет, посредување и застапување „ЗОИВ“ Перо ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Палмиро Тољати“ бр. 72, Скопје.

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.24, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21,

71.10, 71.21, 60.22, 60.52, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.34, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.21/2, 55.23, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 74.30, 70.20, 92.33, 74.12, 74.84, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 45.21/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во надворешниот и внатрешниот трговски промет, друштвото ќе го застапува и претставува Перо Илиевски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1544/99. (2864)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4052/99, на регистарска влошка бр. 020176227-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за промет и услуги „КОМПАНИЈА СИПКОВСКИ“ Дејан ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Волгоградска“ бр. 1/19, Скопје.

Основач на друштвото е Дејан Сипковски од Скопје.

Дејности: 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.4241, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.3042, 55.40, 74.13, 74.14, 74.15, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Управител на друштвото во внатрешно и надворешно-трговскиот промет е Дејан Сипковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4052/99. (2865)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12213/98, на регистарска влошка бр. 020147847-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство на услуги и промет „МБ КОМПАНИ 2“ Мирко ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Благоја Стефковски“ бб, (до училиштето Коце Металец), Скопје.

Основач: Мирко Бошковски.

Дејности: 15.11, 15.81/1, 15.84, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.71, 17.72, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 24.30, 24.51, 25.22, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.73, 28.75, 30.02, 31.20, 31.30, 31.62, 33.20, 33.30, 37.10, 37.20, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,

52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.03/1, 55.3042, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 52.71, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиони работи, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Мирко Бошковски, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12213/98. (2866)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1503/99, на регистарска влошка бр. 020219227-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за трговија и услуги „АС-С“ Славе ДООЕЛ увоз-увоз, ул. „Народна револуција“ бр. 96, Куманово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.42, 155.1, 15.52, 15.53, 15.54, 24.16, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.40, 28.52, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.19, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.30, 55.31, 55.23, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 70.20, 71.10, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредништво и застапување, консигнација, реекспорт, малограничен промет со соседните земји Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки на меѓународни патишта, меѓународен транспорт на патници, меѓународна шпедиција и туристички работи со странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, неограничена одговорност, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Славе Ристиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1503/99. (2760)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6737/99, на регистарска влошка бр. 020179897-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги „МА-ПА“ Ристо и Весна ДОО увоз-извоз ул. „Мукос“ бр. 5, Скопје.

Основачи: Ристо Даневски од Скопје и Весна Даневска од Скопје со основачки влог 165.200,00 ден. или 2.665 ДЕМ.

Дејности: 15.81, 15.82, 15.81/2, 15.85, 15.84, 15.86, 15.87, 15.89, 15.33, 15.91, 15.98/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.22/1, 15.12, 02.01, 02.02, 60.21, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.43, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.34, 51.23, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.53, 51.54, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.52, 51.42/1, 51.44, 51.54, 51.57, 55.52, 55.30/2, 63.30, 50.20, 50.40/4, 52.71,

52.73, 72.50, 33.20, 53.50, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 28.52, 28.63, 28.62, 27.54, 27.53, 27.51, 28.75, 28.74, 28.74, 36.22, 28.72, 28.71, 36.63, 52.72, 52.72/2, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.13, 36.14, 36.15, 36.12, 35.12, 20.10/1, 18.22, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.40/2, 17.30, 17.24, 17.25, 18.24, 18.23, 17.72, 18.21, 17.51, 17.40/1, 19.30, 18.10, 19.20, 25.12, 25.13, 52.71, 18.30, 93.02, 93.01, 65.12/3, 65.21, 65.23, 67.13, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 63.40, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија, Србија, меѓународен транспорт и шпедиција, консигнациона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Ристо Даневски, управител без ограничување кој ќе го претставува друштвото и во надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6737/98. (2761)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7582/99, на регистарска влошка бр. 020211587-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „МИРЕЛА“ Сали ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Маршал Тито“ бр. 27, Куманово.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.84, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.44/2, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.53, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 51.51, 51.45, 51.61, 51.62, 51.64, 51.52, 51.4241, 51.44, 51.47, 51.70, 55.11, 55.12, 55.12/1, 55.23, 55.30/1, 55.3042, 63.30, 15.52, 15.61, 63.12, 74.40, 74.84, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија, Албанија, туристички работи со странство, јавно ускладиштување, застапување во промет со стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица фирмата истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Сали Цемаили со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7582/99. (2763)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14699/99, на регистарска влошка бр. 020252947-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП со ЗТД на Фризерски салон АНДЕРГРАУНД Соња Лука Живковиќ ТП од Скопје, ул. "Радослав Петковски" бр. 24-б, општина Кисела Вода.

Фирма: Фризерски салон АНДЕРГРАУНД Соња Лука Живковиќ ТП.

Седиште: Скопје, ул. "Радослав Петковски" бр. 24-б, општина К. Вода.

Содружник: Соња Лука Живковиќ од Скопје.

Дејности: 93.02. - фризерски и други третмани за забавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.14699/99.
(13618)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНКИ ЛИЦА

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка ("Службен лист на СФРЈ", бр. 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на претставништва на странски лица во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", број 25/95), постапувајќи по барањето на основачот ТФЛ БАЛКАН САПОРТ ЛИМИТЕД од Лондон - Обединето Кралство на Велика Британија, Министерството за трговија го донесе следното:

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег.бр. 936, број на регистарска влошка 3-0119/ГБП отворање на претставништво на странското лице

1) Претставништвото на странското лице е:

- под назив: ТФЛ БАЛКАН САПОРТ ЛИМИТЕД - Скопје.

- со седиште во: Скопје, ул. "Каирска" бр. 31.

2) Дејноста на претставништвото е:

- испитување на пазарот во РМ и создавање на база на податоци за потребните консалтинг услуги, особено во полето на квалитетното работење во: проект услуги, градежништво и маркетинг;

- истражување на пазарот за потребите на изнамување на опрема и други погодности;

- одржување на постоечките и развивање на нови деловни врски со македонските претпријатија;

- излагање и промоција на сопствени проекти и услуги;

- поддршка на потенцијални клиенти и снабдувачи со цел на доведување до деловен контакт со основачот на претставништвото;

- иницирање на соработка со македонски претпријатија во сите деловни активности.

3) Раководител на претставништвото е: Тарнер В. Томас од Обединетото Кралство на Велика Британија со пасош 500039549.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за трговија под рег.бр. 936 и рег.влошка 3-0119/ГБП.

3. Решението за запишување на Претставништвото во регистарот ќе се објави во "Службен весник на Република" Македонија на сметка на странското лице.

Од Министерството за трговија. (13949)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 54/99, Здружение на граѓани со име Одбојкарски Клуб "Муртино" с.Муртино кое е основано заради развој на одбојкарскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Муртино.

Од Основниот суд во Струмица. (12800)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 55/99, Здружение на граѓани со име Одбојкарски Клуб "Граничар" Ново Коњарево кое е основано заради развој на одбојкарскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Ново Коњарево.

Од Основниот суд во Струмица. (12802)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 56/99, Здружение на граѓани со име Одбојкарски Клуб "Сушево" - Сушево кое е основано заради развој на одбојкарскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Сушево.

Од Основниот суд во Струмица. (12804)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 57/99, Здружение на граѓани со име Одбојкарски Клуб "Струмица" Струмица кое е основано заради развој на одбојкарскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Спортска сала "Парк" Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (12805)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 58/99, Здружение на граѓани со име Одбојкарски Клуб "Струма" Струмица кое е основано заради развој на одбојкарскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (12806)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 61/99, Здружение на граѓани со име Ловечко друштво "Гоце Делчев" с.Босилово, кое е основано заради развој на ловечкиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Босилово.

Од Основниот суд во Струмица. (12807)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 75/99, Здружение на граѓани со име Еколошко друштво "Јавор" с.Борисово, кое е основано заради заштита на животната средина.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Борисово.

Од Основниот суд во Струмица. (12808)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 76/99, Здружение на граѓани со име Карате Клуб "Огражден" Струмица кое е основано заради развој на карате спортот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во ЦОУ "Сандо Масев", Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (12809)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 77/99, Здружение на граѓани со име Фондација за развој на малите и средни претпријатија кое е основано заради развој на малите и средни претпријатија.

Здружението ќе дејствува на територијата на град Струмица, а неговото седиште се наоѓа во ул. "Маршал Тито" бр. 1.

Од Основниот суд во Струмица. (12810)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 78/99, Здружение на граѓани со име Карате Клуб "Чанаклија" с.Чанаклија, кое е основано заради развој на карате спортот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Чанаклија.

Од Основниот суд во Струмица. (12811)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 79/99, Здружение на граѓани со име Ловно друштво "Благој Мучето"-Муртино кое е основано заради унапредување, заштита и лов на дивеч.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Муртино, к.бр. 29.

Од Основниот суд во Струмица. (12812)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 80/99, Здружение на граѓани со име Здружение на земјоделски производители-Колешино, кое е основано заради унапредување на земјоделското производство.

Здружението ќе дејствува на територијата на Ново Село, Муртино, Босилово и Куклиш, а неговото седиште се наоѓа во с.Куклиш.

Од Основниот суд во Струмица. (12813)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 81/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски Клуб "Илинден" с.Моноспитово, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Моноспитово.

Од Основниот суд во Струмица. (12814)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 82/99, Здружение на граѓани со име Ракометен Клуб "Струмица" - 98 - Струмица кое е основано заради развивање на ракометниот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Спортска сала "Парк" Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (12815)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 83/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски Клуб "Илинден" с.Добрејци кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Добрејци.

Од Основниот суд во Струмица. (12816)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 84/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски Клуб "Кукла" с.Куклиш, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Дом на култура - с.Куклиш.

Од Основниот суд во Струмица. (12818)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 85/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски Клуб "Тркања" с.Градско Балдовци кое е основано заради развој на фудбалскиот клуб.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Градско Балдовци.

Од Основниот суд во Струмица. (12819)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 86/99, Здружение на граѓани со име КУД "Русалии" с.Секирник, кое е основано заради развивање и унапредување на културната дејност.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, Босилово, РМ и странство, а неговото седиште се наоѓа во с.Секирник.

Од Основниот суд во Струмица. (12820)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 87/99, Здружение на граѓани со име Центар за помош на лица со ментален хендикеп "Порака" Ново Село, кое е основано заради пружање помош на лица со ментален хендикеп.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Машал Тито" бр. 32, Ново Село.

Од Основниот суд во Струмица. (12821)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 88/99, Здружение на граѓани со име Хуманитарно здружение "Свети Григориј Палама" Струмица, кое е основано заради пружање добротворна и хуманитарна помош на сите граѓани во Републиката.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" бб.

Од Основниот суд во Струмица. (12832)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 89/99, Здружение на граѓани со име Здружение на Земјоделски производители "Агро-Унија" Муртино, кое е основано заради развој на земјоделското производство.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Муртино и РМ, а неговото седиште се наоѓа на Мутино бр. 29.

Од Основниот суд во Струмица. (12835)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 90/99, Здружение на граѓани со име Здружение на Земјоделски производители "Агросојуз" Струмица, кое е основано заради развој на земјоделското производство.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општините: Струмица, Куклиш, Василево, Муртино,

Босилево и Ново Село, а неговото седиште се наоѓа во Културен дом с.Василево.

Од Основниот суд во Струмица. (12837)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 91/99, Здружение на граѓани со име Хуманитарно друштво "Животна Искра-99" Струмица, кое е основано заради помош на жените заболени од тешка болест - малигни заболувања.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Гуро Гаковиќ" бр. 3 Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (12840)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 92/99, Здружение на граѓани со име Здружение на Психолози од струмичкиот регион-Струмица, кое е основано заради развој и унапредување на психолошката наука и пракса.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ и странство, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Васил Сурчев" бр. 2, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (12843)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 93/99, Здружение на граѓани со име Здружение на инвалидски пензионери - Струмица кое е основано заради остварување правата на инвалидските пензионери пропишани по Законот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општините: Струмица, Куклиш, Муртино, Босилово, Ново Село, Василево и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (12845)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 94/99, Здружение на граѓани со име Здружение на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања "Еквинокс" на Општина Струмица кое е основано заради поттикнување на инвентивното творештво и техничко-технолошко унапредување.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бр. 19, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (12846)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 95/99, Здружение на граѓани со име Здружение на граѓани женски центар "Струма" Струмица кое е основано заради остварување правата на жената утврдени во Уставот и нејзината соодветна застапеност.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на бул. "Гоце Делчев" бб, Стрмица.

Од Основниот суд во Струмица. (12847)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 96/99, Здружение на граѓани со име Спортско здружение за одгледување и натпревар со расни гулаби поштари "Струма". Струмица кое е основано заради одгледување и натпрева-

рување на расни гулаби поштари.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општините: Струмица, Ново Село, Босилово, Василево, Муртино, Куклиш и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Спортска сала "Парк" Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (12848)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 97/99, Здружение на граѓани со име Здружение на Земјоделски производители-Градинари "Еко Подгор" с.Колешино, кое е основано заради развој и унапредување на земјоделско градинарски производи.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Колешино.

Од Основниот суд во Струмица. (12853)

Основниот суд во Гостивар, со решение Зг.бр. 5/2000 од 27.03.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 12/2000 година се запишува здружението на граѓани Асоцијација за развој на општеството, со седиште во с.Неготино - Општина Неготино - Полошко, застапувана од претседателот Миралим Салму од с.Неготино, со одлука од 20.02.2000 година.

II. Работата - цели и задачи на здружението за заштита на правата на децата, младите и возрасните, организирање на разни проекти, школа за едукација, научни собири и слични манифестации, богата содржинска меѓународна соработка со цел живеење во мир и соработка, со свет и се друго како по член 4 и 5 од Статутот на здружението, се што е во интерес на асоцијацијата за развој на општеството.

Од Основниот суд во Гостивар. (13454)

Во Регистарот за здруженија на граѓани и фондации под реден број 14 за 2000 година се запишува упис на измена на актот за основање и статутот на здружението на граѓани со име Ракометен клуб ТУТУНСКИ КОМБИНАТ - Прилеп, во однос на името, така што наместо досегашното име Ракометен клуб ТУТУНСКИ КОМБИНАТ - Прилеп, името на клубот гласи: Ракометен клуб ТУТУНСКИ КОМБИНАТ "БРЕНД" од Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (13453)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 7/2000, здружението на граѓани со име Стрелачко друштво "Јака" - Радовиш, кое е основано заради раздвјување на стрелаштвото и организирање на натпревари.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш, ул. "Маршал Тито" бб.

Од Основниот суд во Радовиш. (13455)

Основниот суд во Тетово, со решение РЕГ-ЗС бр. 1/2000 од 29.03.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на странските организации што се води при Основниот суд во Тетово под РЕГ-ЗС 1/2000 се запишува подружница на странска организација Сити ХОУП Интерншип од Државата Њујорк, САД, со адреса П.О. Бокс 38, Мејн Стриг, Ендс, Њујорк, САД 13731, има намера да основа подружница во Тетово,

Република Македонија, со седиште во Тетово, ул. "29 Ноември".

Овластен раководител на подружницата во Тетово е Кривон Метју Кефри.

II. Работата и активноста на подружницата ќе се однесува и тоа: да придонесе за хуманитарна помош и да ги реализира активностите, политички, етнички, економски притисок или војна, катастрофа, еколошка закана или поради секоја друга слична ситуација или недоволен развој, како и хуманитарна помош на хендикепирани лица и лица без родители.

Подрачјето на Организацијата и дејствувањето на подружницата е подрачје на Општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (13873)

Основниот суд во Тетово, со решение РЕГ.ЗГФ. бр. 13/2000 од 29.03.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под РЕГ.бр. 13/2000 се запишува здружението на граѓани ТЕТНЕТ, со седиште во Тетово, ул. "М.Тито" бб (Сини Кристал).

II. Работата и активноста на здружението ќе се однесува на создавање работен простор за пласирање на културно научни, хуманитарни, комуникативни и други вредности, создавање на компјутерска мрежа за оспособување на лица или групи, заради комуникација, публикација и компјутерско умрежување, организирање курсеви за оспособување и работа за компјутери и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачје на општина Тетово и пошироко.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 29.03.2000.

Од Основниот суд во Тетово. (13874)

Основниот суд во Дебар, со решение Згф.бр. 2/2000 од 31.03.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани за зближување, афирмирање и помагање на млади луѓе "БИГОР" Дебар, со седиште во Дебар, ул. "8 Септември" бб.

Целта на основањето на здружението е зближување на млади луѓе врз рамноправна основа, без разлика на нивната национална, верска и социјално економска припадност, афирмација на младите луѓе преку нивните способности и посебности и помагање и посредување на младите во изнаоѓање на решенија за нивно активирање во процесот на работа кои имаат времен карактер во разни правни субјекти и активности во залагање и сузбивање на наркоманијата, алкохолизмот како и сите други антисоцијални и патолошки појави преку организирање на разни трибини и активности.

Од Основниот суд во Дебар. (13875)

Основниот суд во Дебар, со решение Згф.бр. 1/2000 од 29.03.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Хуманитарното здружение "Визион", со седиште во Дебар, ул. "В.Влаховиќ" бб.

Целта на основањето на здружението е остварување на хуманитарни цели и ангажирање на реализирање на хуманитарни задачи и помош на неспособни лица,

евидентирање на граѓаните и семејствата од општина Дебар, кои се во потешка материјална состојба и доделување на разновидна хуманитарна помош на сите лица и семејства кои имаат потреба за таква помош и соработка со исти или слични хуманитарни здруженија во општината и во Републиката.

Од Основниот суд во Дебар. (13875)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг.бр. 4/2000 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Еколошкото друштво "Тера" од с.Тркање, со седиште во с.Тркање.

Лице овластено за застапување на друштвото е претседателот на друштвото Олга Минова од с.Тркање.

Работата и активностите на друштвото ќе се однесуваат на следните цели и задачи: да ја следат еколошката состојба на подрачјето на с.Тркање, и кога ќе се констатира дека со кршење на важечките прописи или на кој било друг начин се загрозува природната околина, непосредната животна и работна средина и здравјето на човекот, на соодветен начин реагира кај соодветните надлежни органи и институции, односно го свртува вниманието на пошироката јавност со цел да ја мобилизира за надминување на проблемите што се јавуваат во оваа област, да покренува иницијативи и активности кои придонесуваат за унапредувањето и заштитата на човековата и работна околина како и други активности со цел кон афирмирање на еколошкото друштво "Тера".

Еколошкото друштво "Тера" од с. Тркање, стекнува својство на правно лице од 30.03.2000 година.

Од Основниот суд во Кочани. (13877)

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ.бр. 3/2000 од 17.02.2000 година, го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 3/2000, се запишува, здружението на граѓани машки ракометен клуб "Партизан" од Кичево, со седиште во Кичево, Спортска сала "Јанчица".

Лице овластено да го застапува и претставува здружението е Цветан Трајкоски.

Работата и активностите на здружението ќе се однесува на вклучување на работните луѓе и граѓаните посебно младината во своите редови што ќе придонесе за формирање и развој на здрави и млади кадри, воспитување на своите членови за хуманизација на меѓучовечките односи, развивање на патриотизмот кај младите, утврдување и остварување на програмата за развој на ракометниот спорт во Општината, развој, соработка со спортски организации по другите градови и друго.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа сметано од 17.02.2000 година.

Од Основниот суд во Кичево. (12855)

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег.бр. 11/2000, се запишува Здружение на Младински Совет - Гостивар, ул. "Кеј Братство Единство" бр. 47, со овластено лице за застапување претседателот Попоски Мирослав.

II. Работната активност и целите на ова здружение се: поттикнување на соработка помеѓу членовите на

МСГ меѓусебно и со други организации и асоцијации во земјата и странство, залагање за развивање и задоволување на културни, научни, образовно-воспитни, социјално-хуманитарни, спортски, технички и други потреби на младите, создавање услови на сестран развој на личноста на младите луѓе, застапување на заеднички интереси на членките на МСГ и младите луѓе во јавноста, а особено во однос на органите на власта, заштитата на човековите права, како и подобрување на меѓунационалните односи за повисоко ниво.

Од Основниот суд во Гостивар. (12858)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 72/99 од 16.02.2000 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на спортските педагози на Велес, од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Велес, а седиштето е во Велес, ул. "Благој Горев" во УСО Гимназија "Кочо Рацин" од Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 16.02.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (12862)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 51/99, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Фудбалскиот клуб "Интернационал" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Велес, а седиштето е во с.Каласлари, СО Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 17.03.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (12863)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 42/99, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Фудбалскиот клуб "Единство" од с.Раштани, Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Велес, а седиштето е во с.Раштани, Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 28.12.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (12866)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 8/2000 од 14.03.2000 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението за хуманитарна помош "Вила Зора" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Република Македонија, а седиштето на здружението е во Велес, ул. "Андон Шурков" бр. 33.

Здружението е во својство на правно лице од 14.03.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (12868)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 7/2000, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружението Одгледувачи на овци "Бардак" Велес, од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Велес, а седиштето на здружението е во Велес, ул. "Маршал Тито" бр. 22.

Здружението е во својство на правно лице од 14.03.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (12870)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 6/2000 од 14.03.2000 година, го запиша во Регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации, Здружението на лозари "Витис" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Велес, а седиштето е во Велес, ул. "Нада Бутникошарева" бр. 56.

Здружението е во својство на правно лице од 14.03.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (12872)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 3/2000, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението Рекреација на вода "ПЕШТИ" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Велес, а седиштето е на ул. "Цар Самуил" бр. 1, во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 24.02.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (12875)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 2/2000 од 16.02.2000 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Пчеларското здружение "Пчела" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Велес, а седиштето е на ул. "Ордан Цинот" бб, во просториите на МЗ - Трајков Капчев, Велес.

Од Основниот суд во Велес. (12876)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Со решение на Основниот суд во Охрид Ст.бр. 38/99 од 25.02.2000 година, се отвори стечајна постапка над должникот ПП "Алтанин-мост" - Охрид.

Стечајната постапка отворена над должникот ПП "Алтанин-мост" - Охрид, не се спроведува и истата се заклучува.

Стечајниот должник да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд во Охрид. (11929)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.СТ.бр. 371/98 од 15.03.1999 година, по предлог на доверителите Миле Митановски и Смилевски Даме, двајцата од Скопје, е отворена стечајна постапка над должникот ДП "ИНТЕР МАРКЕТИНГ ЕКС-ПОРТ" од Скопје, со седиште на ул. "Илинденска" бр. 138-а и жиро сметка 40120-601-19735.

Отворената стечајна постапка над должникот ДП "Интер маркетинг експорт" од Скопје, со седиште на ул. "Илинденска" бр. 138-А, се запира.

Да се објави оглас во "Службен весник на Република Македонија" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12259)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III.СТ.бр.888/97 од 20.03.2000 година, се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "ЏАМАДАНЧЕ" ц.о. Скопје, со седиште на ул. "Коце Металец" кула 8, локал I Скопје, со жиро сметка 40110-601-2303 при ЗПП - Филзијала Скопје.

По правосилноста на ова решение, стечајниот должник да се брише од Регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12272)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 68/2000 од 23.03.2000 година над ПП "Малецки-комери" од Битола, ул. "Струшка" бр. 37-6, дејност услужна, со жиро сметка 40300-601-57273 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи; и со решение Ст.бр. 879/96 од 20.01.2000 година, стечајната постапка над Електро-машинскиот сервис "Д-р Рајс" од Битола, ул. "Цане Василев" бр. 21, отворена со решение Ст.бр. 879/96 од 09.03.1996 година, ја заклучи поради немање имот.

По правосилноста на ова решение стечајниот управник Јован Димовски, дип.економист од Битола, се разрешува. (12359)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 50/2000 од 23.02.2000 година над ПП "Кремен-промет" од Битола, ул. "Дарвинова" бр. 32, дејност услужна со жиро сметка 40300-601-31850 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12362)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 71/00 од 23.03.2000 година над Приватно претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "ИНДУСТРИЈА ПРОМЕТ" од Битола, ул. "Дебарска" бр. 47, со дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-43715, при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12364)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 49/00 од 20.03.2000 година над ПП "ХИФ" од Битола, ул. "Браќа Миладиновци" бр. 48, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-78581 при ЗПП - Филијала - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12367)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 64/00 од 23.03.2000 година над Претпријатие за производство и промет, трговија и услуги и сообраќај и туризам "2-И" експорт-импорт од Битола, ул. "Минела Бабкуовски" бр. 2-2/31, со дејност трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-69596 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12372)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 40/2000 од 23.03.2000 година над ПП "Ак-Компани" од Ресен, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 112, дејност услужна, со жиро сметка 40310-601-43052 при ЗПП - Експозитура Ресен, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи и со решение Ст.бр. 56/2000 од 23.03.2000 година над ПП "Евиденција" од Битола, ул. "ЈНА" бр. 7/2/22, дејност услужна, со жиро сметка 40300-601-75735 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12375)

Со решение на Основниот суд во Велес, Ст.бр. 10/99 од 07.03.2000 година, се отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Митуш Комерц" експорт-импорт ДОО од Велес, со седиште на ул. "Мицко Козар" бр. 31, со жиро сметка бр. 41600-601-18220, С.Рег.бр. 11074 од 14.09.1992 година, и истата не се спроведува на отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на

големо и мало "Митуш Комерц" експорт-импорт ДОО од Велес, со седиште на ул. "Мицко Козар" бр. 31, со жиро сметка бр. 41600-601-18220, С.Рег.бр. 11074/92 од 14.09.1992 година, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Примерок од решението да се достави до Регистарскиот суд - Основен суд Скопје I - Скопје, до катастар и други органи во кои се запишани правата од индустриска сопственост, поради запишување во Јавните книги.

Жалбата поднесена против решението, не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (12377)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 28/2000 од 16.03.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Трговец поединец за промет на мало меса-рница Гоце Милан Илиески "Ешко" - Прилеп ТП, со седиште на ул. "Пионерска" бр. 4 Прилеп, запишан во регистарска влошка 00153 Битола, форма б МВС 01001153, број дејност 1, на Основен суд Битола, со жиро сметка 41100-601-41794 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради непосредно престојна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (12380)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 31/2000 од 20.03.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Приватно претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз "Најчак комерц" со П.О. Прилеп, со седиште на ул. "Моша Пијаде" 2/2, запишан во регистарска влошка 1-13953 на Окружен стопански суд Битола, со жиро сметка 41100-601-30666 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп, со предмет на работење трговија на мало со текстил и конфекција.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (12383)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр. 19/2000 од 14.03.2000 е отворена стечајна постапка над Претпријатието за трговија, транспорт и услуги "МЕР-НЕР" експорт-импорт ДОО од Скопје, со седиште на ул. "Пљачковица" бр. 2, со жиро сметка 40100-601-299188 и рег.влошка 1-53568-0-0-0, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над Претпријатието за трговија, транспорт и услуги "МЕР-НЕР" експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул. "Пљачковица" бр. 2 и жиро сметка 40100-601-299188 и рег.влошка 1-53568-0-0-0, се заклучува.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој се води при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12882)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 92/96 од 13.07.1998 година се поведува постапка за присилно порамнување во стечај над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "Мерцедес промет" увоз-извоз од Гостивар, со предлог должникот утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 50% за една година,

а времето да тече од денот на закажувањето на при- силното порамнување, а во рок од една година.

Сите доверители да ги пријават своите побарувања спрема должникот во рок од 30 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник во стечај, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавени побарувања и за порамнувањето се закажува за 08.05.2000 година, во 12,30 часот, сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (13011)

Основниот суд во Гостивар, како првостепен суд објавува дека со решение Ст.бр. 283/97 од 9.12.1997 година отвори стечајна постапка над Претпријатие за градежништво, проектирање, инженеринг, транспорт и туризам "Ндертимтари" од с.Чегране - Гостивар.

За стечаен судија се именува Катица Стојкоска, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Тасим Саити, дипломиран правник вработен во Водна Зедница - Гостивар.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавени побарувања на доверителите на стечајниот должник на 08.05.2000 година, во 12.30 часот, во сала II, на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (13012)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 26/2000 од 16.03.2000 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Претпријатие за трговија и услуги увоз-извоз "Вадекс пром" - Прилеп со ПО, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 164, запишан во регистарска влошка 1-7980 во Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-15346 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп, со предмет на работење трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (13484)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 11/2000 од 29.03.2000 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец Исмет Мефаил Зенку "ЗИМИ КОМЕРЦ" од Кичево, по истата не ја спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Трговец поединец за трговија на мало Исмет Мефаил Зенку поради немање на средства согласно член 64 ст.1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (13485)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 52/00 од 17.03.2000 година, над Трговец поединец за трговија на мало Боле Димитрија Галевски - Битола, со дејност трговија 40300-601-83653 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (13487)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 322/94 од 30.03.2000 година ја заклучи стечајната постапка над стечајниот должник АД Хераклеа од Битола, го задолжи стечајниот управник Методија Петров во рок од 15 дена по правосилноста на решението до стечајниот совет да поднесе извештај за своето работење со мислењето на стечајниот судија по кое стечајниот совет ќе одлучи за неговото разрешување, и определи по правосилноста на решението, регистарското одделение при овој суд да го брише ова претпријатие од судскиот регистар, а ЗПП да постапи согласно своите правила за работа.

Од Основниот суд во Битола. (13848)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 74/00 од 02.03.2000 година, над Претпријатие за услуги, производство и трговија на големо и мало "Мото-Оли" увоз-извоз од Битола, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-82336 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (13849)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр. 34/96 од 23.02.2000 година е заклучена стечајната постапка над должникот ПОС "УНИВЕРЗАЛ" од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 228, и жиро сметка 41500-601-406 при ЗПП на РМ - Филијала Тетово.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основен суд Скопје I.

Против решението дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавување на огласот, преку Основниот суд во Тетово до Апелационен суд Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (13850)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 197/99 од 14.03.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППС "Медитеран промет" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По Правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (13851)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 40/2000 од 23.03.2000 година е отворена стечајна постапка над Друштво за трговија М-М-компани Томислав Попманов експорт-импорт довел од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горе наведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на Република".

По правосилноста на решението горе наведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (13852)

Основниот суд во Струмица со решение Ст.бр. 21/2000 од 16.03.2000 година отвори стечајна постапка над должникот ДОО "КОНЧЕ" со седиште во с.Конче, со жиро сметка бр. 41310-601-36612 при ЗПП Филијала Радовиш.

За стечаен судија го определи Петранка Ташева - судија на Основниот суд во Струмица и член на стечајниот совет.

За привремен стечаен управник се определува Драган Шекерчиев - дипл.правник од Струмица, ул. "Јанко Цветинов" бр. 46, тел.бр. 29-724.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижности кај должникот, кои не се запишани во јавните книги, во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на привремениот стечаен управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиштите на Собрание на доверители, на кое врз основа на извештајот на привремениот стечаен управник ќе се одржи на ден 05.05.2000 година во 11,00 часот во судница бр. 1 во Основниот суд во Струмица.

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на ден 16.03.2000 година.

Од Основниот суд во Струмица. (13853)

Во огласот за стечајни постапки бр.12177 објавен во "Службен весник на РМ" бр.24 од 29 март 2000 година, на стр.1439 во третиот ред наместо: "спрема должникот КСМ "Солидарност" АД -Прилеп" треба да стои: "спрема должникот КСМ "Солидарност" АД -Прилеп".

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1185/99 од 16.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ЕКОМ-З-В" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Шумадинска" бр. 3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-181390.

За ликвидатор се определува лицето Владимирка Бунаровска.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10932)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1583/2000 од 21.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт и услуги "ВЕЛТ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "396" бр. 19 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-349597.

За ликвидатор се определува лицето Николина Стојановска од Скопје, ул. "400" бр. 6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12784)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 773/99 од 06.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, проектирање и изведување на градежни работи "ТРГОПРОИНВЕСТ" од Скопје, ул. "Јурија Гагарин" бр. 4/20 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-123744.

За ликвидатор се определува лицето Ж.Летниковски.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12926)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1542/2000 од 03.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија "ТАМЕКС" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Кратовска" бр. 20 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-239766.

За ликвидатор се определува лицето Николов Марјан од Скопје, ул. "И.Р.Лола" бр. 81-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12965)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 396/99 од 09.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "ХЕРКУ-ЛЕС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 27/3-3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-395674.

За ликвидатор се определува лицето Петровиќ Драган од Скопје, ул. "Димитар Гуштаков" бр. 24, тел.529-395.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13003)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1241/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравствена организација - стоматолошка ординација "ЈОВАНОВСКИ" ц.о. од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 36/П/6 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-23521.

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13037)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1336/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги и надворешна трговија "ОРХИДЕЈА-ПРОМЕТ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Народни херои" бр. 23/61/1-11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-95539.

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13038)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1512/2000 од 20.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за угостителство и трговија "3 ММ" Павле и др. д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 37-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-427805.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13122)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1408/2000 од 17.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало "ЕЛЕНЕ-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје,

ул. "Малешевска" бр. 18-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-233650.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13124)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1379/2000 од 22.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ГАМА ТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 1/9 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-94979.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13127)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1347/2000 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција, внатрешен и надворешен промет "МАЛФА ТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 26 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-224527.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13130)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 367/99 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, развој и информатика "ЛАДИНСКИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Н.Вапцаров" бр. 15/2-3 од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13133)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1307/99 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија и транспорт "СТРИКО Б М" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, с.Зелениково од Скопје, со жиро сметка 40100-601-352958.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13135)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1426/2000 од 07.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија на големо и мало "ТАХИ-ТРЕЈД" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 14 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-199131.

За ликвидатор се определува лицето Андреева Марија од Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12429)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1264/99 од 20.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија и услуги "КАМЕКС" Кенан и др. увоз-извоз од Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 87-а, со жиро сметка 40100-601-73223.

За ликвидатор се определува лицето Камуран Вели, ул. "Прохор Пчински" бр. 87-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12430)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1393/2000 е отворена

ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за производство, трговија, угостителство и туризам "ГИМ-ПРОМ" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 27 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-26224.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12489)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1396/2000 од 17.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за производство, услуги и трговија "АЛ-БИ" експорт-импорт д.о.о. од Куманово, ул. "Ристовац" бр. 24 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-42648.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12490)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1554/2000 од 03.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "ВИРЦИН" Љубиша ДООЕЛ експорт-импорт од Велес, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 8 од Велес, со жиро сметка 41600-601-33834.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12499)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1506/2000 од 24.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатието 2 "ЦУКИ КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "364" бр. 21, со жиро сметка 40100-601-346826.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12500)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1266/99 од 01.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво на големо и мало "ТЕХНО ИМПЕКС" експорт-импорт од Скопје, ул. "Анкарска" бр. 4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-219593.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12543)

Се заклучува ликвидациона постапка над Претпријатие "БАНИ МАРКЕТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул. "Македонска Косовска Бригада" бр. 24/6 и жиро сметка број 40100-601-304306, отворена со решение Л.бр. 198/98 од 03.03.2000 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брине од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се напаѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, Зекирија Љама, ул. "Македонска Косовска Бригада" бр. 24/6.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12546)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1614/2000 од 21.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за угостителство и промет "ЧОЧЕ" д.о.о. од Скопје, ул. "Вуковарска" бр. 11/1-3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-285058.

За ликвидатор се определува лицето Илија Мирчевски од Скопје, ул. "12-та ударна Бригада" бр. 38-а

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (12647)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1593/2000 од 21.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, градба, инженеринг и трговија "ЕНТЕР ДИЗАЈН" д.о.о. експорт-импорт од Тетово, ул. "Борче Кочовски" бр. 91 од Тетово, со жиро сметка 41500-601-31796.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел.094/22-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12798)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1401/2000 од 25.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "ФЛЕШ 95" д.о.о. од Тетово, ул. "А.Здравковски" бр. 33 од Тетово, со жиро сметка 41500-601-52389.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел.094/22-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12799)

Се заклучува ликвидациона постапка над Претпријатие за промет и туризам "АЛБАТРОС ТРАВЕЛ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Благоја Гојан" бр. 22 и жиро сметка број 40100-601-316501, отворена со решение Л.бр. 376/99 од 18.03.1999 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брине од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се напаѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, Илиќ Славољуб, бул. "Јане Сандански" бр. 65/2.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13250)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1255/99 од 20.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за увоз-извоз, внатрешен промет и услуги "ГАРА" д.о.о. од Скопје, ул. "Георѓи Димитров" бр. 23-1/7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-143067.

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јосиф од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13442)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1301/99 од 25.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за издавачка дејност, производство, трговија и услуги "ИНТЕА-ПРЕС 89 Желимир" ДООЕЛ од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 18-а-1/1 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-28260.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13445)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1572/2000 од 14.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "САБ КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 15 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-37721.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13446)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1372/2000 од 24.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија "ДЕНИС-Ф.С" д.о.о. од Скопје, бул. "Партизански одреди" 321 вл.1, лок.26 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-293602.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13447)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1507/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги на големо и мало "АИДА-ЕР-КОМЕРЦ" п.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Финска" бр. 91-а од Скопје, со жиро сметка 40110-601-349368.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13448)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1509/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за транспорт, трговија и услуги "СМАИЛОВИЌ ТРАНС" Есад ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, с.Батинци, Струденичани од Скопје, со жиро сметка 40100-601-426215.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13449)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1388/2000 од 01.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународна трговија и услуги и консалтинг "АСКЛЕПИОС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Јабланица" бр. 1л1-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-156163.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13450)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1550/2000 од 07.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ОРВИС-КОМПАНИ" Орце ДООЕЛ од Скопје, ул. "Јани Лукревски" бр. 67 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-407786.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13451)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1377/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие "БАЦ-БИРО" д.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Димче Мирчев" бр. 4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-95801.

За ликвидатор се определува лицето Љубовчевиќ Благоуна од Скопје, ул. "Димче Мирчев" бр. 4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13497)

ИСПРАВКА

Во огласот за ликвидација бр.12408 објавен во "Службен весник на РМ" бр.25 од 30 март 2000 година, на стр.1508, во вториот ред наместо: "Л.бр.49/99" треба да стои "Л.бр.45/99".

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна градина на КП 955 на м.в. "Браненица", класа 2, површина 2424 м² заведено во ПЛ бр. 206 за КО Избишта, сопственост на Ангеловски Коле Нове од с.Јанковец-Ресен, за цена од 319.066,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр.67, Ресен. (12317)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 347 на м.в. "Браненица", класа 4, површина 1766 м² заведено во ПЛ бр. 302 за КО Д.Б. Црква, сопственост на Трајчевски Цветко Мите од с.Долна Бела Црква-Ресен, за цена од 116.026,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр.67, Ресен. (12318)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, парцела бр. 1351/2 во м.в. "Белград", нива со површина 3080 м² во КО Тимјаник, сопственост на Јованова Ратка од с.Дреново, Кавадарци, за цена од 19.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр.138, Неготино. (12320)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, парцела бр. 855 во м.в. "Рајков Дол", пасиште со површина 290 м² во КО Тимјаник, парцела бр. 912 во м.в. "Турски", нива со површина 824 м² во КО Тимјаник, парцела бр. 913 во м.в. "Турски", нива со површина 1357 м² во КО Тимјаник, сопственост на Јакимов Гоце од с.Тимјаник, Неготино, за цена од 29.900,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр.138, Неготино. (12322)

Се продава земјоделско земјиште во КП бр. 360/2, план 4, скица 6, м.в. "Арсум", култура нива, класа 5, со површина 1008 м² во КО Арачиново, сопственост на Беќири Ваит од Скопје, с.Арачиново, по цена од 15 германски марки за м² во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (12239)

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од земјоделско земјиште КП бр. 311, план 4, скица 6, м.в. "Мандра", култура нива, класа 5, површина 7320 м² во КО Арачиново, сопственост на Хирда Казим од Скопје, с.Арачиново, по цена од 15 германски марки за м² во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (12240)

Се продава земјоделско земјиште-градина на КП бр. 1240, план 2, м.в. "Чарк", градина, класа 2, со површина на 542 м², сопственост на Шукри Садиков од Скопје, според ПЛ бр. 23 на КО Кондово, за цена од 350 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (12279)

Се продава земјоделско земјиште-нива, класа 5, со површина 513 м² на КП бр. 2406, м.в. "Гркоица", КО Долно Соње, сопственост на Слободан Богдановски од Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарџоска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ Стара рампа), Скопје. (12312)

Се продава земјоделско земјиште-нива, класа 5, со површина 452 м² на КП бр. 2408, м.в. "Гркоица", КО Долно Соње, сопственост на Борис Цветановски од Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарџоска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ Стара рампа), Скопје. (12313)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготиново, парцела бр. 2665 во м.в. "Црвеника", интензивно лозје со површина 3399 м² во КО Неготиново, сопственост на Шијакова Виолета од Неготино, ул. "Питу Гули" бр. 19, за цена од 82.220,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр.138, Неготино. (12323)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тремник, парцела бр. 480 во м.в. "Блага Чешма", нива со површина 1804 м² во КО Тремник, сопственост на Стаменковик Бранко од с.Тремник, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се

изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр.138, Неготино. (12325)

Се продава земјоделско земјиште во КО Бистренци, парцела бр. 540 во м.в. "Бистренци", земјиште покрај згради со површина 500 м² во КО Бистренци, парцела бр. 540 во м.в. "Бистренци", нива со површина 275 м² во КО Бистренци, парцела бр. 541 во м.в. "Бистренци", нива со површина 802 м² во КО Бистренци, сопственост на Коркиев Александар од с.Бистренци, за цена од 12.710,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр.138, Неготино. (12328)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 8000 на м.в. "Кљуково", нива класа 3, со површина 4750 м² опишано по ПЛ бр. 5942 на КО Тетово, сопственост на Бедети Нади и Бедети Садик од с.М.Речица-Тетово, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нади Зеќири, ул. "ЈНА" бр.41, Тетово. (12331)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 1292/1 на м.в. "Големо Дрво", ливада класа 2, со површина 1556 м² опишано по ПЛ бр. 44 на КО Порој, сопственост на Зибери Зулфиов Љатив од с.Порој-Тетово, за цена од 111.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нади Зеќири, ул. "ЈНА" бр.41, Тетово. (12333)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1(вон), КП бр. 6916, план 013, скица 013, м.в. "Садевите", култура нива, класа 5, со вкупна површина 13.952 м² од кои се продаваат 8/9 идеален дел во сопственост на Трајче Тодоров од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 4057, за цена од 240.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (12336)

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена Кавадарци, КП бр. 1233/3, култура лозје, класа 1, м.в. "Смолица", со површина 2.180 м², сопственост на Гордана Шикова од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 839, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (12339)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1(вон), КП бр. 7903, план 015, скица 015, м.в. "Друммот", култура лозје, класа 4, со површина 4.936 м² 1/2 идеален дел и КП бр. 7904, план 015, скица 015, м.в. "Друммот", култура лозје, класа 4, со површина 3.118 м² 1/2 идеален дел во сопственост на Јован Мурџев од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 2939, за цена од 24.300,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (12342)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП бр. 4350/1, план 79, скица 1, м.в. "Млака", класа 1, со површина 394 м², во КО Гостивар, сопственост на Максуди Мустафа и Фехрије од с.Д.Баџица, за цена од 24.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Ѓиноски" бб, Гостивар. (12346)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП бр. 2/110, 2/131, 2/135, м.в. "Прелаз", класа 7, 5 и 6, со површина 660 м², во КО Сушица 1, сопственост на Кољачевиќ Милорад Мара, за цена од 24.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Ѓиноски" бб, Гостивар. (12349)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје, класа 4, м.в. "Смолица", на КП бр. 5396 со површина 3339 м², лозје, класа 4, м.в. "Смолица", на КП бр. 5397/1 со површина 1874 м² и нива, класа 5, м.в. "Смолица", со површина 3144 м² сопственост на Диме Темков и Владимир Темков од Кавадарци, ул. "Блажо Алексов" бр. 13, за цена од 50.000,00 денари, евидентиран на ИЛ бр. 29 за КО Кавадарци 1 вон.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Кирил Грков, ул. "7-ми Септември" бр. 41, Кавадарци. (12353)

Станојко Ѓорѓиев од с.Биљановце - Куманово, продава нива во м.в. "Стари лозја", КП бр. 344, план 5, скица 6, класа 4, површина 6619 м². Опишаниот недвижен имот е евидентиран во ПЛ бр. 8 за КО Сопот.

Наведениот имот се продава за цена од 10.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмен понуду во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до Станојко Ѓорѓиев од с.Биљановце-Куманово. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (12528)

Се продава земјоделско земјиште нива класа 4, на КП бр. 7/2-11, на м.в. "Мал Пат", површина 2000 м² по ПЛ бр. 27 за КО Зубовце, сопственост на Таниќ Бори-воје Вукашин од Белград, за цена од 104.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Чедевски Марин, ул. "Гоце Делчев" бр.84, Гостивар. (12608)

Се продава земјоделско земјиште нива класа 5, на КП бр. 109-8, на м.в. "Ограда", површина 1200 м² по ПЛ бр. 27 за КО Зубовце, сопственост на Таниќ Бори-воје Вукашин од Белград, за цена од 368.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Чедевски Марин, ул. "Гоце Делчев" бр. 84, Гостивар. (12610)

Се продава земјоделско земјиште-ливада во КО Кадино и тоа: земјиште на КП 1048/2 на м.в. "Горни тополи", со површина 2355 м², КП 1049 на м.в. "Горни топлик", со површина 1410 м², КП 1050 на м.в. "Горни

топлик", со површина 1920 м², КП 1051 на м.в. "Горни тополи", со површина 2850 м², КП 1052 на м.в. "Горни топлик", со површина 5140 м², КП 1053 на м.в. "Горни топлик", со површина 3690 м², или вкупна површина 17365 м², сопственост на Владимир Каменковиќ, с.Кадино бр. 24, Скопје, за цена од 1 ДЕМ за м².

Се поникнуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Паунова, бул."Јане Сандански" бр. 7/16, Скопје. (12631)

Се продава пасиште со површина 5331 м², класа 5, на КП бр. 526, план 1, скица 4 во м.в. "Бучков камен", на КО Матка, сопственост на Бошковска Ника, за цена од 163.000,00 денари.

Се поникнуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Елизабета Станоевиќ-Токиќ, ул. "Партизански одреди" бр.101, Општина Карпош-Скопје. (12644)

Се продава земјоделско земјиште-нива со површина 500 м² на КП бр. 16/6, класа 4 за КО Кадино, во м.в. "Брќарница", сопственост на Арсов Љубомир, бул "АВНОЈ" бр. 92/3-7 Скопје, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков, ул."Јани Лукровски" бр.14, Гази Баба, Скопје. (12645)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 908/2 на м.в. "Правица", нива класа 3, со површина 2212 м² опишано по ПЛ бр. 1301 на КО Д.Палчиште, сопственост на Станоевски Јордан Илија и Спасовски Јордан Никола од с.Д.Палчиште-Тетово, за цена од 130.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул."ЈНА" бр.41, Тетово. (12780)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 301, план 4, скица 5, м.в. "Смокви", класа 2, со површина 875 м², и интензивно лозје на КП бр. 302, план 4, скица 15, м.в. "Смокви", класа 1, со површина 416 м²,

во КО Марвинци, сопственост на Атанасов Васил од с.Марвинци и Атанасова Снежана од Гевгелија, ул. "К. Неделковски" бр. 17, за цена од 6.000,00 денари.

Се поникнуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (12781)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 314 на м.в. "Рогопеч", нива класа 7, со површина 1983 м², КП бр. 482 на м.в. "Рогопеч", нива класа 7, со површина 4957 м², КП бр. 490 на м.в. "Рогопеч", нива класа 7, со површина 1749 м², КП бр. 505 на м.в. "Рогопеч", нива класа 7, со површина 455 м², опишано по ПЛ бр. 277 на КО Вејце, сопственост на Ибраими Селман Рамадан од с.Вејце-Тетово, за цена од 3.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул."ЈНА" бр.41, Тетово. (12782)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 268, м.в. "Слива", нива, класа 3, со површина 4512 м², сопственост на Ристеска Николина, ул. "Б.Корчагин" бр. 20, Прилеп, според ИЛ бр. 68 на КО Старо Лагово, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул."Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (12783)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 1179/1, нива, на м.в. "Суви Брест", класа 4, со површина 746 м², опишано во ПЛ бр. 159 на КО Пирок, сопственост на Фидани Исен од с.Пирок-Тетово, КП бр. 1179/3, нива, на м.в. "Суви Брест", класа 4, со површина 747 м², опишано во ПЛ бр. 874 на КО Пирок, сопственост на Фидани Авдириза од с.Пирок-Тетово и КП бр. 1179/4, нива, на м.в. "Суви Брест", класа 4, со површина 747 м², опишано во ПЛ бр. 875 на КО Пирок, сопственост на Мустафи Бурхамедин од с.Пирок-Тетово, вкупно за цена од 380.800,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул."ЈНА" бр 41/А, Тетово. (12787)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 14/6, м.в. "Ридот", класа 7, со површина 500 м², во КО Конско, сопственост на Кочева Зора од Гевгелија, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (12788)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 6526/2, нива, на м.в. "Клуково", класа 4, со површина 2817 м², опишано во ПЛ бр. 10265 на КО Тетово, сопственост на Берзати Цвида Мамут и Усеин, ул. "К.Ј.Питу" бр. 103 од Тетово, за цена од 563.460,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр 41/А, Тетово. (12789)

Се продава земјоделско земјиште во КО Манастир-рец Кавадарци, КП бр. 772, дел 14, план 004, скица 006, м.в. "Влашки Трла", култура нива, класа 3, со површина 4.242 м² во сопственост на Габер Соколов од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 353, за цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (12790)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 1715/6 на м.в. "Више Цеста", ливада класа 4, со површина 700 м², опишано по ПЛ бр. 994 на КО Непроштено, сопственост на Димковски Славев Јордан, ул. "Б.Симовски" бр. 55, Тетово, за цена од 220.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр.41, Тетово. (12791)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 97/3, лозје, на м.в. "Бигор", класа 3, со површина 403 м², опишано во ПЛ бр. 616 на КО Слатина, сопственост на Јонузи Шоуки Иса од Слатина-Тетово, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

то што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр 41/А, Тетово. (12792)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 957/2, нива, на м.в. "Лозје", класа 4, со површина 118 м², опишано во ПЛ бр. 335 на КО Г.Речица, сопственост на Фејзулаи Цемаил Исмет од с.Г.Речица-Тетово, за цена од 82.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр 41/А, Тетово. (12793)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 1374, на м.в. "Виница", шума класа 5, со површина 1627 м², заведена во ПЛ бр. 35 на КО Јелошник, сопственост на Милошевски Форко од с.Јелошник, а со место на живеење во с.Глоги, Тетово, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр 10, Тетово. (12794)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 12/25 идеален дел од КП бр. 1/1 на м.в. "Трн", нива класа 2, со површина 9605 м², заведена во ПЛ бр. 154 на КО Ратае, сопственост на Деспотовски Миле од Тетово, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр 10, Тетово. (12795)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 164/1, на м.в. "Грашарка", нива класа 5, со површина 729 м² и под иста КП бр. 164/1, нива класа 4, со површина од 2000 м² или вкупно 2729 м², заведена во ПЛ бр. 614 на КО Стенче, сопственост на Дабевски Стојан од с.Стенче, а со место на живеење во Гостивар, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр 10, Тетово. (12796)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-вон, парцела бр. 1081/2 во м.в. "Градиште", нива со површина 4820 м² во КО Неготино-вон, сопственост на Пашов Наил, ул. "Антигона" бр. 50, Неготино, за цена од 112.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр.138, Неготино. (12797)

Се продава недвижен имот нива класа 5, на КП бр. 2305/5, на м.в. "Поле", површина 600 м², КО Долно Соње, сопственост на Бранко Крстевски од Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарџовска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). Скопје. (12653)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП бр. 5683/12, план 27, скица 45, м.в. "Чивчинас", класа 4, површина 451 м² во КО Кучевиште, сопственост на Андонов Коста, ул. "Коце Металец" бр. 1-2/4, Скопје, за цена од 1.000,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем, Скопје. (12803)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП 2203, во КО Шишево, план 5, скица 10, м.в. "Шкрки", класа 3, со површина 802 м², сопственост на Ничевски Димитрија Радослава, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Слободан Поповски, ул. "Даме Груев" бр. 7 мезанин, Скопје. (12970)

Се продава земјоделско земјиште-пасиште, на КО Булачани, на КП бр. 288, на м.в. "Коштан", класа 6, површина 2123 м², заведено во ПЛ бр. 729, сопственост на Ристовска Будимка и тоа 24/28 идеален дел.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр.77 б. Гази Баба, Скопје. (12981)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 548 на м.в. "Купријан", класа 7, со површина 2804 м² опишано по ПЛ бр. 603 на КО Батинци, сопственост

на Атанасовски Петко, Ангеле и Горѓија по 1/3 идеална третина за цена од 210,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје. (13076)

Се продава земјоделско земјиште во КО Брушани, Кавадарци, КП бр. 581, план 7, скица 19, м.в. "Грчаровец", култура лозје, класа 5, со површина 6344 м² во сопственост на Ангел Мишков од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 20, за цена од 115.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (13456)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1 вон, КП бр. 7655, план 014, скица 014, м.в. "Желкин Дол", култура нива, класа 3, со површина 6509 м² и тоа 3000 м² во сопственост на Васил Мукаетов од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 340, за цена од 64.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (13457)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 15533/2, со површина 11040 м² во КО Велес, м.в. "Река Вардар", нива класа 3, сопственост на Попов Љубе од Велес, за цена од 15.000 ДМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Тоце Делчев" бр. 4, Велес. (13458)

Се продава дел од 1/2 (една идеална половина) од недвижен имот КП бр. 1734, план 8, скица 42, на м.в. "Плошник", шума класа 3, со површина 962 м², КП бр. 1989, план 8, скица 18, на м.в. "Голема Дупка", шума класа 3, со површина 1124 м², КП бр. 2325, план 11, скица 22, на м.в. "Голем рид", ливада класа 8, со површина 829 м², КП бр. 2936, план 5, скица 7, на м.в. "Село", под објект со вкупна површина 104 м² и КП бр. 2936, план 5, скица 7, на м.в. "Село", двор во вкупна површина 117 м², по ПЛ бр. 67 во КО Рогачево, сопственост на Синадиновска Даница од с.Доброште, за цена од 240.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул. "ЈНА" бр.61, Тетово. (13459)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 3094/2, план 65, скица 480, м.в. "Пржолот", класа 3, со површина 1605 м², за купопродажна цена од 20.000,00 денари, и нива на КП бр. 3481, план 75, скица 508, во

м.в. "Друм" класа 3, со површина 2179 м², за купопродажна цена од 30.000,00 денари и двете евидентирани во ПЛ бр. 701, КО Сирково, издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Јанев Никола Петре, ул. "И.Л.Рибар" бр. 4/7, Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (13460)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2268, план 11, скица 34, м.в. "Село", култура нива, класа 4, со површина 216 м², заведена во ПЛ бр. 35 на КО Пчиња, сопственост на Цаневски Новко, ул. "3-та МУБ" бр. 79, Куманово, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1а, Куманово. (13461)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1781, план 4, скица 41, м.в. "Г.Крайште", култура нива, класа 5, со површина 1254 м² и КП 1781, план 4, скица 41, м.в. "Г.Крайште", култура нива, класа 4, површина 600 м², заведени во ПЛ бр. 463 на КО Отља, сопственост на Алили Зејадин од с.Отља Куманово, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1а, Куманово. (13462)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2016, план 7, скица 13, м.в. "Корија", култура нива, класа 5, со површина 4250 м², заведени во ПЛ бр. 796 на КО Лопате, сопственост на Циковска Славица од с.Лопате и Илиевски Гроздан од с.Лопате, Куманово, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1а, Куманово. (13463)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 61, план 2, скица 2, м.в. "Преслаб", култура нива, класа 4, со површина 8827 м² и КП 3292/2, план 12, скица 36, м.в. "Ливади", култура нива, класа 5, површина 341 м², заведени во ПЛ бр. 469 на КО Пчиња, сопственост на Трајковски Горѓи од ул. "Љуботенска" Бутел, Скопје и Трајковски Славко ул. "Л.Гера" бр. 16/19, Скопје, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1а, Куманово. (13464)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 (една идеална четвртина) од нива на КП бр. 186, м.в. "Село", класа 4, со површина 440 м², заведена во ПЛ бр. 2, за КО Прељубје и нива на КП 474 на м.в. "Вича" класа 6, површина 5966 м² заведена во ПЛ бр. 73 за КО Прељубје, сопственост на Цурковски Благој Митко од с.Прељубје - Ресен, за цена од 260.905,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (13465)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 1765, дел 2, м.в. "Волкодер", класа 4, со површина 9,26 ари, и нива на КП 1766 дел 2, на м.в. "Вокодер" класа 4, површина 8,10 ари заведени во ПЛ бр. 453 за КО Болно, сопственост на Апостоловски Кире Јордан од Скопје, за цена од 101.209,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (13466)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 1247, м.в. "Каменче", класа 1, со површина 1786 м², заведена во ПЛ бр. 152, за КО Љубојно, сопственост на Алабаковски Лазо Ламбро од с.Љубојно-Ресен за цена од 160.740,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (13467)

Се продава земјоделско земјиште, две идеални третини односно 5086 м² од КП бр. 99, нива, класа 3, со вкупна површина 7629 м², на м.в. "Бузулец" опишано во ПЛ бр. 291 на КО Моришта, сопственост на Мијоска Митра, Мијоски Новен и Мијоски Љубомир од Скопје, за цена од 1.953.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Вирџинија Баута, ул. "Струшки кепенци" бр. 1, Струга. (13468)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 1562/4 на м.в. "Прековец", нива класа 3, со површина 832 м², опишано по ПЛ бр. 1599 на КО Боговиње и 1/2 (една идеална половина) од КП бр. 1562/8 на м.в. "Прековец" пат во површина од 82 м² опишано по ПЛ бр. 615 за КО Боговиње, сопственост на Хавзију Јусуф Ружди од с.Пирок-Тетово, за цена од 16.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр.41, Тетово. (13469)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 475/2, нива, на м.в. "Поводеници", класа 3, со површина 9098 м², опишано во ПЛ бр. 5459 на КО Прилеп, се продава само 1/4 (идеална четвртина) сопственост на Ристески Кири, ул. "Б.Корчагин" бр. 40, Прилеп, за цена од 33.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр 8, Прилеп. (13470)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 981, нива, на м.в. "Пепелиште", класа 4 и 5, со површина 2548 м², опишано во ПЛ бр. 69 на КО Ропотово, сопственост на Стефаноска Добрица, ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 6/14, Прилеп, за цена од 33.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр 8, Прилеп. (13471)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 10/3, нива, на м.в. "Калканица", класа 5, со површина 4412 м², опишано во ПЛ бр. 54 на КО Селце, сопственост на Ристеска Даница, ул. "Ј.Јорданоски" бр. 60-а, Прилеп, за цена од 14.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр 8, Прилеп. (13472)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 5712/1, градина, на м.в. "Голомешница", класа 2, со површина 2831 м², опишано во ПЛ бр. 970 на КО Кривогаштани, сопственост на Денкоска Анита, ул. "Е. Кардељ" бр. 61, Скопје, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр 8, Прилеп. (13473)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 идеален дел од КП бр. 1158-3-4, нива, класа 3, на м.в. "Прекаче", со површина 11047 м², заведена во ПЛ бр. 1239 на КО Чегране, сопственост на Амети Теки Агим од с.Чегране, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи, ул. "Кеј Братство" бр 5-А, Гостивар. (13474)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/12 (една идеална дванаестинка), од КП бр. 2112 на м.в. "Село", пат во површина 463 м², опишано по ПЛ бр. 950 на КО Пирок, сопственост на Редели Сабита Цемиљ, и 1/12 (една идеална дванаестинка) од КП бр. 2112 на м.в.

"Село", пат во површина 463 м², опишано по ПЛ бр. 950 на КО Пирок, сопственост на Редели Сабита Билал, за вкупна цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр.41, Тетово. (13475)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 2794, план 12, скица 34, во м.в. "Авди Гроб", нива класа 4, со површина 469 м², КП бр. 2795, план 12, скица 34, во м.в. "Авди Гроб", нива класа 3, со површина 1249 м² и трстици од 3 класа во површина 48 м² заведени во ПЛ бр. 346 за КО Лојане, сопственост на Мициќ Славољуб од с.Табановце, Куманово

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски, ул. "Ленинова" бб, Куманово (13476)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (по една идеална половина) од КП бр. 2918 на м.в. "Камен мост", нива класа 3, со површина 3577 м² и од КП бр. 2919 на м.в. "Камен мост", нива класа 3, со површина 1186 м² и двете во КО Струга по ПЛ бр. 2014, сопственост на Исмаили Исмаил Кадри од с.Заграчани, за цена од 128,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски, ул. "Плоштад на Революција" бб, Струга. (13477)

Се продава земјоделско земјиште во КО Гопчели-нива, на КП бр. 39/3, во м.в. "Авлија", класа 6, со површина 1077 м², нива на КП бр. 62, м.в. "Сучкт", класа 6, со површина од 2358 м², нива на КП бр. 70, м.в. "Сучкт", класа 5, со површина од 2304 м², нива на КП бр. 71, м.в. "Сучкт", класа 6, со површина од 3099 м², нива на КП бр. 96, м.в. "Авлија", со површина од 2483 м², пасиште на КП бр. 96, м.в. "Авлија", класа 6, со површина од 2483 м², пасиште на КП бр. 97, м.в. "Авлија", класа 5, со површина од 1382 м², нива на КП бр. 105, м.в. "Карабучук", класа 6, со површина од 2800 м², пасиште на КП бр. 106, м.в. "Карабучук", класа 5, со површина од 11881 м², пасиште на КП бр. 108, м.в. "Карабучук", класа 4, со површина од 2026 м² сите во сопственост на Амети Кемал од с.Гопчели-Валандово, за цена од 1.000,00 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр 4, Гевгелија. (13478)

Се продава земјоделско земјиште во КО Јосифово-нива, на КП бр. 1606/2, план 12, скица 70 во м.в. "Под Насип", класа 2, со површина 3000 м² во сопственост на Динев Ристо од Гевгелија и Динев Ангел од с.Јосифово, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се

изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр 4, Гевгелија. (13479)

Се продава земјоделско земјиште во КО Гопчели-пациште, на КП бр. 48, во м.в. "Авлија", класа 5, со површина 440 м², пасиште на КП бр. 50, м.в. "Авлија", класа 5, со површина од 285 м², нива на КП бр. 72, м.в. "Сучкт", класа 6, со површина од 2304 м², нива на КП бр. 73, м.в. "Дуванџик", класа 7, со површина од 4509 м², нива на КП бр. 91, м.в. "Авлија", со површина од 245 м², нива на КП бр. 107, м.в. "Карабучук", класа 5, со површина од 8124 м², нива на КП бр. 116, м.в. "Сучкт", класа 5, со површина од 3127 м², во сопственост на Кемалиева Фатиме од с.Гопчели-Валандово, за цена од 1.000,00 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр 4, Гевгелија: (13480)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: "Совет на општина Гази Баба - Скопје". (13883)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско претпријатие "Бетехна" д. о. о. Скопје". (14043)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за застапување трговија и услуги на големо и мало "Симпекс" д.о.о. Скопје". (14369)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Т.Д. за трговија на големо и мало "БИ - ДА - КО" Олга д о о е л Скопје". (14372)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Чековна картичка бр.8878-90, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Бранислав Михајловски, Штип. (12937)

Чековна картичка бр.6495/83, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Весна Трајкова, ул. "Ц.Јованова" бр.14, Штип. (13004)

Свидетелство за родделение на име Мирчески Даниел, ул. "Р.Секирчанец" бр. 2, Прилеп. (12930)

Свидетелство на име Каритан Ферати, ул. "Охридска" бр.12, Тетово. (12931)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Мухареми Гезмије, Тетово. (12934)

Свидетелство на име Идризи Фадил, с.Форино, Гостивар. (12935)

Свидетелство на име Љатифи Ђурим, с.Желино, Тетово. (12938)

Свидетелство на име Стојчев Ванчо, ул. "К.Баир" бр.19, Радовиш. (12939)

Свидетелство за 1 година, издадено од ДСМУ "Јане Сандански"-Штип на име Сашко Наков, Свети Николе. (12943)

Свидетелство на име Којчева Марија, с. Долни Дисан, Неготино. (12943)

Свидетелство на име Ораноски Садику, с.Дебреште, Прилеп. (12948)

Свидетелство на име Салиу Исак, с.Форино, Гостивар.

Свидетелство на име Георгиевски Раде, с.Киселица, Крива Паланка. (13008)

Свидетелство на име Весија Салиоски, с. Житоше, Прилеп. (13015)

Свидетелство на име Зија Весели, с.Порој, Тетово.

Свидетелство на име Локман С Помпе, с. Бузалково, Велес. (13022)

Свидетелство на име Богатинов Стојанче, с.Чешиново, Кочани. (13023)

Свидетелство за 8 одделение на име Маркова Маја, с. Спанчево, Кочани (13024)

Пасош бр. 971259/97, издаден од УВР - Тетово на име Бериша Нухман, с. Отушиште, Тетово. (41923)

Пасош бр. 1289495/99, издаден од УВР - Велес на име Ѓошев Зоран, ул. "С. Ефтовски" бр. 2 а, Велес. (12920)

Пасош бр. 1003660/97, издаден од УВР - Скопје на име Беким Халили, ул. "Ц. Димов" бр. 116, Скопје. (12969)

Пасош бр. 955703/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Јусуфи Адем, с. Кондово, ул. "2" бр. 83, Скопје. (13010)

Пасош бр. 1010386/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Илиќ Урош, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 22-3/3, Скопје.

Пасош на име Исније Таири, с. Нераште, Тетово. (13018)

Пасош бр. 569864/95, издаден од ОВР - Велес на име Јовановски Стојче, с. Оговица, Велес. (13035)

Пасош бр. 534160/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Ѓакова Риза, ул. "Н. Мартиновски" бр. 25, Скопје. (13036)

Пасош бр. 834867/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Суљов Африм, ул. "1800" бр. 32, с. Идризово, Скопје.

Пасош бр. 0497069, издаден од УВР - Гевгелија на име Станчев П. Андо, ул. "Пролетерска" бр. бр. 19, Богдани.

Пасош бр. 1329105 на име Дојрановска Славица, ул. "Караорман" бр. 3, Гевгелија. (11843)

Чекови од бр. 00800207 до 00800215, од тековна сметка бр. 7670-79 на име Сашо Стојановски, ул. "Димитар Влахов" бр. 48, Битола. (12944)

Чекови од бр. 3689551 до 3689570, од тековна сметка бр. 749753, издадени од Поштанска штедилница - Скопје на име Митова Ратка, Скопје. (12964)

Работна книшка на име Арбутина Олга, Скопје. (12925)

Работна книшка на име Стојкова Лилјана, с. Дражево 1, Струмица. (12927)

Работна книшка на име Стојковски Томе, с. Дражево 1, Струмица. (12928)

Работна книшка на име Мефахир Сусана, ул. "Ј. Пиперката" бр. 3, Битола. (12929)

Работна книшка на име Ислами Рефет, с. Равен, Гостивар. (12936)

Работна книшка на име Горгиева Снежана, Свети Николе. (12941)

Работна книшка на име Цветаноска Снежана, Прилеп.

Работна книшка на име Грашкоска Даница, Прилеп.

Работна книшка на име Зудије Мемини, Тетово. (12949)

Работна книшка на име Мифтари Кефсер, Тетово.

Работна книшка на име Селими Сафет, с. Речане, Гостивар. (12951)

Работна книшка на име Горевски Ацо, Охрид. (12953)

Работна книшка на име Имероски Мустафа, Струга.

Работна книшка на име Тркл Бисерко, Прилеп. (12958)

Работна книшка на име Глигороска Снежана, Прилеп.

Работна книшка на име Османи Фериз, с. Видуше, Гостивар. (12960)

Работна книшка на име Насуфоска Шефије, Гостивар.

Работна книшка на име Кадриоски Гафур, с. Жировница, Гостивар. (12962)

Работна книшка на име Ајдари Риза, с. Врбјане, Гостивар. (12963)

Работна книшка на име Оџески Тасим, с. Жировница, Гостивар. (12966)

- Работна книшка на име Алуси Намик, с. Жировница, Гостивар. (12967)
- Работна книшка на име Мифтари Нусрет, с. Жировница, Гостивар. (12968)
- Работна книшка на име Ѓорѓевиќ Софија, Скопје. (12972)
- Работна книшка на име Ѓоѓиевски Васе, Скопје. (12972)
- Работна книшка на име Попоска Слаѓана, ул. "С. Симоновски" бр. 16, Гостивар. (12973)
- Работна книшка на име Ончева Александра, Скопје. (12975)
- Работна книшка на име Гуго Селим, с. Жировница, Гостивар. (12975)
- Работна книшка на име Картоски Абедин, с. Жировница, Гостивар. (12976)
- Работна книшка на име Абдули Исмет, с. Требиште, Гостивар. (12977)
- Работна книшка на име Османи Васвије, с. Видуше, Гостивар. (12978)
- Работна книшка на име Рамадани Зекир, с. Требиште, Гостивар. (12979)
- Работна книшка на име Сефедини Асан, с. Врбјане, Гостивар. (12980)
- Работна книшка на име Јашари Мазлам, с. Жировница, Гостивар. (12982)
- Работна книшка на име Мусаи Илбер, ул. "М. Угринова" бр. 17, Гостивар. (12983)
- Работна книшка на име Шабани Иљмија, с. Жировница, Гостивар. (12984)
- Работна книшка на име Арслани Џеват, с. Жировница, Гостивар. (12985)
- Работна книшка на име Арифџи Ирфан, с. Врбјане, Гостивар. (12986)
- Работна книшка на име Ејупи Насер, с. Присојница, Гостивар. (12987)
- Работна книшка на име Салиу Сеат, с. Врбјане, Гостивар. (12988)
- Работна книшка на име Шабани Алија, с. Врбјане, Гостивар. (12989)
- Работна книшка на име Ибраимоска Анифа, с. Косоврасти, Гостивар. (12990)
- Работна книшка на име Ајдари Зекир, с. Врбјане, Гостивар. (12992)
- Работна книшка на име Рашиќи Муса, с. Ростуше, Гостивар. (12993)
- Работна книшка на име Арслани Насер, с. Врбјане, Гостивар. (12994)
- Работна книшка на име Шаќири Целадин, с. Врбјане, Гостивар. (12995)
- Работна книшка на име Томеска Силвана, ул. "М. Угринова" бр. 56, Гостивар. (12996)
- Работна книшка на име Арсланоски Намик, с. Жировница, Гостивар. (12997)
- Работна книшка на име Абду Целал, с. Требиште, Гостивар. (12998)
- Работна книшка на име Мустафаи Агим, с. Врбјане, Гостивар. (12999)
- Работна книшка на име Реџепи Реџеп, с. Жировница, Гостивар. (13000)
- Работна книшка на име Џемал Мурсели, Тетово. (13006)
- Работна книшка на име Попова Звезда, Велес. (13007)
- Работна книшка на име Ди Сиво Салваторе, Битола. (13025)
- Работна книшка на име Зоран Милошески, Гостивар. (13025)
- Работна книшка на име Ѓорѓиева Гургена, с. Лески, Винаца. (13025)
- Работна книшка на име Ангеловски Бобан, Куманово. (13034)
- Работна книшка на име Орхидеја Срезоска, Гевгелија. (13034)
- Работна книшка на име Митсва Роза, Струмица. (13034)
- Работна книшка на име Мирко Илиоски, Прилеп. 13044
- Работна книшка на име Адеми Бекир, с. Копанце, Тетово. (13053)
- Работна книшка на име Божиноска Даринка, с. Вруток, Гостивар. (13058)
- Работна книшка на име Веселка Спасојевиќ, Скопје. (13058)
- Воена книшка на име Љубе Ристески, с. Требеништа, Охрид. (12952)
- Пасош бр. 1302866/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Фазли Буран, Скопје. (11790)
- Пасош бр. 1182215 на име Алији Аднан, с. Врпчиште, Гостивар. (11078)
- Даночна картичка ЕДБ. 5006993103019, издадена од Управа за приходи - Гевгелија на име ТП "Вики" - Костадинов Славчо, с. Давидово, Гевгелија. (13642)
- Пасош бр. 686637/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Нешиќ Маја, ул. "Видоје С.-Бато" бр. 19-1/1, Скопје. (13303)
- Пасош бр. 627013/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Стаменковска Верка, ул. "Видоје С.-Бато" бр. 77-3/28, Скопје. (13309)
- Пасош бр. 791908/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Идризи Дехран, ул. "Селечка Планина" бр. 2, Скопје. 13341
- Пасош бр. 761072/95, издаден од УВР - Куманово на име Алиса Куртиш, ул. "Бајрам Шабани" бр. 15, Куманово. (13407)
- Пасош бр. 960266, издаден од ОВР - Кичево на име Танаас Богески, ул. "11-ти Септември" бр. 90, Кичево. (13407)
- Пасош бр. 1062834 на име Џајдари Зулкани, с. Топлица, Гостивар. (13426)
- Пасош бр. 1090818 на име Османи Зулкани, с. Форно, Гостивар. (13432)
- Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 19/2000 за пасош бр. 621001/95, на име Катовиќ Сулџка, с. Љубош, Скопје, се сторнира. (13444)
- Пасош бр. 1055254 на име Сиљаноска Мирјана, ул. "Ѓорче Петров" бр. 12, Охрид. (13490)
- Пасош бр. 1046466 на име Исмаил Јахија, с. Оризаре, Куманово. (13491)
- Пасош бр. 824045 на име Исмаили Кефлија, с. Бродец, Гостивар. (13493)
- Пасош бр. 1148245, издаден од УВР - Битола на име Енис Јахиз, ул. "Сремска" бр. 13, Битола. (13494)
- Пасош бр. 1302275/99, издаден од УВР - Скопје на име Сулејман Мурат, ул. "Р. Петковски" бр. 4 а, Скопје. (13498)
- Пасош бр. 0825483/96, издаден од УВР - Тетово на име Сами Сабат, с. Шемшово, Тетово. (13501)
- Пасош бр. 995730/97, издаден од УВР - Скопје на име Петровиќ Горица, ул. "А. Митрев" бр. 1/1, Скопје. (13532)
- Пасош бр. 131186/93, издаден од УВР - Скопје на име Џемаили Сејфулислам, ул. "Прохор Пчински" бр. 53, Скопје. (13540)
- Пасош бр. 1095761/98, издаден од УВР - Куманово на име Павловиќ Бинас, ул. "Братство единство" бр. 4, Куманово. (13560)
- Пасош бр. 745619/95, издаден од УВР - Скопје на име Младеновиќ Оливера, ул. "Јане Сандански" бр. 110-5/7, Скопје. (13608)
- Пасош бр. 1352880/2000, издаден од ГУВР - Скопје на име Андонова Елисавета, ул. "Тодор Чангов" бр. 25/2, Скопје. (13625)
- Пасош бр. 0960890, издаден од УВР - Прилеп на име Ѓорѓиоски Златко, ул. "Димче Антулески" бр. 16, Прилеп. (13644)
- Пасош бр. 0232174/94, издаден од ОВР - Гостивар на име Идризи Абдурахим, с. Форно, Гостивар. (13644)
- Пасош бр. 1155195/98, издаден од УВР - Тетово на име Харун Адеми, с. Вешала, Тетово. (13767)
- Пасош бр. 1232153, издаден од УВР - Скопје на име Беадин Амзовски, ул. "Челопек" бр. 54, Скопје. (13775)

- Пасош бр. 1011337, издаден од УВР - Гостивар на име Алиу Мујдин, с. Форино, Гостивар. (13778)
- Пасош бр. 957678/96, издаден од УВР - Скопје на име Стефановски Златимир, ул. "Востаничка" бр. 68ж, Скопје
- Пасош бр. 1185128/99 на име Меноски Илми, с. Милодежда, Струга. (13840)
- Пасош бр. 524730 на име Стерфановиќ Бранко, ул. "Питу Гули" бр. 5А, Охрид. (13841)
- Пасош бр. 138671/93, издаден од ОВР - Струга на име Шеј Ади, с. Велешта, Струга. (13842)
- Пасош бр. 18044, издаден од ОВР - Струга на име Мурати Кибарет, с. Шум, Струга. (13843)
- Пасош бр. 246670/94, издаден од УВР - Тетово на име Канија Узаир, с. Урвич, Тетово. (13844)
- Пасош бр. 614467/95, издаден од ОВР - Струга на име Села (Дервиши) Ермире, с. Делогожда, Струга. (13845)
- Пасош бр. 727118/95, издаден од УВР - Скопје на име Путовиќ Горан, ул. "Ѓ. Горевски" бр. 15 б, Скопје. (13879)
- Пасош бр. 1347297/2000, издаден од УВР - Скопје на име Смилев Бојан, ул. Ѓ. Петров бр. 1/1-1, Скопје. (13881)
- Пасош бр. 306495, издаден од ОВР - Гостивар на име Ерол Сарачи, ул. "Б. Кидрич" бр. 56, Гостивар. (13884)
- Пасош бр. 345954/94, издаден од УВР - Куманово на име Дестани Шпенди, с. Лојане, Куманово. (13919)
- Пасош бр. 1109070/2000, издаден од УВР - Тетово на име Шакир Касами, с. Гргурница, Тетово. (13925)
- Пасош бр. 458681/94, издаден од УВР - Тетово на име Дехари Пајазит, с. Гајре, Тетово. (13926)
- Пасош бр. 1148135 на име Огненовски Васил, ул. "Пробиштипска" бр. 1, Битола. (13927)
- Пасош бр. 1180636, издаден од ОВР - Кичево на име Лика Африм, с. Зајас, Кичево. (13928)
- Пасош бр. 0746687, издаден од ГУВР - Скопје на име Горан Пешевски, ул. "Јужноморavsка бригада 2" бр. 8, Скопје. (13931)
- Пасош бр. 34518 на име Сами Феизовски, ул. "Боримечка" бр. 8, Битола. (13933)
- Пасош бр. 1342634/2000, издаден од УВР - Тетово на име Сехас Алија, с. Челопек, Тетово. (13939)
- Пасош бр. 0314712/94, издаден од УВР - Крива Паланка на име Александар Велиновски, с. Дубровница, Крива Паланка. (13941)
- Пасош бр. 678014/95, издаден од УВР - Скопје на име Хизри Адеми, ул. "А. Авдовиќ" бр. 53, Скопје. (13942)
- Пасош бр. 1306282 на име Гаврилова Емилија, ул. "25 Мај" бр. 18, Штип. (13943)
- Пасош бр. 1376093, издаден од УВР - Скопје на име Санев Петар, ул. "К. Ј. Питу" бр. 24/2-17, Скопје. (13944)
- Пасош бр. 980971/97 на име Татеша Беќим, ул. "Маркс Енгелс" бр. 13А, Струга. (13945)
- Пасош бр. 980973/97 на име Татеша Ермира, ул. "Маркс Енгелс" бр. 13А, Струга. (13946)
- Пасош бр. 1017309/98 на име Селманоски Тасим, с. Лабуништа, Струга. (13950)
- Пасош бр. 367178/94, издаден од ОВР - Струга на име Исмаили Васви, с. Франгово, Струга. (13951)
- Пасош бр. 1079354, издаден од УВР - Тетово на име Илјази Башким, с. Боговиње, Тетово. (13952)
- Пасош бр. 0868143 на име Котевски Зоран, с. Трновци, Битола. (13953)
- Пасош бр. 1126579/98 на име Абдураман Џафероски, с. Јакреново, Крушево. (13954)
- Пасош бр. 477256/94, издаден од УВР - Скопје на име Барачи Олгица, ул. "М. Богоевски" бр. 52 б, Скопје.
- Пасош бр. 5823051, издаден од УВР - Тетово на име Мурати Бесник, с. М. Речица, ул. "167" бр. 110, Тетово. (14049)
- Пасош бр. 1300749/2000, издаден од УВР - Крива Паланка на име Кирилов Стојадин, ул. "Кочо Рацин" бр. 66, Крива Паланка. (14050)
- Работна книшка на име Дарко Здравковски, Скопје.
- Работна книшка на име Стојановска, Лепа, Скопје.
- Работна книшка на име Јаија Демирали, с. Грушино, Скопје. (13938)
- Чековна картичка бр. 1996401 и чековите од бр. 3797912 до 3797915, издадени од Поштенска штедилница - Скопје на име Диневска Петкана, Скопје. (13940)
- Свидетелство за 8 одделение на име Сефери Шерифе, с. Корито, Гостивар. (13922)
- Диплома за водо-инсталатер, издадена од ССУ "Коце Металец" - Скопје на име Тодоровски Љупчо, ул. "Гоце Делчев" бр. 141, населба Илинден, Скопје. (13932)
- Даночна картичка бр. 4030994341554, издадена од Управа за приходи - Скопје на име У.Т.П. "Цирус" увоз-извоз д.о.о., Скопје. (13924)
- Магнетна картичка бр. 40120-601-407557, издадена во Скопје на име У.Т.П. "Цирус" увоз-извоз д.о.о., Скопје.
- Потврда бр. 2889 на 544 акции, издадена од АД "Макстил" - Скопје; потврда бр. 3083 на 473 акции, издадена од РЖ Вал. за ленти - Скопје; потврда бр. 2865 на 23 акции, издадена од РЖ "Економика" - Скопје; потврда бр. 2871 на 10 акции, издадена од РЖ Техничка контрола - Скопје; потврда бр. 2889 за 26 акции, издадена од АДФ "Угогур" - Скопје; потврда бр. 2894 а 24 акции, издадена од РЖ "Транспорт" - Скопје; потврда бр. 2891 за 6 акции, издадена од АД "Институт" - Скопје; Потврда бр. 2932 а 13 акции, издадена од АД "ОКПОР" - Скопје и потврда бр. 3075 за 788 акции, издадена од АД "Ладна валавница" - Скопје на име Нејазо Беќири, Скопје. (13880)
- Работна книшка на име Зулбеар Рамадан, с. Буковиќ, Скопје. (13238)
- Работна книшка на име Василеска Љубица, Скопје.
- Работна книшка на име Андреевска Анета, Скопје.
- Работна книшка на име Николова Муша, Скопје. (13340)
- Работна книшка на име Сашо Стојманов, Скопје. 13343
- Работна книшка на име Накова Убавка, Кочани. 13366
- Работна книшка на име Јованов Саше, Делчево. (13370)
- Работна книшка на име Ефтимов Ванчо, с. Габрово, Делчево. (13372)
- Работна книшка на име Петковска Лиле, с. Д. Оризари, Битола. (13400)
- Работна книшка на име Мамудоски Себајдин, ул. "М. Козар" бр. 123, Прилеп. (13409)
- Работна книшка на име Горгиоска Милка, ул. "Тризла" бр. 121, Прилеп. (13411)
- Работна книшка на име Зоран Василевски, Тетово.
- Работна книшка на име Цветкоски Младен, Гостивар.
- Работна книшка на име Идриз Раман, Скопје. (13441)
- Работна книшка на име Колик Семира, Скопје. (13488)
- Работна книшка на име Жанета Гелска, Скопје. (13492)
- Работна книшка на име Љубица Карајкова, Гевгелија.
- Работна книшка на име Краљевски Зоран, Куманово.
- Работна книшка на име Јордановска Снежана, Куманово. (13519)
- Работна книшка на име Петар Поповски, с. Бистрица, Битола. (13543)
- Работна книшка на име Бојковски Стојан, Скопје.
- Работна книшка на име Калазиски Драги, с. Град, Делчево. (13595)
- Работна книшка на име Чокиров Ванчо, Струга. (13619)
- Работна книшка на име Бежоски Блаже, Прилеп. 13635
- Работна книшка на име Мевмед Рашити, с. Ростуше, Гостивар. (13641)

- Работна книшка на име Самарџоски Сашо 10, Скопје. (13656)
- Работна книшка издаден од во Скопје на име Енвер Реџепа, Скопје. (13714)
- Работна книшка на име Ајрула Кадри, с. Кондово, Скопје. (13727)
- Работна книшка на име Дегерли Алтан, Скопје. (13773)
- Работна книшка на име Ештреф Ала, Скопје. (13774)
- Работна книшка на име Исмаил Рамадан, Скопје. (13369)
- Воена книшка на име Мигев Ваенл, кеј "30 Август" бр. 29, Винаца. (13369)
- Воена книшка на име Сулеманов Сулеми, Винаца. (13776)
- Воена книшка на име Рустеми кемал, Скопје. (13776)
- Чековна картичка бр. 5782713, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Милошевска Верка, Скопје. (13486)
- Чековна картичка бр. 1528238 и чековите од бр. 5182015 до 5182032, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Салваринов Ташко, Скопје. (13487)
- Чековна картичка бр. 0012886871 и чекови, бр. 0090003623743 и 0090003623749, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Петровска Јадранка, Скопје. (13650)
- Свидетелство за 8 одделение на име Спендима Истрефи, с. Велешта, Струга. (13374)
- Свидетелство за 5 одделение на име Алатан Сеји, с. Велешта, Струга. (13375)
- Свидетелство за 8 одделение на име Наси Трена, с. Велешта, Струга. (13376)
- Свидетелство за 8 одделение на име Фадила Скендери, с. Велешта, Струга. (13377)
- Свидетелство за 8 одделение на име Арменц Зуди Винаца, с. Велешта, Струга. (13378)
- Свидетелство за 8 одделение на име Алиде Купа, с. Велешта, Струга. (13380)
- Свидетелство за 7 одделение на име Берије Шеху, с. Велешта, Струга. (13398)
- Свидетелство на име Арифовски Гевгени, с. Канатларци, Прилеп. (13412)
- Свидетелство за 8 одделение на име Мустафи Зимрие, ул. "Кариш" бр. 5, Тетово. (13416)
- Свидетелства за 1, 2 и 3 година, издадени од ДСТУ "Наце Ђубони"-Куманово на име Георгиевски Горан, Куманово. (13452)
- Свидетелство за 8 одделение на име Милошевски Јоле с. Оморани-Богомила, Велес. (13499)
- Свидетелство за 8 одделение на име Златанова Вона, с. Чешиново, Кочани. (13513)
- Свидетелство на име Ончевски Душко, Берово. (13514)
- Свидетелство на име Спасов С. Васе, ул. "Плачковница" бр. 231, Радовиш. (13521)
- Свидетелство за 8 одделение на име Ибрамоски Гулдин, с. Цриллиште, Прилеп. (13549)
- Свидетелство на име Јакупи Муртезан, с. Нераште, Тетово. (13553)
- Свидетелство на име Ревјете Селама, с. Селце, Тетово. (13557)
- Свидетелство на име Метур Емрули, с. Добридол, Гостивар. (13557)
- Свидетелство за 2 година на име Агрон Мисми, с. Боговиње, Тетово. (13565)
- Свидетелство за 5 одделение на име Мемедоски Цаил Фазанерија, Гостивар. (13568)
- Свидетелство за 4 одделение, издадено од ОУ "Кирил и Методиј" - с. Извор на име Давчески Иле, с. Извор, Велес. (13571)
- Свидетелство на име Алиева Манорија, ул. "Крали Марко" бр. 41, Велес. (13573)
- Свидетелство на име Вучковиќ Габриела, ул. "Д. Осоговски" бр. 23, Винаца. (13582)
- Свидетелство на име Кочоски Драге, с. Сарајино, Тетово. (13637)
- Свидетелство на име Сахири Ресније, с. Стримница, Тетово. (13640)
- Свидетелства за 1 и 2 година, издадени од Фиск Учили. "М. М. Брицо" Скопје на име Данилов Дарко, Скопје. (13846)
- Свидетелство за 2 година, издадени од "Орце Николов" Скопје на име Ристовски Зоран, Скопје. (13846)
- Диплома на име Буцковски Митко, с. Ц. Двор, Ресен. (13522)
- Диплома на име Гешовски Миле, ул. "Првомајска" бр. 14 Штип. (13522)
- Диплома, издадена од ГМО Винолина на име Костадин Богдановски, ул. "Б. Горев" бр. 104 А, Велес. (13524)
- Диплома за средно образование на име Орце Трајковски кеј "8 Септември" бр. 187/2, Радовиш. (13623)
- Диплома на име Рочески Киро, ул. "Орде Чопела" бр. 38 Прилеп. (13630)
- Службена легитимација (даночен инспектор) на име Јане Атанасов, ул. "Роза Петрова" бр. 102-5/14, Кочани. (13523)
- Здравствена легитимација на име Демиров Абедин, "Рад пат" бр. 131, Штип. (13523)
- Здравствена легитимација на име Јованова Велика, с. Древено, Пробиштип. (13626)
- Книшка на име Делебанов Томислав, ул. "Т Пановски" бр. 17, Битола. (13629)
- Месечна карта на име Нестороска Тања, с. Ратае, Тетово. (13638)
- Лична карта бр. 17736 и здравствена легитимација на име Поповска Нада, ул. "8 Септември", Пробиштип. (13421)
- Уверение за положен испит на име Мазлами Ибраим, с. Сенокос, Гостивар. (13421)
- Даночна картичка бр. 4030995274508 на име "Таурус-М", Струмица. (13184)
- Даночна картичка бр. 4030993346080, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име ОО на ОУ "Ацо Шопов", Скопје. (13192)
- Даночна картичка бр. 4027997119177, издадена од Управа за приходи - Струмица на име ТД "Митре - Маркет", Струмица. (13489)
- Даночна картичка бр. 4027990105685 издаден од Управа за приходи - Струмица на име ДПТУ "Инекс" ДООЕЛ, с. Ново Кањарево бр. 27, Струмица. (13495)
- Даночна картичка бр. 5030990122991, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име СГД "Филип", Скопје. (13748)
- Чекови бр. 0070004133282 од бр. 0120000279199 до 0120000279203 и броевите 0070004040407, 0070004040406, од тековна сметка бр. 30387/95, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Глигоров Драган, Скопје. (13299)
- Чекови од бр. 0010004583646 до 0010004583662 (вкупно 17 чека), од тековна сметка бр. 54330/80, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Гајдов Борислав, Скопје. (13301)
- Чекови издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Младеновски Миле, Штип. (13428)
- Решение за работа на име Османи Синази, с. Врапчиште, Гостивар. (13428)
- Пасош бр. 1093256/98, издаден од ОВР - Винаца на име Димитров Ванчо, ул. "Д. осоговски" бр. 43, Винаца. (14056)
- Пасош бр. 867119/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Селмани Незир, ул. "147 БИС" бр. 13, Скопје. (14073)
- Пасош бр. 727314/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Дидара Сулејман, ул. "Виргино" бр. 69, Скопје. (13573)

- (14077) Пасош бр.1280063 на име Пелливанов Зоран ул "Страшо Пинџур" бр.76,Кавадарци.
- (14087) Пасош бр.700143/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Ангелина Лазева, ул "Владимир Комаров" бр.14/3-10, Скопје. (14147)
- Пасош бр. 823129/96, издаден од УВР - Тетово на име Јонуз Љика, ул "113" бр.26, Тетово. (14242)
- Пасош бр. 1098853/98, издаден од УВР - Скопје на име Петар Шестаков, ул. "Г. Казепов" бр 16/3-3, Скопје 14324
- Пасош бр.166214 на име Мехарем Насуф, с. Неготино, Гостивар. (14390)
- Пасош бр.090513, издаден од УВР - Гостивар на име Јонуз Рухит, с. Добридол, Гостивар. (14391)
- Пасош бр.377881/94, издаден од УВР - Тетово на име Хасани Назмије, с. Орашје, Тетово. (14392)
- Пасош бр 377964/94, издаден од УВР - Тетово на име Хасани Јакуб, с. Орашје, Тетово. (14393)
- Пасош бр.999083/97, издаден од ОВР - Струга на име Опетчевска Венера, ул "27 Март" бр.47, Струга. (14396)
- Пасош бр.239471/94, издаден од ОВР - Струга на име Асани Фатмир, ул "Маркс Енгелс" бр.32/2, Струга. (14401)
- Пасош бр.006467, издаден од УВР - Гевгелија на име Авди Сали, ул. "Скопска" бр.7, Гевгелија (14404)
- Пасош бр.0960895, издаден од УВР - Прилеп на име Ѓорѓоски Златко, ул. "Димче Ангулески" бр 16, Прилеп.
- Пасош бр 3762/92, издаден од УВР - Тетово на име Зеќирџија Изети, с. Селце, Тетово. (14450)
- Пасош бр. 1323552, издаден од УВР - Скопје на име Митревска Татјана, ул "А. Демшевски" бр.23/8, Скопје
- Пасош бр. 1371174/2000, издаден од УВР - Скопје на име Зелкуф Исени, ул. "Х Жеферовиќ 7" бр.25, Скопје.
- Пасош бр.428828/94, издаден од УВР - Скопје на име Алија Мухарем, ул. "Македонска Кос. Бриг" 32/14, Скопје. (14498)
- Пасош бр.1005793/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Јаневски Драги, ул. "Партизански Пат"-41, Скопје. 14609
- Пасош бр 1207892, издаден од ОВР - Кичево на име Алијоски Расим, с. Србјани, Кичево. (14735)
- Пасош бр.399729, издаден од ОВР - Кичево на име Дервиши Илми, с. Д. Строгомиште, Кичево. (14737)
- Пасош бр.1114944, издаден од ОВР - Кичево на име Незирски Адил, с. Стрелци, Кичево. (14740)
- Пасош бр 0918459, издаден од ОВР-Неготино на име Илова Маја, ул. "Цандо Колишков" бр 7, Неготино. (14749)
- Чекови бр 184663 и 184664, од тековна сметка бр.13478 издадени од Кредитна банка АД Скопје на име Пејов Зоран, Скопје. (14352)
- Работна книшка на име Атанасовска Виолета, Скопје
- Работна книшка на име Менковски Благоја, Скопје.
- Работна книшка на име Николова Драгица, Скопје
- Работна книшка на име Рабије Укали, Кичево (14554)
- Работна книшка на име Деароски Садрија, с. Дебреште, Прилеп. (14555)
- Работна книшка на име Демпрв Менсур, с. Шипковци, Тетово. (14625)
- Воена книшка, издадена од Кавадарци на име Бакев Блашко, Кавадарци (14456)
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "26 Јули" - Скопје на име Бајрам Шефкет, Скопје (14530)
- Свидетелство на име Димска Афродита ул. "Златибор" бр.49, Прилеп (14602)
- Свидетелство за 9 одделение на име Дојчиноска Мара, с. Бонче, Прилеп (14606)
- Свидетелство на име Адеми Сянгил, с. Чегране, Гостивар (14627)
- Диплома за завршен испит на име Бунтеска Крсте Целен, ул "О. Чопела" бр.20, Прилеп (14556)
- Уверение бр.1/3060, издадено од Економски факултет - Скопје на име Сланко Саздов, Скопје. (14434)
- Уверение бр.10-3/857/99 за положени испити, издадено од Природно математички факултет - Скопје на име Светлана Донеска, Скопје (14528)
- Даночна картичка бр 4030995171660, издадена од Управа за приходи Скопје на име "Голе 95", Скопје
- Даночна картичка бр. 4030992163705, издадена од Управа за приходи Скопје на име "Спидиком", Скопје
- Чекови бр.20004208190 и 20004208191, од тековна сметка бр 0011884850, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Оливера Наџакова, Скопје (14559)
- Чекови бр 3731525 и 3824666, од тековна сметка бр 308269, издадени од Поштенска штедилница - ШТИП на име Тања Цикларска, ШТИП (14562)
- Чекови од бр 5180745 до 5180757, од тековна сметка бр.2457-83, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Крстевски Оливера, Скопје (14051)
- Чек бр 0110004153473, од тековна сметка бр 9623206, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Борче Маневски, Скопје. (14220)
- Работна книшка на име Таир Калинка, Скопје (14063)
- Работна книшка на име Бајрам Кенан, с. Синџелик, Скопје. (14064)
- Работна книшка на име Левков Донче, с. Карбинци, Струмица. (14067)
- Работна книшка на име Трајковски Љупчо, Скопје
- Работна книшка на име Дарко Спасовски, ШТИП (14071)
- Работна книшка на име Наџиб Синани, Тетово. (14072)
- Работна книшка на име Анѓовски Игорче, с. Горло Лисиче, Скопје. (14079)
- Работна книшка на име Јован Тодороски, Струга 14081
- Работна книшка на име Јовановска Олгаца, с. Лесново, ШТИП. (14084)
- Работна книшка на име Веселиновиќ Драган, Богданци (14085)
- Работна книшка на име Жаклина Димит, Гевгелија.
- Работна книшка на име Дијана Спасевска, Битола
- Работна книшка на име Гајур Осман, Гостивар. (14095)
- Работна книшка на име Секуловски Методија, Битола.
- Работна книшка на име Здравески Росе, с. Брест, Македонски Брод. (14097)
- Работна книшка на име Гојчо Трендафилов, Кочани
- Работна книшка на име Стојмица Милевска, Крива Паланка. (14103)
- Работна книшка на име Ермије Селана, Струга (14104)
- Работна книшка на име Јашаровски Турхан, Куманово
- Работна книшка на име Дуев Трајко, с. Гаваго, Гевгелија. (14112)
- Работна книшка на име Сузана Христовска, Битола
- Работна книшка на име Трајко Софроноски Кичево
- Работна книшка на име Фадил Незирски, Прилеп
- Работна книшка на име Бајро Тарик, Крушево (14120)
- Работна книшка на име Луфи Адибјарам, с. Велешта Струга (14127)
- Работна книшка на име Буцков Крсто, с. Негорци, Гевгелија. (14132)
- Работна книшка на име Емин Назим, с. Стрелци, Кичево (14134)
- Работна книшка на име Мноски Менде, с. Орешец, Прилеп (14135)
- Работна книшка на име Кочоска Габриела, Прилеп
- Работна книшка на име Рамадан Адил, с. Скудриње, Гостивар (14144)
- Работна книшка на име Јашар Мумин, с. Буковиќ, Скопје. (14145)

- Работна книшка на име Тупанчески Дончо, с. Волино, Охрид. (14178)
- Работна книшка на име Милошевски Душко, Битола. (14178)
- Работна книшка на име Гоце Китановски, Битола. 14202
- Работна книшка на име Темов Пане, Скопје. (14226)
- Чековна картичка бр.6705/95 на име Харалампиев Зоран, Штип. (14102)
- Чековна картичка бр.965676, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Сашко Кировски, с. Злетово, Пробиштип. (14105)
- Чековна картичка на име Миндија Јао, Гостивар. (14133)
- Чековна картичка бр.11307/44 на име Стојанов Димитр, ул. "П. Одреди" бр.37, Штип. (14193)
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од Учил. за возрасни "А С Макаренко" Скопје на име Цемаиљ Изир, Скопје. (14058)
- Свидетелство на име Јускоски Абдула, с. Лабуншта, Струга. (14068)
- Свидетелство за 8 одделение на име Зибер Осман, Гостивар. (14074)
- Свидетелства за 1, 2 и 3 клас на име Лидија Спенгарска, Берово. (14075)
- Свидетелство на име Рамадани Сејнази, Куманово. (14083)
- Свидетелство на име Пале Цекова, Радовиш. (14083)
- Свидетелство на име Соња Јовичич, Велес. (14086)
- Свидетелство за завршено средно економско училиште на име Роберт Апостоловски, Прилеп. (14093)
- Свидетелства за 1 и 2 година на име Бесир Цемаиљ, Тетово. (14094)
- Свидетелство на име Јовески Бранко, Македонски Брод. (14098)
- Свидетелства за 2, 3, 4 ца име Мухареми Гезмије, Тетово. (14099)
- Свидетелство на име Шпреса Халили, с. Гајре, Тетово. (14099)
- Свидетелство на име Светислав Додиќ, Куманово. (14108)
- Свидетелство за 8 одделение на име Лидија Китанова, Штип. (14108)
- Свидетелство за 8 одделение на име Фетија Мемедова, Делчево. (14116)
- Свидетелство на име Стојанов Цветко Тони, ул. "9-ти Мај" бр.12, Кочани. (14121)
- Свидетелство на име Жанета Здравеска, Прилеп. 14122
- Свидетелство на име Арсов Дејан, ул. "К. Неделков" бр.52, Кочани. (14123)
- Свидетелство за 8 одделение на име Марјан Сицимоски, Прилеп. (14124)
- Свидетелство на име Каракасов Андреја, Пехчево. (14124)
- Свидетелство за 3 година на име Емин Лума, Тетово. (14129)
- Свидетелство на име Нацева Даниела, с. Каласлари, Велес. (14129)
- Свидетелство на име Назиф Лутфи, Тетово. (14130)
- Свидетелство на име Јашар Алији, Гостивар. (14131)
- Свидетелство за 4 одделение на име Јованоска Ратка, с. Марул, Прилеп. (14137)
- Свидетелство на име И. Асани Деар, с. Пршовце, Тетово. (14139)
- Свидетелство на име Ибраим Саитовиќ, Тетово. (14140)
- Свидетелство на име Фаредин Саити, Тетово. (14141)
- Свидетелство на име Бајрами Амир, Гостивар. (14142)
- Свидетелство на име Милачки Винко, с. Разловци, Делчево. (14176)
- Свидетелство за 8 одделение на име Велчковска Соња, с. Узем, Крива Паланка. (14177)
- Свидетелство на име Османоска Елвис, с. Лабуншта, Струга. (14182)
- Пасош бр.225418, издаден од УЗР - Штип на име Младеновски Игор, ул. "Кочанска" бр. 167, Штип. (14185)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Асани Гзим, с. Корошиште, Струга. (14185)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Јулија Ристова, ул. "Партизанска" бр. 35, Радовиш. (14188)
- Свидетелство на име Митева Надица, ул. "Солунска" бр. 17, Штип. (14190)
- Свидетелство за 8 одделение на име Маслак Сејда, с. Г. Оризари, Велес. (14196)
- Свидетелство на име Демираиќ Киер, с. Моране, Скопје. (14219)
- Дозвола за поседување и носење на оружје за питол и пушка, издаден од ОРР - Свети Николе на име Мерџан Муаремовски, Свети Николе. (14059)
- Диплома, издадена од У. С. С. О. "Димитар Влахов" Скопје на име Спасиќ Валентина, Скопје. (14057)
- Диплома, издадена од Угостелско училиште - Скопје на име Таир Калинка, Скопје. (14062)
- Диплома на име Исен Салији, Куманово. (14070)
- Диплома на име Хамиде С. Салиу, Куманово. (14076)
- Диплома за завршено средно училиште, издадена од на име Анига Дика, Струга. (14082)
- Диплома издадена од на име Емин Лума, Тетово. (14126)
- Диплома на име Неделковски Сашко, ул. "Струшка" бр. 23, Тетово. (14138)
- Диплома на име Ицков Томислав, ул. "Б. Вулиц" бр. 42, Тетово. (14143)
- Диплома на име Сикоски Живко, ул. "У. Македонска" бр. 4, Струга. (14181)
- Чекови од бр.0003783951 до 0003783955, од текековна сметка бр.7756976, издадени од на име Изјан Мемети, ул. "С. Томовиќ" бр.36-и-5, Куманово. (14113)
- Чекови од бр. 2316508 до 2316511, тековна сметка бр. 10946572, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Зоран Георгиевски, Скопје. (14228)
- Книшка на име Петрушевска Елизабета, Велес. (14109)
- Книшка на име Најдовски Атанас, с. Богомила, Велес. (14109)
- Книшка на име Брулик Мурадија, с. Оризари, Велес. (14109)
- Даночна картичка бр.5030986118360, издадена од Управа за приходи Скопје на име З Ф Д "Изградба", Скопје. (14228)
- Даночна картичка бр.4030994160320, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име ППТ "Дам - Мак", Скопје. (14270)
- Даночна картичка бр.4008992100155 и сервиски бр. 0000629 на име "Пони експрес", Дебар. (14416)
- Чекови на име Јасмина Глигороска, Куманово. (14080)
- Книшка на име Алија Бејзароски, Македонски Брод. (14114)
- Решение на име Алим Алили, Гостивар. (14114)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/75 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ

1. Набавувач на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ 66, Скопје.
2. Предмет на набавката:
 - 2.1. Свежо овошје и зеленчук, еклери, јогурт, свежо млеко и леб за потребите на гарнизон Струмица – (видови и количини наведени во Список бр. 1.).
 - 2.2. Свежо овошје и зеленчук, јогурт и свежо млеко за потребите на гарнизон Куманово – (видови и количини наведени во Список бр. 1.).

2.3. Свежо овошје и зеленчук и јогурт за потребите на гарнизон Прилеп – (видови и количини наведени во Список бр.1.).

2.4. Свежо млеко и јогурт за потребите на гарнизон Битола – (видови и количини наведени во Список бр.1.).

2.5. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, јогурт, свежо млеко, свежи јајца и свежо месо (јагнешко, свинско и јунешко) за потребите на гарнизон Дебар – (видови и количини наведени во Список бр.1.).

2.6. Свежо овошје и зеленчук, јогурт, свежо млеко и ектери за потребите на гарнизон Тетово – (видови и количини наведени во Список бр.1.).

2.7. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана – ул. „Орце Николов“ 66, Скопје, во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 512 или кај одговорното лице од Одделението за интендантско обезбедување во просториите на напред наведените гарнизони.

2.8. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

2.9. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

2.10. Можност за поделба на набавката по видови на производи освен за гарнизон Дебар каде што набавката е неделива за дадените производи од Списокот бр. 1 и тоа: од реден бр. 1-5, од реден бр. 6-20 и за производите од реден бр. 21-24.

4. Содржина на понудата

- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно пресметан и искажан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет,
- за свежото овошје и зеленчукот рабат на утврдена пазарна цена.

5. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедноста – забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство и испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

– Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98).

Понудувачите се должни понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач

- квалитет – 40%,
- цена – 30%,
- начин и услови на плаќање – 10%,
- техничко технолошки можности за производство и испорака – 20%.

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши по следното:

– на ден 27.04.2000 година со почеток во 13,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

– на ден 27.04.2000 година со почеток во 09,00 часот во просториите на Дом на АРМ Куманово.

– на ден 25.04.2000 година со почеток во 10,00 часот во просториите на Дом на АРМ Прилеп.

– на ден 25.04.2000 година со почеток во 13,00 часот во просториите на Дом на АРМ Битола.

– на ден 24.04.2000 година со почеток во 13,00 часот во просториите на Дом на АРМ Дебар.

– на ден 24.04.2000 година со почеток во 09,00 часот во просториите на Дом на АРМ Тетово.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 52.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/115 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Предмет на јавното барање:

1) Набавка на канцелариски потрошен материјал и наставни материјални средства по Список бр. 1.

2) Набавка на потрошен материјал за информатички средства по Список бр. 2.

3) Набавка – годишна претплата на странски стручни списанија за 2000 година од областа на медицината наведени во Список бр. 3.

Наведените списоци може да се подигнат во Министерството за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот во соба бр. 708.

Понудувачите имаат право да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на јавното барање дадени само во Списокот бр. 1 и 2.

2. Во понудата да бидат дадени:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- предмет на понудата,
- цена поединечна со пресметан данок на додадена вредност и царина,
- рок на испорака,
- рок и начин на плаќање,
- производител и потекло на понудените средства.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- висина на цената 40 поени
- квалитет 30 поени
- рок на испорака 15 поени
- рок и начин на плаќање 15 поени

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет, во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 26/98);
- извод од регистрација на дејноста;
- документ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација издаден од надлежен орган;
- документ дека не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност издадена од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на Комисијата да ѝ предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во предвид за разгледување.

6. Понудувачите своите понуди да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите кое ќе се одржи во Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб, на ден 24.04.2000 година, со почеток во 10,00 часот, по пошта или преку архивата на Министерството за одбрана.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на овој отворен повик.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 282-289.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ број 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-873/138

1. Предмет на јавното барање: – Набавка на хигиенски потрошен материјал и ситен инвентар за лична и колективна заштита по список број 1.

Наведениот список може да се подигне во Министерството за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот во соба 702.

Понудувачите имаат право да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на јавното барање дадени во списокот.

Набавката на бараните производи од списокот е со можност за поделба на количината.

Испораката на бараните производи е франко Скопје, Штип и Битола и тоа 50% до 26.05. и 50% до 20.07.2000 година.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата,
- цена, со данок,
- рок на испорака, и
- рок и начин на плаќање.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- квалитет 40 поени
- висина на цената 30 поени
- рок и начин на плаќање 20 поени
- рок на испорака 10 поени

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ број 32/98),
- извод од регистрација на дејноста,
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издаден од надлежен орган,

– документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

5. Понудата да се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да ѝ предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, петнаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 21 67 и 28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ број 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-873/142 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКФАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик е Министерството за одбрана на Република Македонија.

2. Предмет на јавната набавка е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на разна интентантска опрема и конфекционирање по список број 1, кој може да се подигне во Министерството за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот во соба 702.

Понудувачите имаат право да достават документација за еден или повеќе делови од предметот на јавното барање дадени во списокот.

Набавката на бараните производи дадени во списокот е со можност за поделба на количината.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

II СОДРЖИНА

Заинтересираните понудувачи се должни задолжително да ја достават следнава документација за:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- немање на правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

Понудувачот кој ќе биде избран како најповолен ќе биде должен да достави банкарска гаранција во вредност од 5% од вредноста на набавката.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во предвид за разгледување.

III ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Јавното отворање на документацијата во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 10,00 часот, десеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Во случај десеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Документацијата за ограничениот повик се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно барање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Документацијата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да ја предадат писмено овластување за учество на ограничениот јавен повик.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 21 67 и 28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-11/214 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Предмет на јавното барање:
1) Стоматолошки УНИТ единици со
намештај 6 парчиња

- 2) Лабораториски центрифуги 2 парчиња
3) Дефибрилатор 9 парчиња
4) Автоматски бројач за крвни елементи 2 парчиња
Набавката е делива.

Опис на опремата може да се подигне во канцеларија 705 во Министерството за одбрана.

Понудувачот е должен да обезбеди:

– упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик.

2. Во понудата да бидат дадени:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- предмет на понудата,
- цена, со пресметан данок на додадена вредност и царина,
- рок на испорака,
- рок и начин на плаќање,
- потекло на понудените средства.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- висина на цената 30%
- квалитет 40%
- рок на испорака 15%
- рок и начин на плаќање 15%

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

– документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет, во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 26/98);

– техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавните набавки;

– извод од регистрација на дејноста;

– изјава дека понудувачот не е во стечај, потпишана од одговорно лице на понудувачот;

– уверение дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар, освен изводот од регистрација на дејноста, кој може да биде незаверена копија.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Понудата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, по пошта, или преку архива или да се донесе во Воена болница на јавното отворање кое ќе се одржи на ден 28.04.2000 година во 12,00 часот.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на овој отворен повик.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 21 68.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-11/215
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. Општи одредби

1) Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана на Република Македонија.

2) Предметот на јавната набавка е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

а) Готови лекови по Спецификација бр. 1.

б) Санитетски потрошен материјал по Спецификација бр. 3, 4, 5, 6 и 7 (лабораториски, стоматолошки, завојни, материјали од гума и пластика, лабораториски садови и амбалажа и реагенси, хемикалии и ДДД средства).

в) Стоматолошки инструменти и прибор по Спецификација бр. 2.

г) Медицински инструменти и прибор по Спецификација бр. 1.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваква дејност.

Набавката е делива.

2. Содржина

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавните набавки, за:

1. Техничко-технолошки бонитет

– расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката,
– менаџерски способности,
– искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

2. Економско-финансиски бонитет.

3. Немање на правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган и изјава од овластено лице дека претпријатието не е во стечај.

4. Документ за регистрација за вршење на нивната дејност – комплет.

Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар, освен изводот од регистрација на дејноста, кој може да биде незаверена копија.

Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

Понудувачот е должен да обезбеди и:

– упатство за употреба, чување и ракување, на македонски јазик за сите средства,

– за лековите, реагенсите, вакцините и хемикалиите најмалку една година рок на употреба (гаранција на исправност и употребливост), освен за оние кои имаат фабрички деклариран помал рок;– реализација на набавката со sukcesивни испораки по барање на купувачот во текот на една година, начелно тримесечно.

Документацијата за ограничениот повик да се достави во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и бројот на овој ограничен повик (16-11/215). Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Крајниот рок на доставување на документацијата по пошта или лично во соба 512 е 10 дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“ на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб Скопје, а може и лично да се донесе на денот на

јавното отворање, кое ќе се одржи на 21.04.2000 година во 12,00 часот во просторните на Воената болница.

Документите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон: 091/28 21 68.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД Македонски Телекомуникации објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 32/00
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАС.
11 ОКТОМВРИ – ПРИЛЕП**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македонски Телекомуникации Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Изработка на кабловска канализација во нас. 11 Октомври – Прилеп.

1.3. Вид и количина: Градежно земјани работи по предмер кој може да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1.600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

– цена	60%
– бонитет	10%
– начин на плаќање	10%
– рок на изведба	4%
– референтна листа	8%
кадровска опременост	4%
техничка опременост	4%

1.6. Рок на поднесување на понудите 20.04.2000 до 10,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкалкулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на начрчетелот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот. Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД Македонски Телекомуникации – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

– документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат-извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството

или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавни набавки;

– доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

– извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката „документација“.

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 20.04.2000 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 20.04.2000 во 10,00 часот во Дирекцијата на АД за телекомуникации Македонски Телекомуникации во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојната градежна служба на набавувачот на тел. 141 415; 141 177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/89), Комисијата за јавни набавки на АД Македонски Телекомуникации објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 33/2000 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА АДАПТАЦИЈА И ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ТТ САЛА СО ПОЗАДИНСКИ КАНЦЕЛАРИСКИ ПРОСТОР И ГЛАВНИОТ ВЛЕЗ ЗА ДЕЛОТ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ СО ВЛЕЗНА СКАЛИШНА ПАРТИЈА ВО ОБЈЕКТ НА ПРТЦ КУМАНОВО

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македонски Телекомуникации Скопје, ул. „Орце Николов“ бб Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Адаптација и ентериерно уредување на ТТ сала со позадински канцелариски простор и главниот влез за делот на Македонски Телекомуникации со влезна скалишна партија во објект на ПРТЦ Куманово.

1.3. Вид и количина: Градежни, градежнозанатски, ентериерски работи, електрика и машинство по спецификација, предмер и технички опис кој може да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 (во зградата на Агротехника), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е исповратен износ од 1.600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

– цена	60%
– квалитет	10%
– бонитет	10%
– рок на изведба	3%
– начин на плаќање	5%
– референтна листа	4%
– кадровска опременост	4%
– техничка опременост	4%

1.6. Рок на поднесување на понудите 20.04.2000 до 12,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачателот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот. Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД Македонски Телекомуникации – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

– документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат-извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;

– доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

– извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката „документација“.

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 20.04.2000 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 20.04.2000 до 12,00 часот во Дирекцијата на АД за Телекомуникации Македонски Телекомуникации во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојната градежна служба на набавувачот на тел. 141 415; 141 177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 34/00
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
ПЕРСОНАЛНИ КОМПЈУТЕРИ И ЛАСЕРСКИ
ПРИНТЕРИ
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач АД „Македонски Телекомуникации“, Скопје – Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката:

- персонални компјутери – Pentium III – 733 MHz
- персонални компјутери – Pentium III – 600 MHz
- персонални компјутери – Celeron – 600 MHz
- ласерски принтери HP 1100

Персоналните компјутери да бидат од познат производител.

1.3. Вид и количина:

1. Персонални компјутери PIII – 733 MHz, - 128 Ram-bus Direct RAM (RDRAM), 15 min GB HDD (7200 rpm), 256 KB Level 2 Cache, 17" monitor, CD Recordable 4/36x, Intel 820 Chipset 133 MHz, PCI BUS Master UL-TRA ATA/66 controller, 16 MB графичка картичка

18 парчиња

2. Персонални компјутери PIII – 600 MHz, 128 MB SRDRAM, min 13,2 GB HDD, 256 KB Level 2 Cache, Intel 810E Chipset, 17" monitor, 48x CDR0M, 8 MB графичка картичка

36 парчиња

3. Персонални компјутери Celeron – 600 MHz, 64 MB RAM, Intel 810 Chipset, 10 GB HDD, 15" monitor, 48X CDR0M, 8 MB графичка картичка

31 парче

4. Ласерски принтери HP Laser Jet 1100

19 парчиња

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- технички карактеристики 40 поени;
- цена на набавка 35 поени;
- начин на плаќање и рок на испорака 10 поени;
- референци 10 поени;
- постпродажен сервис и техничка помош 5 поени.

1.5. Рок на важност на понудата: 45 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Рок на поднесување на понудите до 21/04/2000 година до 10,00 часот, кога ќе се изврши јавното отворање на понудите.

1.7. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98)

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот;
- доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација; и
- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

2.2. Понудите треба да бидат придружени со банкова гаранција во износ од 2% од вкупната вредност на пону-

дата, која треба да биде доставена во придружната документација на понудата.

2.3. Цените во понудата треба да бидат дадени во денари или во ДЕМ со вкalkулиран данок и царина, односно со ДДП паритет.

2.4. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4.. Доколку тие податоци не се доставени, понудата ќе се смета некомплетна.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите треба да се достават во архивата на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб – Скопје.

3.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 21/04/2000 во 10,00 часот, во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

3.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.4. Понудите треба да се достават согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на Отворениот повик и Законот за јавните набавки нема да бидат разгледувани.

3.6. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 120-904, лице за контакт Самарциска Наташа.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 33 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 08-1/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ), ЗА ИЗГРАДБА
НА ПАТИШТА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на повикот е Фондот за магистрални и регионални патишта ул. „Даме Груев“ бр. 14-Скопје.

2. Предмет на повикот е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни извршители за изградбата на следните патни правци:

- магистрален пат М-6 Штип-Струмица, делница од км. 61+220 до км. 64+717,

- регионален пат Р-605 Мокрино-Смоларе, делница од км. 0+000 до км. 5+513,

- регионален пат Р-607 Подареш-Јаргулица-Покрајчево, делница од км. 0+000 до км.5+800.

Работите кои треба да се изведуваат се во доменот на нискоградбата и опфаќаат работи од долен stroj-земјани работи, објекти и асфалтни работи. Работите се предвидени да отпочнат во тековната година, а да се завршат во наредната година.

Во Програмата за оваа година се предвидуваат следните средства:

- за М-6 Штип-Струмица 40.000.000 ден.,

- за Р-605 Мокрино-Смоларе 10.000.000 ден.,

- за Р-607 Подареш-Јаргулица 15.000.000 ден.,

3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни и странски правни лица, кои се

регистралирани за градежна дејност од областа на изградбата на патиштата.

II. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според редоследот кој е даден подолу:

1. Потпишана и заверена писмена изјава во која треба да биде точно наведено дали понудувачот се пријавува за изведба на работите само за поедини објекти (и кои) или за сите три објекти.
2. Генерална информација за понудувачот (без проспекти, монографии и друг пропаганден материјал), со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници и сл.
3. Извод од регистрација за вршење на дејноста.
4. Доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за забрана за вршење на дејноста.
5. Документ со кој се потврдува дека фирмата не е во стечај или ликвидација.
6. Годишни финансиски сметки за последните три години, заверени од овластен орган или ревизор (услов: минимум вкупен приход 5 милиони германски марки во денарска противвредност, просечно за последните три години).
7. Изјава за можноста на фирмата за кредитирање на проектот-за завршување на градежните работи во 2000 година.
8. Референци за добиено искуство од изградбата на патишта од сличен вид и обем во последните 5 години, со износи, датуми и нарачатели.
9. Список на проекти на кои е моментално ангажирана фирмата (место, вид на објектот, вредност на објектот, име на инвеститорот и сл.).
10. Податоци за кадровска екипираност: редовно вработена работна рака, искуство, стручност, квалификации, предложен стручен тим за изведување на работите и контролата на квалитетот (со референции и биографии) и слично.
11. Податоци за механоопременост, машини, бази, постројки, опрема: по вид, перформанси, старост и сл, како и опременост за докажување на квалитетот на извршените работи.
12. Други информации за кои понудувачот смета дека се битни за своето претставување.
13. За понуди од странски правни лица понудата задолжително треба да е преведена на македонски јазик.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА

- | | |
|--|----------|
| 1. Искуство на понудувачот на објекти од сличен вид и обем | 30 поени |
| 2. Финансиски показатели на понудувачот | 20 поени |
| 3. Искуство и квалификации на предложениот стручен тим за проект | 30 поени |
| 4. Расположива механизација и опрема | 20 поени |
| 5. Можноста за кредитирање | 5 поени |
| Вкупно: 100 поени | |

Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 65 поени, ќе бидат претквалификувани и поканети да подигнат тендерска документација и да достават своја понуда.

Ниту една пријава за претквалификација нема да биде прифатена ако:

- не е доставена на време,
- не е комплетна,
- не е потпишана од овластено лице,
- е изречена мерка за забрана за вршење на дејноста,
- понудувачот е во стечај или ликвидација,
- просечниот годишен приход во последните 3 години е помал од 5 милиони германски марки во денарска противвредност,
- изјесува неточни податоци.

Целокупната документација се доставува во затворен и запечатен коверт на кој на предната страна треба да биде напишано: „Не отворај“, пријава за ограничен повик бр. 08-1/2000 (претквалификација), за изградба на магистрални и регионални патни правци во Република Македонија

Краен рок за поднесување на понудите за претквалификација е 27.04.2000 година, на следната адреса: Фонд за магистрални и регионални патишта ул. „Даме Груев“ бр.14, 91000, Скопје Република Македонија

Отворањето, прегледот и оценката за пристигнатите пријави ќе го спроведе Комисија од Фондот за магистрални и регионални патишта без присуство на понудувачите. Понудувачите кои ќе се претквалификуваат ќе бидат поканети да подигнат тендер и да достават своја понуда.

Понудувачите можат да добијат дополнителни информации во Фондот за патишта-Сектор за магистрални и регионални патишта, тел. 091/118-044, факс 091/220-535.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98 и Одлуката бр. 02-1447/1 од 30.III 2000, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

– Набавувач на јавниот повик бр. 1/2000 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бр. 138, Скопје.

– Предмет на јавниот повик број 1/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање на понуди за утврдување на ценовник за вршење набавка на:

- 1.1. Канцелариски материјали.
- 1.2. Средства за хигиена.
- 1.3. Прехранбени производи и пијалаци.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

– Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија има потреба од утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои би биле повикани да достават понуди за утврдување ценовник за вршење услуги од точка 1.1. точка 1.2. и точка 1.3. од општите одредби.

– Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавните набавки).
- економско-финансиски бонитет-оригинал или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавните набавки).
- расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката,
- референци.
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност – забрана на вршење на дејност.
- изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана од одговорно лице на понудувачот.

- документ за регистрација.
- изјава за избор на Подрачна единица (или подрачни единици) од точка 2.1. до точка 2.14. за извршување на работите предмет на ценовникот.

2.1. ПЕ – Скопје	2.8. ПЕ – Прилеп
2.2. ПЕ – Куманово	2.9. ПЕ – Велес
2.3. ПЕ – Тетово	2.10 ПЕ – Гевгелија
2.4. ПЕ – Кичево	2.11 ПЕ – Струмица
2.5. ПЕ – Струга	2.12 ПЕ – Штип
2.6. ПЕ – Охрид	2.13 ПЕ – Кочани
2.7. ПЕ – Битола	2.14 ПЕ – Кавадарци

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик.

- Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката (не отворај), како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 дена.

- Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија ул. „Орце Николов“ бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот.

- Ограничениот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во едно друго дневно гласило.

- Увид во тендерската документација е можен секој работен ден во просториите на ЈП ССДП на Република Македонија на ул. „Орце Николов“ бр. 138 Скопје, барака бр. 8, соба 807, телефон број 212-307 и во подрачните единици (точка 2.1. до 2.14.)

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на општината „Горче Петров“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 204/1-2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 204/1-2000 е општина „Горче Петров“ – Скопје, ул. „Горче Петров“ бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е изградба и реконструкција на улица „Гуро Салај“ со крак Даутица – Општина Горче Петров.

1.3. Вид и количина: дадени во тендерска документација.

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач

- цена	30 бода
- докажан квалитет	40 бода
- начин на плаќање	30 бода

100 бода

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да биде изработена врз основа на тендерска документација.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и рокот на извршување на работите.

2.4. Понудата треба да има рок на важност;

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки, документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија.

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите од став 1 член 24 од Законот за јавните набавки.

2.7. Претставниците на понудувачот треба да дадат посебно овластување за учество на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки

III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53, 54 од Законот за јавните набавки.

3.2. Секој понудувач може да учествува со една понуда.

3.3. Рок на доставување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето на понудата.

3.4. Понудувачот своите понуди ги доставува на адреса Општина „Горче Петров“ ул. „Горче Петров“ бб, врз основа на тендерска документација која може да се подигне во Општина „Горче Петров“ – Одделение за комунални дејности секој работен ден од 07,30 до 08,30 часот, а на претходно уплатен износ од 1.500,00 денари неповратни средства што треба да се уплатат на жиро сметка 40120-652-682, Даночен број 4030998345066, Депонент на Народна банка на Македонија – Скопје.

3.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 27.04.2000 година во 12,00 часот во просториите на Општина „Горче Петров“.

3.6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок и направени според отворениот повик нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, а во врска со член 42 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) и член 24 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на РМ“ бр. 15/90, 11/91, 11/94 и 18/99), Комисијата за јавни набавки при општина Пробиштип објавува,

БАРАЊЕ БР. 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Инвеститор: Општина Пробиштип улица „Јаким Стојковски“ бр. 1, Пробиштип, тел. 092/483-131, факс 483-047.

Предмет на барањето:

Избор на изведувач за изградба на улици и локални патишта во општина Пробиштип.

Предмет на понудата се единечни цени за изградба на следните позиции:

1. Обележување на трасата м².
2. Машински ископ на земја III категорија со натовар и транспорт на растојание од 2 км м³.
3. Машински ископ на земја со истурање на страна . . . м³.
4. Изработка на насип во слоеви м³.
5. Планирање и валирање на постелицата м².
6. Изработка на тампонски слој од материјал на песок и чкал од позајмиште на оддалеченост од 10 км м³.
7. Изработка на слој за порамнување пред асфалтирање од дробен камен материјал (само транспорт и вградување со распостелување и валирање) м².

8. Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабови 18/24 на бетонска подлога м'
9. Машинско вградување на асфалтен слој од БНХС 16 со $d=7$ см м²
10. Машинско вградување на израмнителен слој (надградба), врз претходно исчистена, обеспрашена и рамномерно испрскана асфалтна подлога со битуменска емулзија со дебелина на надградбата од 5 см. со АБ8. м²
11. Крпење на ударни дупки со претходно вертикално засечување на рабовите во правилна геометриска форма на улиците и локалната патна мрежа во општината Пробиштип со АБ8 т.
12. Набавка, транспорт и вградување на армирано-бетонски цевasti пропусти со изработка на влезна и излезна глава
Ф 300 м'
Ф 500 м'
Ф 1000 м'

Барањето е јавно при што набавката ќе се спроведе со прибирање понуди, согласно член 42 од Законот за јавните набавки.

Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

Критериум за избор на најповолен понудувач: – цена, гаранција на квалитет.

Рок на доставување на понудата е 7 дена од денот на објавувањето во јавно гласило.

Понудите се доставуваат на начин утврден во одредбите на член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудите кои не се доставени во рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите во барањето, нема да бидат разгледувани.

Секој понудувач учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈКП „Комуналец“ – Прилеп, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО АВТОПОДИГАЧ СО НАДГРАДБА ЗА ПОДИГАЊЕ НА КОНТЕЈНЕРИ ОД 5 М³ И 7 М³

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик бр. 2 е ЈКП „Комуналец“ – Прилеп, со седиште во Прилеп, на ул. „Питу Гули“ бр. 6, Прилеп.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на специјално возило автоподигач со надградба за подигање на контејнери 5 м³ и 7 м³.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни, правни и физички лица.

4. Постапката за набавка се спроведува согласно член 10 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. Спецификација на набавката.

3. Квалитет и стандард.

4. Технички карактеристики на набавката.

5. Цена од набавката, посебно, вкупна цена на набавката, валута и начин на плаќање.

6. Рок и место за извршување на набавката.

7. Рок на важност на понудата.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска способност на понудувачот (доказ за бонитет од институцијата за платен промет) согласно член 22 од Законот

2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката оспособеност согласно член 23 од Законот.

– Список на главни испораки на стоки во последните три години со износите, датумите и примачите.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот, истата се доставува во еден оригинален примерок, што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт. На предната страна на ковертот во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бројот на јавниот повик.

Во средината на ковертот да биде назначена адресата на набавувачот. Во ковертот треба да има уште два затворени коверти, во кои едниот ја содржи понудата, а другиот ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

V. РОКОВИ

1. Понудите по ова барање се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши ден по завршување на јавниот повик, во 9 часот во просториите на ЈКП „Комуналец“ – Прилеп на ул. „Питу Гули“ бр. 6 во Прилеп, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

3. Понудите што нема да бидат доставени во понудениот рок, оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, и техничката оспособеност нема да се разгледуваат.

4. Телефон за контакт 098-22-908 (технички директор).

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 15 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), по овластување од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Комисијата за јавни набавки при Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 ЗА НАБАВКА НА ТЕРЕНСКИ ПЕДОЛОШКИ рН ФАКТОР ЛАБОРАТОРИИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по овој повик е Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на РМ со седиште во Битола ул. „Климент Охридски“ бб, ламела 5/3.

2. Предмет на набавката е набавка на 12 (дванаесет) комплети теренски педолошки рН фактор (агрохемиски) лаборатории со додатна опрема и прибор со технички карактеристики дадени во тендерската документација.

3. Постапката се спроведува со отворен повик, кој е јавен и анонимен.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. Понудата да ја содржи вкупната цена изразена во денари одделно за една лабораторија заедно со додатната опрема и додатниот прибор и за сите 12 (дванаесет) лаборатории со додатната опрема, со сите давачки (царина, данок и др.).

3. Понудата да содржи и цена за изработка на Програмата за обучување на кадар за работа со лабораториите и следење на реализацијата на Програмата во текот на една година, снабдувањето со реагенси и раствори во првата година.

4. Понудата да го содржи начинот на плаќање, квалитетот и рокот на испорака.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачите да достават:

1. Извод од судска регистрација.
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП.
3. Доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција).
4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција).
5. Проспекти на лабораториите.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– цена	30 поени
– квалитет	35 поени
– рок на испорака, обука и пуштање во функција	15 поени
– начин и рок на плаќање	20 поени

5. РОКИНА ЧИННА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Рокот за доставување на понудите изнесува, најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи два запечатени плика.

3. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „НЕ ОТВОРАЈ“, како и бројот на јавниот повик 1/99 повторен. Овој плик не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентифува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. Првиот внатрешен плик, ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „Документација“.

5. Вториот внатрешен плик, ја содржи понудата и ја носи ознаката „Понуда“.

6. Понудата се доставува во еден оригинален примерок која треба да биде заверена и потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите кои не се изработени според пропорциите на повикот, нема да се разгледуваат.

2. Секој понудувач може да учествува со една понуда, а во понудите не се дозволени варијанти – опции.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 26.04.2000 година во 12 часот во просториите на седиштето на Агенцијата во Битола, ул. „Климент Охридски“ бб ламела 5/3.

4. Понудите можат да се достават по пошта или во Архивата на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на РМ – Битола, ул. „Климент Охридски“ бб бр. 5/3, поштенски фах 18 – Битола или да ги предадат на Комисијата на лице место најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5. Тендерската документација со техничките карактеристики на теренските лаборатории, можат да се подигнат од седиштето на Агенцијата во Битола.

6. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-

стување од понудувачот за нивното учество во јавното отворање.

7. За поблиски информации обратете се на тел. 097/228-340, 228-350 факс 097/228-370.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Општина Охрид – Фонд за комунален развој објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01/2000 е Општина Охрид – Фонд за комунален развој, со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 8.

1.2. Предмет на изведбата е прибирање на понуди за изведување на градежни работи на П 618 Косел – Св. Наум, делница БП „Билјанини Извори“ – раскрсница Рача 1, лев коловоз, од км 0+000 до 0+697.44.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица при што набавката ќе се спроведе со постапка Отворен повик.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА – ИЗВЕДБАТА

2.1. Обем на набавката-изведбата е добивање на понуди за градежни работи на П 618 Косел-Св. Наум, делница БП „Билјанини Извори“ – раскрсница Рача 1, лев коловоз, од км 0+000 до 0+697.44.

2.2. Изведбата на работите треба да биде според главниот проект и важечките технички прописи за ваков вид работи.

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи ќе можат да ја подигнат секој работен ден во времето од 09.00 часот до 14.00 часот во Фондот за комунален развој-Општина Охрид, ул. „Димитар Влахов“ бр. 8 по претходно извршена уплата од 9.000,00 денари. Заинтересираните понудувачи сите потребни информации можат да ги добијат во стручната служба на Фондот за комунален развој – Општина Охрид секој работен ден во време од 09.00 часот до 14.00 часот.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- 4.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 4.2. Цената на понудата со која треба да биде опфатен целокупниот обем на работите предвидени со предметот (поединечни цени и вкупна цена).
- 4.3. Доказ дека понудувачот е регистриран за вршење на дејност за градежни работи.
- 4.4. Искуство на понудувачот во реализација на слични објекти во последните пет години (да приложи список на изведените објекти, основни податоци за секој објект, име на инвеститорот и време кога е предаден во употреба).
- 4.5. Име и стручна оспособеност и основни податоци за одговорното лице кое ќе раководи со изведба на работите и негово искуство за изведување на слични објекти во последните три години.
- 4.6. Потврда со која се дозволува Фонд за комунален развој-Општина Охрид да ги провери податоците наведени за искуството (наведени со точка 4.4. и 4.5.).
- 4.7. Список и основни податоци за опремата со која изведувачот ќе ги изведува предвидените работи.
- 4.8. Список и основни податоци за подизведувачи (доколку ги има) и нивна референца за изработка на објекти од ваков вид.
- 4.9. Начин на плаќање.
- 4.10. Рок на важност на понудата.
- 4.11. Рок на изработка.

4.12. Понудите од странски понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

5. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

(согласно член 43 од Законот за јавните набавки)

- 5.1. Извод од судска регистрација на фирмата.
- 5.2. Документ за бонитет на фирмата издаден од институцијата за платен промет (оригинален или заверена копија, верна на оригиналот), согласно член 22 од Законот за јавните набавки.
- 5.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај и нема забрана за вршење на дејност (обете судски заверени или копии верни на оригиналот) согласно член 24 точка а и б од Законот за јавните набавки.
- 5.4. Доказ за стручна способност на понудувачот, согласно член 23 од Законот за јавните набавки.
- 5.5. Референцна листа за досегашните работи од ваков вид (како што е барано во точка 3.4.).
- 5.6. Доказ за способноста и опременоста за вршење ваков вид работа (како што е барано во точките 3.5., 3.6., 3.7. и 3.8.).

6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 6.1. Цена на набавката-изведбата 30 поени
- 6.2. Начин на плаќање 20 поени
- 6.3. Квалитет 20 поени
- 6.4. Рок на изведување 10 поени
- 6.5. Искуство на понудувачот 20 поени

7. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 7.1. Рок за доставување на понудите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во дневниот печат.
- 7.2. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки и истата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
- 7.3. Понудите да бидат доставени на следната адреса: Општина Охрид – Фонд за комунален развој, ул. „Димитар Влахов“ бр. 8, Охрид, во затворен коверт. На предната страна на ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде назначена адресата на набавувачот. Во ковертот има уште два затворени коверти, во кои во едниот е понудата со финансиските документи, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точна адреса на понудувачот.

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 8.1. Секој понудувач пред да ја поднесе понудата, на свој трошок, да се запознае со местото на објектите и сите теренски и останати услови важни за изведување.
- 8.2. Понудите кои нема да бидат доставени во предвидениот рок, и оние кои не се изработени според Повикот, односно некомплетните понуди, ќе бидат одбиени.
- 8.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 8.4. Понудувачите имаат право да поставуваат прашања (исклучиво во писмена форма), најдоцна 5 дена пред датумот за доставување на понудите. Сите прашања и одговори ќе бидат доставени до сите понудувачи, без да се каже кој го поставил прашањето.
- 8.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 24.04.2000 година во 10,00 часот во просториите на Фондот за комунален развој-Општина Охрид, ул. „Димитар Влахов“ бр. 8, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Министерството за образование објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 14-1369/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Владата на Република Македонија доби заем од Меѓународната банка за реконструкција и развој за Проектот Рехабилитација на образованието и има намера да искористи дел од финансиските средства за покривање на трошоците по Договор за Рехабилитација на училиштата од основното образование.
2. Министерството за образование на Владата на Република Македонија поканува да се достават запечатени понуди за рехабилитација на следните училишта:
 1. ОУ „Кочо Рацин“ во село Шлегово, Кратово;
 2. ОУ „Дебарца“ во село Белчишта, Охрид;
 3. ОУ „Пашко Васа“ во село Рогле, Тетово;
 4. ОУ „Јоаким Крчовски“ во село Ранковци, Крива Паланка;
 5. ОУ „Ванчо Прке“ во село Лаковица, Штип.
 6. ОУ „Драга Стојановска“ во село Долно Соње, Скопје;
 7. ОУ „Дедо Иљо Малешевски“ во село Будинарци, Берово;
 8. ОУ „Маршал Тито“ во село Сачево и ОУ „Гоце Делчев“ во село Босилево, Струмица (последните две училишта одат во пакет) и тоа за следните фази: архитектура, водовод и канализација, централно греење и електрични инсталации.
3. Тендерската документација (и додатните копии), може да се откупат во Министерството за образование ул. „Васил Горгов“ бр. 35, Скопје, по цена од 4.500 денари за секој комплет. Средствата може да бидат уплатени и на жиро сметка 788 180 – Министерство за образование, даночен број, 4030990253456, депонент Народна банка, со назнака за тендерска документација за проектот Рехабилитација на образованието. Заинтересираните понудувачи може да добијат дополнителни информации на истата адреса.
4. Понудите мора да бидат валидни за период од 90 дена од отворањето на понудите и мора да бидат пропратени со гаранција од 62.000 денари, и доставени лично до: Министерството за образование, за Ѓорѓи Илиевски ул. „Васил Горгов“ бр. 35, Скопје, Република Македонија, тел: (091) 133 376 / 121 343 факс: (091) 133 376 – 210 на или до 12:00 часпт на пладне на 8 мај 2000, кога ќе бидат отворени во присуство на понудувачите кои сакаат да присуствуваат на отворањето.

датум: 10 април, 2000
од Холандскиот грант 20139
Проект на Светската банка:
Рехабилитација
на образованието

Потсекретар
во Министерството за образование
на Република Македонија,
Ѓорѓи Илиевски, с.р.

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-20/00 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Поднесувач на барањето е ЈП „Е С М“ – Скопје, Подружница РЕК „Осломеј“.
- 1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: – хидродинамичка спојка.
- 1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. Обем на работите: хидродинамичка спојка, бр. на вртежи 500/мин. макс. момент 534, 66 кГм^2 , – 2150М (кГм). 1 парче,

– хидродинамичка спојка Тип 562TVa со додаток ENK тип SU по каталог од ТУРБО-ВОИТ К6-7180 – 1 парче.

3. Содржина на понудата

Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки, ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК „Осломеј“ изразена во ГМ, а данокот на промет и услуга да биде изразен посебно како посебна позиција.

Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на работите дадени во програмата.

Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите.

Понудата треба да има рок на важност.

Понудувачот треба да обезбеди докази за техничка способност за извршување на работите.

Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

4. Доставување на документација

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи според став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата согласно член 55 од Законот за јавните набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавните набавки:

– цена на чинење	40 поени
– гаранција за извршените работи	30 поени
– рок на завршување на работите со динамика	20 поени
– начин на плаќање	10 поени

6. Начин и рок на доставување на понудата

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Подружница РЕК „Осломеј“ с. Осломеј

6.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 24.04.2000 година во 12 часот во ресторанот за општествена исхрана во ТЕ во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата по повикот нема да се разгледуваат.

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-33/00 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Поднесувач на барањето е Ј.П. „Е С М“ – Скопје, Подружница РЕК „Осломеј“.

1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: опрема за континуирано следење на водопарен систем во ТЕ и опрема за лабораторија.

1.2 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. Обем на работите:

Опрема за континуирано следење на водопарен систем: кондуктометар – 13 парчиња,

ПХ метри – 4 парчиња, О2 анализатори – 2 парчиња, Опрема за лабораторија: калориметар – 1 парче.

ПХ метар – 1 парче, кондуктометар – 1 парче, аналитичка вага /до 100 гр./ – 1 парче. На анализатор – 1 парче.

3. Содржина на понудата:

Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки, ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК „Осломеј“ изразена во ГМ, а данокот на промет и услуга да биде изразен посебно како посебна позиција.

Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на работите дадени во програмата.

Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите.

Понудата треба да има рок на важност.

Понудувачот треба да обезбеди докази за техничка способност за извршување на работите.

Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

4. Доставување на документација:

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата согласно член 55 од Законот за јавните набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавните набавки):

- цена на чинење 40 поени
- гаранција за извршените работи 30 поени
- рок на завршување на работите со динамика 20 поени
- начин на плаќање 10 поени

6. Начин и рок на доставување на понудата:

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Подружница РЕК „Осломеј“ с. Осломеј.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 21.04.2000 година во 12 часот во ресторанот за општествена исхрана во ТЕ во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата по повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-72/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДУЗЕР ТД 25Г
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-72/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на:
Резервни делови за булдузер ТД 25Г во се према тендер документација.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЛЕБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК „Осломеј“.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.
- 3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Осломеј, сите цени треба да бидат изразени во УСД. Данокот на промет треба да е посебно исказан во понудата, доколку не е исказан, понудата нема да се разгледува.

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда – делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервни делови.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.9. Понудата треба да има рок на важност.

3.10. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

- 5.1. Цена – 50 поени,
- 5.2. Начин на плаќање – 30 поени,
- 5.3. Рок на испорака – 20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000, Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 25.04.2000 година, во 11 часот, во просторите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“, бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополни прегледите кои се дадени како тендер документација, нема да се разгледуваат.

6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просторите на Ј.П. ЕСМ ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. „Е.С.М“ Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-75/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-75/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на: хемикалии дадени во прегледот во точка 2.1.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА

2.1. Распределба на набавката по подружници:

е. бр.	БАРАНИ ПРОИЗВОДИ	РЕК Битола	РЕК Осломеј	Енергетика	Вкупно
1.	Солна киселина 33% во цистерни (во т)		40	1020	1060
1.1.	Солна киселина 33% во балони (во т)		60		60
2.	Натриум хидроксид-лужина 42-45% (т)	300	40	270	610
3.	Фери хлорид во цистерна (т)	30			30
3.3.	Фери хлорид во балони (т)		20		20
4.	Алуминиум сулфат (т)		50		50
5.	Амонијак 27% (кг)			4800	4800
6.	Хидразин хидрат 24% (кг)		2000	4200	6200

2.2. Рокот за испорака на сите производи од предметната набавка е приближно една година, односно до целосно исполнување по диспозиција на набавувачот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата може да го опфати целиот обем на набавката или само дел од позициите на набавката (дозволена е делумна понуда).

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција (за која се конкурира) од обемот на набавката, како и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство).

3.4. Понудата да се однесува на паритет ф-ко магацин на набавувачот, според распоредот даден во точка 2 од овој повик, со сите неопходни трошоци но без вклучен данок на додадена вредност и изразена во денари.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавните набавки (оригинални документи или заверени копии верни на оригиналот).

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки:

4.4.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количините, датумите и примачите.

4.4.2. Понудувачот треба да достави технички карактеристики (спецификации) за производите што ги нуди со кои го потврдува квалитетот и стандардот на производите.

4.5. Понудувачот треба да достави копија од пријавата за регистрација за данок на додадена вредност (ДДВ-01).

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

5.1. Цена – 70 поени

5.2. Начин на плаќање – 30 поени

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

- 6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.
- 6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 21.04.2000 година, во 11 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.
- 6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-77/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАСЛА И МАСТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-77/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на масла и масти.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Спецификацијата на маслата и мастите за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите можат да ја подигнат во административната зграда на ЈП „ЕСМ“, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, на девети кат, во Службата за заеднички набавки, соба бр. 1, секој работен ден од 12 до 14 часот.

3. СОДРЖИНАТА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на маслата и мастите дадени во спецификацијата.

3.3. Понудата треба да ги содржи едничните цени по лит., и вкупните вредности за секоја позиција и категорија на масла и масти (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Битола и ДДП РЕК Осломеј, изразена во ДЕМ. Данокот на додадена вредност треба да е посебно искажан во понудата, доколку не е искажан, понудата нема да се разгледува.

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 21 од Законот

за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот. Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија върна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

– список на главни испораки на маслата и мастите (дадени во спецификацијата), во последните три години со датуми, количини и примачи;

– сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот;

– технички карактеристики на маслата и мастите, со кои се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката;

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.5. Домашните понудувачи мора да достават Пријава за регистрација на ДДВ (Понудата без предметната пријава нема да се разгледува).

4.6. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

– цена на чиниње 50 поени;
– начин на плаќање 20 поени;
– рок на испорака 30 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП Електростопанство на Македонија, Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 26.04.2000 година, во 11:00 часот, во просториите на ЈП Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала за состаноци, 3 кат, на улица „11 Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 33 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01-78/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Ограничениот повик бр. 01-78/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на Повикот е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни извршители за изведба на теренски (геолошки, хидрогеолошки и геомеханички) доистражувања и лабораториски испитувања во просторот на идниот површински коп Брод – Гнеотино.

1.3. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на набавката.

2.2. Генерална информација за понудувачот со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници и сл.

2.3. Извод од судската регистрација на понудувачот, согласно Законот за трговските друштва и извод од Заводот за статистика за претежна дејност.

2.4. Копија од пријавата за регистрацијата за данокот на додадена вредност.

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавните набавки (оригинални документи или заверени копии верни на оригиналот).

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведени работи, во последниве десет години, со износи, датуми и нарачателите, како и евентуално моментално присуство на вакъв вид работи.

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на вакви работи.

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување на вакви работи.

2.10. Други информации за кои понудувачот смета дека се битни за своето претставување.

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба да бидат преведени и на македонски јазик.

3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУВАЧИ

3.1. Референтна листа-искуство на понудувачот,

3.2. Економско финансиски бонитет,

3.3. Техничка опременост,

3.4. Кадровска опременост.

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Целокупната документација се доставува во затворен коверт, на кој на предната страна треба да стои: не отворај пријава за ограничен повик бр. 01-78/2000.

4.2. Краен рок за доставување на пријавите е 20.04.2000 година.

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки без присуство на понудувачите. Понудувачите кои ќе бидат претквалификувани ќе бидат поканети да

подигнат тендер документација и да достават своја понуда.

4.5. Пријавите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и како и оние кои не се изработени според барањата на Ограничениот повик, нема да се разгледуваат.

4.6. Дополнителни информации можат да се добијат на телефоните: 097 206-278; 097 282-459 за технички дел и на 091 149-155 за останато.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-79/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-79/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за багери, според изготвени спецификации.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за следните подружници и типови на багери:

За РЕК ОСЛОМЕЈ

– SRs 400; SRs 401..15/1,5 и BRs1400,

За РЕК БИТОЛА

– SRs 2000.

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер спецификациите можат да ги подигнат во просториите на Ј.П. Електростопанство на Македонија – Скопје, ул. „11 Октомври“, бр. 9, кат 9, соба 1, од 8 часот до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 денари, уплатена на жиро сметка 40100-601-5012 Ј.П.ЕСМ, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка – Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 01-91/2000.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата може да го опфати целиот обем на набавката (сите спецификации) или само една или неколку спецификации – дозволена е делумна понуда, но не и во рамките на една спецификација.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција (за која се конкурира) од обемот на набавката како и вкупната вредност на целата набавка, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство).

3.4. Понудата да се однесува на паритет ДДП Битола и Кичево, но без данок на додадена вредност и изразена во ДЕМ.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се

во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавните набавки (оригинални документи или заверени копии верни на оригиналот).

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки:

4.3.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количините, датумите и примачите.

4.4. Понудувачот треба да достави копија од пријавата за регистрација за данок на додадена вредност (ДДВ-01).

4.5. Преставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

5.1. Цена – 70 поени,

5.2. Начин на плаќање – 20 поени,

5.3. Рок на испорака – 10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 26.04.2000 година, во 11 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Повторното барање за прибирање на понуди на Домот на културата-Битола, објавено во „Службен весник на РМ“ бр.24 од 29 март 2000 година, се сторнира.

Врз основа на член 43 од Статутот, Управниот одбор на Тутунскиот комбинат – А. Д. – Прилеп, на седницата, одржана на 01.04.2000 година, по записник бр. 23, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЦИГАРИТЕ

I

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како следува:

Вид на цигари	Малопродажна цена/ден.
1. Филтер Ориентал	23,00
2. Партнер – софт	24,00
3. Партнер – бокс	28,00
4. Партнер 100	28,00
5. Рондо – Лајт – софт	25,00
6. Рондо – Лајт – бокс	28,00
7. Рондо – Лајт – 100 С	28,00
8. Рондо – Супер-Лајт – бокс	30,00
9. Македонија – бокс	30,00
10. Европа – бокс	28,00
11. Европа – софт	24,00
12. Бонд Стрит	42,00
13. Бонд Стрит – Лајт	42,00
14. Бонд Стрит – софт	40,00
15. Бренд	40,00

Бр. 02-748/2
01 април 2000 година
Прилеп

Претседател
на Управниот одбор,
Диме Момироски, с.р.

Врз основа на член 43 од Статутот на Тутунов комбинат а.д. Куманово, Управниот одбор, на седницата одржана на 02.04.2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНОВ КОМБИНАТ ОД КУМАНОВО

1. Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 цигари, се утврдуваат како што следи:

Вид цигари	Малопродажна цена во денари
Лорд бокс	40
Лорд лајтс бокс	40
Лорд софт	38
ХБ бокс	45
ХБ лајтс бокс	45
Ким	60
Примо медиум софт	23
Примо медиум бокс	25
Примо лајтс бокс	30
Примо лајтс софт	26
МТ луке	35
МТ бокс	24
МТ софт	22
Филтер Драва	18
Камел бокс	60
Камел лајтс бокс	60
Винстон бокс	53
Винстон лајтс бокс	53

2. Во цената од точката 1 на оваа одлука е вкalkулирана ДДВ.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи од 01.04.2000 година.

Бр. 02-288/1
од 02 април 2000 година
Скопје

Тутунов комбинат а.д. Куманово
Претседател на Управен одбор,
дипл. хем. Славко Бурназовски, с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за акцизите („Сл. весник на РМ“ бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000), директорот на Друштвото за трговија „Филип Морис Скопје“ дооел, Скопје на 31.03.2000 година донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЦИГАРИТЕ МАРЛБОРО

Член 1

Се утврдува малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 парчиња и тоа:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Марлборо КС Бокс | 80,00 денари |
| 2. Марлборо Лајтс КС Бокс | 80,00 денари |

Член 2

Во цените на цигарите е содржан и данокот на додана вредност.

Член 3

Оваа одлука влегува веднаш, а ќе се применува од 01.04.2000 година.

Бр. 04-257
04 април 2000 година
Скопје

Директор
дипл. есс. **Коста Кипровски**, с.р.

О Б Ј А В А

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македонија го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2000 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – март 2000 година во однос на просечните цени на мало во 1999 година изнесува 5,8%.

Директор,
Светлана Автошовска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1735. Закон за внатрешната пловидба	1607
1736. Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизијата	1622
1737. Одлука за разрешување советник на Претседателот на Република Македонија за комуникација со јавноста	1623
1738. Одлука за именување советник на Претседателот на Република Македонија за комуникација со јавноста	1623
1739. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Завршната годишна сметка за финансиското работење на ЈП Службен весник на РМ за периодот од 01.01.1999 до 31.12.1999 година	1623
1740. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ преслици од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизијски сигнал	1623
1741. Одлука за назначување на раководен државен орган за издавање дозволи и научни институции за давање мислење за меѓународна трговија со загроени диви животински и растителни видови	1623
1742. Одлука за давање на користење-концесија на рибниот фонд од риболовните ревири во Република Македонија	1624
1743. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	1624
1744. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање на царина	1625
1745. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОМУ „Панче Пешев“ – Куманово	1626
1746. Решение за разрешување и именување претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија	1627
1747. Решение за назначување советник на министерот за животна средина	1627
1748. Решение за именување заменик на директорот на Заводот за животна средина	1628
1749. Решение за назначување советник на министерот за животна средина	1628
1750. Решение за назначување советник на министерот за животна средина	1628
1751. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	1628
1752. Решение за назначување советник на министерот за животна средина	1628
1753. Решение за назначување советник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство	1628
1754. Решение за именување директор на Управата за заштита на растенијата	1628
1755. Решение за назначување советник на директорот на Управата за заштита на растенијата	1629
1756. Решение за именување републички советник во Владата на Република Македонија	1629
1757. Решение за назначување советник на министерот за внатрешни работи	1629
1758. Решение за назначување советник на министерот за внатрешни работи	1629
1759. Решение за назначување советник на министерот за внатрешни работи	1629
1760. Решение за назначување советник на министерот за внатрешни работи	1629
1761. Правилник за видовите на царински обележја и начинот на нивна употреба	1629
1762. Решение на Републичката геодетска управа	1630
1763. Решение на Републичката геодетска управа	1630
1764. Решение на Републичката геодетска управа	1630
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“	
19. Одлука за дополнување на Правилникот за условите, критериумите постапката и начинот за избор во наставно-научни, и соработнички звања на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје	1631
20. Правилник за постдипломски студии и здобивање на докторат на науки	1631
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2000 година	1702

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник **Марија Лельохин**.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.